

Службен весник

на Република Македонија

Број 64

28 мај 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1798. Закон за изменување и дополнување на Законот за проценка.....	3	1804. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2011 година.....	75
1799. Закон за изменување на Законот за спортот.....	4	1805. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила.....	76
1800. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изградба на гасификационен систем на Република Македонија за делница Клечевци - Кавадарци со крак за ТЕЦ Неготино... ..	4	1806. Одлука за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за одобрување Државна урбанистичка планска документација, за изградба на “Бензиска пумпна станица со пратечки објекти“ КО Горно и Долно Оризари, општина Шуто Оризари.....	78
1801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	74	1807. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2011 година и Годишниот извештај за работењето во 2011 година на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	78
1802. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	74		
1803. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2011 година.....	75		

	Стр.		Стр.
1808. Одлука за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за одобрување локална Урбанистичка планска документација, за изградба на “Лесна загадувачка индустрија” КО Башино Село, општина Велес.....	78	1816. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура.....	83
1809. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс-бетоњера со пратечки содржини за КО Доброшане, општина Куманово.....	79	1817. Одлука за формирање на Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување.....	84
1810. Одлука за изведување на вежбовни активности – „Командно Штабна Вежба (Command Post Exercise/CPX)“ и “Теренската Вежба Safe Path 2012 (Field Training Exercise/FTX)“ во Република Македонија.....	79	1818. Решение за именување на претседател и членови на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување.....	84
1811. Одлука за пренесување во сопственост, без надоместок, на недвижна ствар на општина Аеродром.....	79	1819. Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2012 година.....	85
1812. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2012 година.....	80	1820. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени во рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални сировини (*).....	87
1813. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерални сировини, со јавен повик.....	80	1821. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на остварување на правото на постојана парична помош.....	94
1814. Одлука за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за донесување локална Урбанистичка планска документација, за изградба капацитет за „Производство суви материјали - лепила“ КО Окиси – вон. гр.р. општина Струга.....	81	1822. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 3/2012 од 2 мај 2012 година.....	94
1815. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје и Национална установа Турски театар.....	82	1823. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 104/2011 од 16 мај 2012 година.....	103
		1824. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 122/2011 од 16 мај 2012 година.....	106
		1825. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 208/2011 од 9 мај 2012 година.....	110
		1826. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда... ..	112
		1827. Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	113
		Огласен дел	1-76

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1798.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за процена, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2012 година.

Бр. 07- 2460/1
23 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРОЦЕНА

Член 1

Во Законот за процена ("Службен весник на Република Македонија" број 115/10, 158/11 и 185/11), во членот 2 точка 3 по зборовите: „издадена од надлежен министер“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Точката 4 се менува и гласи:

„Проценувач“ е лице кое има положено стручен испит за проценувач и е вработено кај овластен проценувач, во единица на локалната самоуправа на работи од област на процена на пазарна вредност на недвижен имот за пресметување на данок на имот, во банка или штедилница регистрирана во Република Македонија или во Бирото за судски вештачења;“.

Член 2

Во членот 5 став (1) по точката 12 точката и записката се заменуваат со сврзникот „и“.

Точката 13 се брише.

Точката 14 станува точка 13.

Во ставот (2) алинејата 8 се менува и гласи:

„- за издавање на лиценца во областа од ставот (1) точка 4 на овој член е Министерството за финансии и“.

Член 3

Во членот 6 по алинејата 3 се додава нова алинејата 4, која гласи:

„- при финансирање и подигање на хипотекарен и заложен кредит;“.

Член 4

Во членот 7 точка 1 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со записка.

Во точката 2 по зборовите: „Република Македонија“ се додаваат зборовите: „физичко лице вработено во единица на локалната самоуправа кое врши работи од област на процена на пазарна вредност на недвижен имот за пресметување на данок на имот и во Бирото за судски вештачења кое врши работи од областа на процена за потребите на органите на државната управа“.

Член 5

По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

„Член 31-а

За процена извршена од страна на проценувачи вработени во Бирото за судски вештачења, за потребите на органите на државната управа не се исплатува награда за извршената работа ниту надоместок за реално потребните трошоци.“

Член 6

Во членот 32 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член физичките лица со положен стручен испит за проценувач, вработени на работи на процена во банките и штедилниците во Република Македонија, во единиците на локалната самоуправа и во Бирото за судски вештачења, не се членови на Комората.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8).

Член 7

Во членот 47-а став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и за единиците на локалната самоуправа при утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот за пресметување на данок на имот.“

Член 8

Одредбите на членовите 1 став 2, 4 и 5 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2013 година.

Член 9

Одредбите од членот 7 од овој закон ќе се применуваат до 25 ноември 2012 година.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VLERËSIM

Neni 1

Në Ligjin për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/10, 158/11 dhe 185/11), në nenin 2 pika 3 pas fjalëve: "të lëshuar nga ministri kompetent" vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Pika 4 ndryshohet si vijon:

"Vlerësues" është personi që e ka dhënë provimin profesional për vlerësues dhe është i punësuar te vlerësuesi i autorizuar, në njësinë e vetadministrimit lokal në punë nga sfera e përcaktimit të vlerës së tregut të pronës së patundshme për llogaritjen e tatimit mbi pronë, në bankë ose kursimore të regjistruar në Republikën e Maqedonisë ose në Byronë për Ekspertiza Gjyqësore;".

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi (1) pas pikës 12 pikëpresja zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pika 13 shlyhet.

Pika 14 bëhet pika 13.

Në paragrafin (2) alineja 8 ndryshohet si vijon:

"- për lëshimin e licencës në sferën nga paragrafi (1) pika 4 e këtij neni, është Ministria e Financave dhe".

Neni 3

Në nenin 6 pas alinesë 3 shtohet alineja e re 4, si vijon: "gjatë financimit dhe marrjes së kredisë hipotekare dhe të pengut;".

Neni 4

Në nenin 7 pika 1 lidheza "dhe" në fund të fjalise zëvendësohet me presje.

Në piken 2 pas fjaleve: "Republiken e Maqedonise" shtohen fjalet: "personi fizik i punësuar në njesine e vetadministrimit lokal, që kryen punë nga sfera e percaktimit të vleres së tregut të prone së patundshme për llogaritjen e tatimit mbi prone dhe në Byrone për Ekspertiza Gjyqësore, që kryen punë nga sfera e vleresimit për nevojat e organeve të administrates shtetërore".

Neni 5

Pas nenit 31 shtohet nen i ri 31-a, si vijon:

"Neni 31-a

Për vleresimin e kryer nga vlerësuesit e punësuar në Byrone për Ekspertiza Gjyqësore, për nevojat e organeve të administrates shtetërore nuk paguhet shperblim për punën e kryer, as kompensim për shpenzimet e nevojshme reale."

Neni 6

Në nenin 32 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni personat fizike me provim të dhene profesional për vlerësues, të punësuar në punë të vleresimit në banka dhe kursimore në Republikën e Maqedonise, në njesite e vetadministrimit lokal dhe në Byrone për Ekspertiza Gjyqësore, nuk janë anetare të Dhomes."

Paragrafet (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) behen paragrafe (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8).

Neni 7

Në nenin 47-a paragrafi (1) pika në fundin e fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: "dhe për njesite e vetadministrimit lokal gjate percaktimit të vleres së tregut të prone së patundshme për llogaritjen e tatimit mbi prone."

Neni 8

Dispozitat e neneve 1 paragrafi 2, 4 dhe 5 të ketij ligji do të zbatohen nga 1 janari 2013.

Neni 9

Dispozitat e nenit 7 të ketij ligji do të zbatohen deri më 25 nentor 2012.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

1799.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за спортот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2012 година.

Бр. 07- 2467/1
23 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 18/11), одредбата на членот 8 ќе почне да се применува од 1 јуни 2017 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЛИГЈ

ПЁР NDRYSHIMIN E LIGJIT ПЁР SPORT

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 18/11), dispozita e nenit 8 do të fillojë të zbatohet nga 1 qershori 2017.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1800.

Vrz основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСИФИКАЦИОНЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕЛНИЦА КЛЕЧЕВЦИ - КАВАДАРЦИ СО КРАК ЗА ТЕЦ НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на Гасификационен систем на Република Македонија за делница Клечевци-Кавадарци со крак за ТЕЦ Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена согласно Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени–Про-Гео ДОО бр.09-315/1 од 3.10.2011 година, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катаста рска парцела бр.	Место викано	Катастар ска култура	Катастар ска класа	Површина М ²	Сопственост
Клечевце	391	4121/2	Прогон	нива	5	47	Зарко Тодоровски
Клечевце	374	4120/2	Стари лозја	нива	5	30	Тодоровски Максимов Стеван
Клечевце	248	4116/2	Прогон	нива	5	13	Република Македонија
Клечевце	248	4115/2	Прогон	нива	5	28	Република Македонија
Клечевце	248	4114/2	Прогон	нива	5	46	Република Македонија
Клечевце	236	4113/2	Прогон	нива	5	557	Илиевски Бранко, Ларсовска Марика, Илиевски Иле
Клечевце	248	4237/3	Прогон	пасиште	3	178	Република Македонија
Клечевце	98	4103/2	Кршевица	пасиште	3	203	Република Македонија
Клечевце	248	4092/2	Кршевица	нива	4	9	Република Македонија
Клечевце	698	4091/2	Кршевица	нива	4	7	Томислав Денковски
Клечевце	248	4089/2	Кршевица	нива	4	23	Република Македонија
Клечевце	281	4088/2	Кршевица	нива	6	103	Стојчевски Стојменов Лазо
Клечевце	16	4316/2	Кршевица	нива	5	56	Коле Војковски
Клечевце	377	4327/2	Кршевица	нива	5	367	Јовановски Стојан Стоје
Клечевце	381	4328/2	Кршевица	нива	5	219	Николовски Стојанча

Клечевце	375	4332/2	Кршевица	нива	5	52	Николовски Тодосов Банко
Клечевце	98	4336/3	Стари лозја	пасиште	3	889	Република Македонија
Клечевце	248	4380/3	Стари лозја	нива	5	131	Република Македонија
Клечевце	248	4385/3	Стари лозја	нива	5	408	Република Македонија
Клечевце	692	4386/3	Стари лозја	нива	5	1426	Тасевски Санџе Тане
Клечевце	386	4387/3	Стари лозја	нива	5	238	Стојковски Тасев Јане
Клечевце	388	4388/2	Стари лозја	нива	5	214	Тасевски Андон Александар
Клечевце	384	4389/3	Стари лозја	нива	5	530	Тасевски Живко
Клечевце	385	4390/2	Стари лозја	нива	5	40	Стојковски Андонов Драге
Косматец	107	429/3	Горна Грбавица	пасиште	3	330	Република Македонија
Косматец	67	431/2	Горна Грбавица	нива	4	82	Стојановски С. Трајча
Косматец	66	432/3	Горна Грбавица	нива	4	288	Ангеловски Лазаров Кира
Косматец	20	433/3	Горна Грбавица	нива	4	339	Стојановски Јане
Косматец	90	434/3	Горна Грбавица	нива	4	536	Стојамовски Богдан Томислав, Стојамовски Богдан Радич
Косматец	107	435/3	Горна Грбавица	пасиште	4	1816	Република Македонија
Косматец	107	437/2	Стари Лозја	пасиште	4	934	Република Македонија
Косматец	18	450/3	Стари Лозја	нива	4	116	Тасевска Горка
Косматец	17	451/3	Стари Лозја	нива	4	123	Тасевски Санџе
Косматец	16	452/3	Стари Лозја	нива	4	156	Тасевски Русе
Косматец	27	454/3	Кај Гробиште	нива	4	218	Ангеловски Наков Стојче
Косматец	122	455/2	Стари Лозја	нива	4	13	Младеновски Раде

Косматец	210	456/3	Стари Лозја	нива	4	339	Витановски Китан
Косматец	14	464/4	Стари Лозја	нива	6	405	Аница Стаменковска и Мартин Витановски
Косматец	89	463/3	Стари Лозја	нива	4	234	Стојковски Андон
Косматец	7	471/4	Стари Лозја	нива	4	562	Стојмановски Љубомир
Косматец	13	468/2	Стари Лозја	лозје	3	43	Крстевски Милиќ
Косматец	13	469/2	Стари Лозја	лозје	3	77	Крстевски Милиќ
Косматец	7	470/2	Стари Лозја	лозје	3	29	Стојмановски Љубомир
Косматец	5	479/3	Стари Лозја	нива	4	320	Лазаревски Спиро
Косматец	9	480/2	Стари Лозја	нива	5	89	Петровски Славе, Петровски Душан
Косматец	9	482/3	Стари Лозја	лозје	3	112	Петровски Славе, Петровски Душан
Косматец	173	483/4	Стари Лозја	лозје	3	153	Петровска Божинова Кана, Петровски Станоја Божин
Косматец	12	483/5	Стари Лозја	лозје	3	18	Герасимовски Божин
Косматец	26	771/3	Бегови Ниве	пасиште	4	278	Станоевски Стојан
Косматец	8	772/3	Бегови Ниви	пасиште	3	163	Стојмановски Љубомир
Косматец	13	773/3	Бегови Ниви	пасиште	3	140	Крстевски Милиќ
Косматец	5	774/4	Бегови Ниви	пасиште	3	37	Лазаревски Спиро
Косматец	107	774/3	Бегови Ниви	пасиште	3	35	Република Македонија
До тука							
Мургаш	184	1292/2	Чуке	нива	5	18	Шиљковски Среќко
Мургаш	259	1293/3	Чуке	нива	5	356	Младеновски Д. Драганча, Младеновски Александар

Мургаш	50	1303/3	Чуке	нива	5	387	Младеновски Раде
Мургаш	306	1304/3	Грмаде	нива	5	1867	Трајковска Славица
Мургаш	159	1388/2	Штрбавац	нива	5	148	Стојменовски Љубе
Мургаш	158	1389/3	Под Стари Лозја	нива	5	222	Лазаровски Спиро
Мургаш	157	1391/3	Под Стари Лозја	нива	5	524	Добре Величковски
Мургаш	25	1390/3	Под Стари Лозја	нива	6	456	Стојчевски Слободан, Стојчевски Тоде, Димчевски Алексо Спасо, Стојановска С..Дијана, Стојчевски Милча, Стојчевска Станка
Мургаш	157	1393/4	Под Стари Лозја	нива	5	294	Добре Величковски
Мургаш	304	1393/7	Под Стари Лозја	нива	5	1081	Ристовски Добре, РМ КОР.ЗИК- Куманово
Мургаш	304	1393/8	Под Стари Лозја	нива	6	5761	Ристовски Добре, РМ КОР.ЗИК- Куманово
Мургаш	78	1410/4	Под Стари Лозја	нива	6	368	Спасевски Тодор
Мургаш	78	1410/5	Под Стари Лозја	нива	6	1104	Спасевски Тодор
Мургаш	217	1418/3	Под Стари Лозја	нива	6	485	Република Македонија
Мургаш	155	1416/3	Стари Лозја	нива	5	88	Република Македонија
Мургаш	72	1417/3	Под Стари Лозја	нива	6	370	Јанковски Александар
Мургаш	217	1421/3	Стари Лозја	нива	6	380	Република Македонија
Мургаш	217	1422/3	Стари Лозја	нива	5	180	Република Македонија
Мургаш	68	1427/3	Под Стари Лозја	нива	5	1013	Георгиевски Владимир
Мургаш	217	1440/3	Вранјак	нива	5	1073	Република Македонија

Мургаш	217	1438/3	Врњак	нива	6	311	Република Македонија
Мургаш	217	1437/3	Врњак	нива	6	429	Република Македонија
Мургаш	217	2206/3	Врњак	нива	6	200	Република Македонија
Мургаш	217	2207/3	Вранјак	нива	6	163	Република Македонија
Мургаш	217	2208/3	Врњак	нива	6	209	Република Македонија
Мургаш	217	2209/3	Врњак	нива	5	435	Република Македонија
Мургаш	217	2210/2	Вранјак	нива	7	10	Република Македонија
Мургаш	217	2202/3	Трлиште	нива	6	233	Република Македонија
Мургаш	32	2201/3	Трлиште	нива	6	172	Ѓуревски Митев Ѓоша
Мургаш	252	2199/3	Трлиште	нива	7	513	Александар Стојановски и Виде Стојановски
Мургаш	74	2200/4	Трлиште	нива	6	375	Кипријановск и Веско
Кутлибег	101	776/3	Вранјак	нива	6	403	Манасиевски Александар
Кутлибег	75	777/2	Врњак	нива	5	187	Република Македонија
Кутлибег	8	773/3	Вранјак	нива	8	393	Манасијев Јовачев Методија
Кутлибег	75	775/2	Врњак	нива	5	121	Република Македонија
Кутлибег	7	774/2	Врњак	нива	5	185	Јовановска Миленка, Јовановска Калина, Јовановски Б.Стоиле
Кутлибег	75	769/3	Вранјак	нива	6	355	Република Македонија
Кутлибег	75	790/3	Врњак	пасиште	4	36	Република Македонија
Кутлибег	25	183/3	Присој	ливада	5	1876	Стојчевски Крсто, Божиновска Перса, Божиновски Стоје

Кутлибег	14	182/3	Присој	нива	6	978	Перса Божиновска и Стоје Божиновски
Кутлибег	75	187/3	Присој	нива	6	1141	Република Македонија
Кутлибег	30	270/2	Присој	пасиште	4	5	Манасиевски Петар, Јовановски Бориза Ангел, Младенов Јованчов Трајче, Манденов Јованчев Методија, Јовановски Бориза Стоиле, Марков Манасиев Јованче
Кутлибег	8	257/3	Присој	нива	5	396	Манасијев Јованче Методија
Кутлибег	124	268/2	Присој	нива	3	257	Јованчевски Будимир
Кутлибег	10	259/2	Присој	нива	5	364	Јованчевски Стамен
Кутлибег	126	260/2	Присој	нива	5	333	Манасиевски Радислав
Кутлибег	75	333/3	Гладно Поле	пасиште	4	145	Република Македонија
Кутлибег	75	332/3	Долга Нива	нива	6	154	Република Македонија
Кутлибег	75	331/3	Долги Ниви	нива	5	397	Република Македонија
Кутлибег	75	353/3	Долга Нива	нива	6	435	Република Македонија
Кутлибег	57	356/3	Долга Нива	нива	3	395	Доневски Витомир
Кутлибег	66	735/2	Долга Нива	нива	6	26	Тасевски Љубе
Кутлибег	66	357/3	Долга Нива	нива	5	395	Тасевски Љубе
Кутлибег	75	359/4	Долга Нива	нива	5	531	Република Македонија
Кутлибег	75	746/3	Долга Нива	нива	5	414	Република Македонија
Кутлибег	75	745/3	Долга Нива	нива	5	332	Република Македонија

Кутлибег	75	743/3	Долга Нива	нива	5	297	Република Македонија
Кутлибег	75	739/3	Долга Нива	нива	5	176	Република Македонија
Кутлибег	75	738/3	Долга Нива	нива	5	209	Република Македонија
Кутлибег	75	737/3	Долга Нива	нива	5	238	Република Македонија
Кутлибег	75	736/3	Долги Ниви	нива	5	341	Република Македонија
Кутлибег	75	827/3	Долга Нива	нива	6	350	Република Македонија
Кутлибег	75	826/3	Долги Ниви	нива	6	304	Република Македонија
Кутлибег	75	889/2	Ставиште	нива	7	102	Република Македонија
Кутлибег	75	823/3	Ставиште	нива	6	476	Република Македонија
Кутлибег	44	888/3	Ставиште	нива	6	246	Трипуновски Круне
Кутлибег	96	892/2	Падина	нива	5	40	Тодоровски Наце, Спасевски Сретен, Ивановска Трајанка
Кутлибег	75	887/3	Ставиште	нива	6	746	Република Македонија
Кутлибег	75	886/2	Ставиште	нива	4	65	Република Македонија
Кутлибег	75	881/2	Ставоште	нива	6	136	Република Македонија
Кутлибег	75	882/3	Ставиште	нива	6	723	Република Македонија
Кутлибег	75	869/2	Ставиште	нива	6	765	Република Македонија
Кутлибег	2	872/3	Ставиште	нива	6	836	Накевски Благоја
Пезово	139	2231/4	Локва	нива	5	197	Јованчевски Стамен
Пезово	139	2231/6	Локва	лозје	4	374	Јованчевски Стамен
Пезово	212	2230/2	Локва	нива	5	12	Трипуновски Ацко
Пезово	165	2232/2	Локва	нива	4	92	Република Македонија
Пезово	183	2226/3	Локва	нива	6	322	Николовски Миле Република Македонија

Пезово	5	2225/3	Локва	нива	6	211	Атанасовски Стоје
Пезово	31	2219/3	Локва	нива	6	383	Илиевски Спирко
Пезово	120	2220/2	Старе Лозје	нива	6	5	Република Македонија
Пезово	47	2215/3	Локва	нива	6	325	Анчевски Владо
Пезово	57	2214/3	Локва	нива	6	255	Доневска Даница, Михајловски Трајчо
Пезово	178	2210/3	Локва	лозје	5	493	Кралјевски Стојко
Пезово	85	2198/3	Крст	нива	6	275	Марковски Алексија
Пезово	213	2197/3	Старо Лозје	нива	6	139	Тасевски Драгослав
Пезово	57	2196/3	Крст	нива	5	221	Доневска Даница, Михајловски Трајчо
Пезово	165	2184/3	Здравковск о Кладенче	нива	6	91	Република Македонија
Пезово	165	2183/2	Стари лозји	нива	5	491	Република Македонија
Пезово	165	2120/3	Стари лозја	пасиште	4	129	Република Македонија
Пезово	165	2121/3	Стари лозји	нива	6	584	Република Македонија
Пезово	22	2126/3	Стари лозја	пасиште	4	430	Георгиевски Стојан, Манасиевски Русе, Снежа Ангеловска, Вона Георгиевска, Јасминка Ицовска
Пезово	165	2128/3	Стари лозја	нива	7	255	Република Македонија
Пезово	165	2131/3	Горна Лука	нива	7	231	Република Македонија
Пезово	165	2132/3	Горна Лука	пасиште	4	253	Република Македонија
Пезово	165	2142/3	Горна Лука	нива	6	227	Република Македонија

Пезово	165	2141/3	Горна Лука	нива	5	61	Република Македонија
Пезово	165	2140/3	Горна Лука	нива	5	93	Република Македонија
Пезово	6	2134/3	Горна Лука	пасиште	4	239	Живка Десподовска, Благе Десподовски, Иле Десподовски, Страхил Десподовски и Ване Крстевски
Пезово	165	2135/3	Горна Лука	нива	6	80	Република Македонија
Пезово	165	2297/4	Горна Лука	нива	6	718	Република Македонија
Пезово	305	2298/3	Горна Лука	нива	6	73	Димовски Андреј
Кшање	52	1048/4	Лука	нива	5	141	Андевски Савев Стојан
Кшање	129	1049/3	Лука	нива	5	111	Република Македонија
Кшање	54	1050/3	Лука	нива	5	88	Симоновски Благоја, Симоновски Христо, Симоновски Миливоја, Симоновски Анѓелко
Кшање	54	1054/3	Лука	нива	5	79	Симоновски Благоја, Симоновски Христо, Симоновски Миливоја, Симоновски Анѓелко
Кшање	84	1053/3	Лука	нива	5	178	Даниловски Ванев Војислав, Наковски Ванев Ангелко
Кшање	271	1103/3	Лука	нива	6	606	Димевски Драган, Република Македонија
Кшање	124	1106/3	Лука	пасиште	4	335	Петрушевски Драгомир, Михајловска

							Јовка, Милановски Видан, Петрушевски Т.Горги, Насевски Андуш, Петрушевски Т.Бранко,
Кшање	129	1107/3	Лука	Пасишт е	4	260	Република Македонија
Кшање	129	1108/3	Лука	нива	6	165	Република Македонија
Кшање	130	1120/3	Коритиште	пасиште	4	162	Република Македонија
Кшање	129	1758/3	Добрава	пасиште	4	330	Република Македонија
Кшање	129	1758/4	Добрава	пасиште	4	222	Република Македонија
Кшање	129	1754/3	Коритиште	нива	7	594	Република Македонија
Кшање	130	1752/3	Коритиште	нива	7	302	Република Македонија
Кшање	125	1706/2	Коритиште	лозје	4	10	Стоимановск и Симе, Атанасовски К.Стеван, Стојмановска Панзова Таља, Атанасовски К.Благоја, Стојмановски К.Славко Стојановски Горги
Кшање	129	1765/3	Конски Дол	нива	7	508	Република Македонија
Кшање	33	1766/3	Конски Дол	лозје	5	303	Новчевски Стојадин
Кшање	33	1767/3	Конски Дол	пасиште	4	101	Новчевски Стојадин
Кшање	129	1780/3	Конски Дол	пасиште	4	176	Република Македонија
Кшање	129	1779/3	Коритиште	нива	6	347	Република Македонија
Кшање	271	1781/2	Коњски Дол	нива	6	39	Димевски Драган,

							Република Македонија
Кшање	42	1778/3	Краиште	пасиште	4	215	Анчевски Арсов Владимир
Кшање	45	1777/3	Конски Дол	пасиште	4	191	Кралевски Ангелов Тоде
Кшање	129	1775/3	Конјски Дол	пасиште	4	130	Република Македонија
Кшање	129	1791/3	Конски Дол	нива	7	261	Република Македонија
Кшање	129	1792/3	Конјски Дол	пасиште	4	169	Република Македонија
Кшање	129	1865/3	Дервен	пасиште	4	219	Република Македонија
Кшање	129	1866/3	Дервен	нива	7	79	Република Македонија
Кшање	129	1867/3	Дервен	нива	7	63	Република Македонија
Кшање	129	1868/3	Дервен	нива	7	53	Република Македонија
Кшање	129	1869/3	Дебран	нива	7	117	Република Македонија
Кшање	129	1870/3	Дрвен	нива	7	71	Република Македонија
Кшање	129	1871/3	Дервен	нива	7	33	Република Македонија
Кшање	129	1872/3	Дервен	нива	7	44	Република Македонија
Кшање	129	1875/3	Дервен	пасиште	4	214	Република Македонија
Кшање	272	1877/4	Дервен	нива	8	170	Трајковска С.Шикеринка
Кшање	272	1877/5	Дервен	нива	8	700	Трајковска С.Шикеринка
Кшање	129	1880/3	Дервен	нива	8	370	Република Македонија
Кшање	129	1885/3	Дервен	пасиште	4	720	Република Македонија
Кшање	129	1886/2	Дебран	пасиште	4	733	Република Македонија
Кшање	129	1887/2	Дервен	нива	7	7	Република Македонија

Кшање	129	1890/2	Дервен	нива	8	58	Република Македонија
Кокошиње	182	4445/2	Ливада	ливада	3	5	Петрушев Мирчо, Јованчев Глигорије, Миладинов Милош
Кокошиње	65	4444/3	Ливади	ливада	4	217	Република Македонија
Кокошиње	65	4443/3	Ливади	нива	3	354	Република Македонија
Кокошиње	65	4442/3	Ливади	нива	3	785	Република Македонија
Кокошиње	213	4438/2	Ливади	нива	4	159	Андушевски Андреја
Кокошиње	65	4457/2	Ливади	нива	3	278	Република Македонија
Кокошиње	213	4458/2	Ливади	нива	3	280	Андушевски Андреја

Павлешенци	144	66/3	Дервен	нива	5	442	Република Македонија
Павлешенци	144	66/4	Дервен	нива	5	103	Република Македонија
Павлешенци	144	66/5	Дервен	нива	5	234	Република Македонија
Павлешенци	494	83/4	Кишанско поле	нива	4	7318	Република Македонија
Павлешенци	494	83/5	Кишанско поле	нива	4	2650	Република Македонија
Павлешенци	103	85/3	Кишанско поле	нива	4	579	Јанев Јованчев Наце, Митрева Јованчева Новка, Митров Јованчев Никола
Павлешенци	440	2563/27	Кампур	нива	4	2616	Трајковски Маријанче, Република Македонија, Пауновски Миле
Павлешенци	440	2563/28	Кампур	нива	4	2458	Трајковски Маријанче, Република Македонија, Пауновски Миле

Павлешенци	440	2563/29	Кампур	нива	4	25681	Трајковски Маријанче, Република Македонија, Пауновски Миле
Павлешенци	490	2772/3	Кампур	ливада	3	343	Стошиќ Боге
Павлешенци	17	2771/3	Кампур	нива	4	612	Блажевска Сашка, Арабаџиева Крумева Зорица, Петова Крумова Лилјана
Павлешенци	30	2748/3	Кампур	нива	5	1274	Петрушевски Будимир, Петрушевски Ванчо
Павлешенци	75	2581/3	Кампур	нива	4	345	Пауновски Теве Миле
Д.Ѓуѓанци	204	853/2	Горни Ливади	нива	3	22	Донев Андушев Љубе
Д.Ѓуѓанци	203	854/3	Горни Ливади	нива	3	573	Јовчев Ефремов Македон
Д.Ѓуѓанци	321	840/2	Горни Ливади	нива	4	5	Јованче Љубе Крум
Д.Ѓуѓанци	321	843/4	Горни Ливади	нива	4	678	Јованче Љубе Крум
Д.Ѓуѓанци	316	842/3	Тузлана	нива	4	414	Горѓевски Љубомир Ганчо
Д.Ѓуѓанци	316	841/3	Тузлана	нива	4	1170	Горѓевски Љубомир Ганчо
Д.Ѓуѓанци	26	816/3	Тузлана	нива	5	357	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	26	815/3	Тузлана	нива	6	237	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	26	814/3	Тузлана	нива	6	235	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	201	852/2	Горни Ливади	нива	3	7	Јорданов Доцев
Д.Ѓуѓанци	105	813/2	Тузлана	нива	6	47	Ефтимов Ицо
Д.Ѓуѓанци	26	810/2	Тузлана	пасишт е	4	2114	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	26	812/3	Тузлана	нива	5	482	Република Македонија

Д.Ѓуѓанци	26	812/4	Тузлана	нива	5	3	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	157	811/3	Тузлана	пасишт е	4	194	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	616	804/4	Тузлана	нива	5	157	Стојановски Стојче Боривоје, Република Македонија, Атанасова Блага, Горгиева Борика
Д.Ѓуѓанци	26	720/3	Тузлана	пасишт е	3	404	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	26	723/3	Мокаров крст	нива	5	246	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	246	724/2	Манасов крст	пасишт е	4	571	Нацевски Васил
Д.Ѓуѓанци	444	725/3	Тузлана	нива	5	307	Стојчевска Ратка
Д.Ѓуѓанци	444	726/3	Тузлана	пасишт е	4	452	Стојчевска Ратка
Д.Ѓуѓанци	584	730/3	Тузлана	нива	5	317	Гошевски Драгоје Никола
Д.Ѓуѓанци	26	731/2	Бојков рас	нива	5	1567	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	26	762/3	Локва	нива	5	729	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	545	1048/3	Прлевина	нива	5	402	Миланов Гоче
Д.Ѓуѓанци	303	1049/3	Прлевина	нива	5	408	Манасов Гене Бранко
Д.Ѓуѓанци	123	1050/3	Прлевина	нива	5	1025	Манасов Андуш Дејан
Д.Ѓуѓанци	105	1053/3	Прлевина	нива	4	262	Ефтимов Ицо
Д.Ѓуѓанци	343	1042/3	Прлевина	нива	4	197	Ангеловски Владе Стојмир
Д.Ѓуѓанци	148	1041/3	Прлевина	пасишт е	3	840	Јованчев Митре Јовица, Петрушев Блажев Мирчо, Стојчев Нушев Ѓуро
Д.Ѓуѓанци	487	1021/4	Доган Корија	нива	5	340	Арсов Стојко Цане, Микева

							Зорка, Јовановска Савка, Стојчев Благе
Д.Ѓуѓанци	408	1021/6	Доган Корија	нива	4	190	Јовановска Мирче Нада
Д.Ѓуѓанци	260	1020/2	Доган Корија	нива	4	450	Стојановски Боривој Љупчо
Д.Ѓуѓанци	310	992/4	Доган Корија	нива	5	565	Јаневски Спиро Тодор
Д.Ѓуѓанци	309	992/6	Доган Корија	нива	5	655	Ратка Арсова
Д.Ѓуѓанци	127	990/3	Солена вода	нива	5	338	Јаневски Ванчо
Д.Ѓуѓанци	619	973/3	Солена вода	нива	5	337	Колев Дејан
Д.Ѓуѓанци	646	974/3	Солена вода	нива	4	452	Јордановски Александар, Тасев Трајко, Јорданов Крунислав
Д.Ѓуѓанци	351	975/3	Солена вода	нива	5	149	Кралевски Гене Никола
Д.Ѓуѓанци	82	978/3	Солена вода	нива	5	66	Кралев Јачев Добре
Д.Ѓуѓанци	26	979/3	Солена вода	нива	5	225	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	681	965/3	Солена вода	нива	5	58	Саздевски Владимир
Д.Ѓуѓанци	81	2343/3	Солена вода	нива	5	47	Саздевски Спиро Борис
Д.Ѓуѓанци	82	2342/3	Солена вода	нива	5	61	Кралев Јачев Добре
Д.Ѓуѓанци	80	2341/3	Солена вода	нива	5	208	Саздов Кралев Гене
Д.Ѓуѓанци	80	2340/3	Солена вода	нива	5	153	Саздов Кралев Гене
Д.Ѓуѓанци	82	2339/3	Солена вода	нива	5	141	Кралев Јачев Добре
Д.Ѓуѓанци	81	2338/2	Солена вода	нива	5	65	Саздевски Спиро Борис
Д.Ѓуѓанци	82	2352/2	Солена вода	нива	6	81	Кралев Јачев Добре
Д.Ѓуѓанци	82	2353/3	Солена вода	нива	6	163	Кралев Јачев Добре
Д.Ѓуѓанци	80	2354/3	Солена вода	нива	6	147	Саздов Кралев Гене

Д.Ѓуѓанци	350	2335/4	Врла Страна	нива	5	1487	Стоилков Славко Илија
Д.Ѓуѓанци	641	2334/3	Врла Страна	нива	4	577	Јованов Стојанче и Ангел Петров
Д.Ѓуѓанци	402	2323/4	Врла Страна	нива	4	501	Ѓорѓиевска Весна, Ѓорева Анита
Д.Ѓуѓанци	282	2322/3	Врла Страна	нива	4	142	Јовановски Тодоров Орце
Д.Ѓуѓанци	415	2321/3	Врла Страна	нива	4	107	Јованов Ивко Ванчо
Д.Ѓуѓанци	282	2320/3	Врла Страна	нива	4	175	Јовановски Тодоров Орце
Д.Ѓуѓанци	415	2319/3	Врла Страна	нива	4	236	Јованов Ивко Ванчо
Д.Ѓуѓанци	334	2318/3	Врла Страна	нива	3	205	Димков Ангел Димчо
Д.Ѓуѓанци	287	2317/3	Врла Страна	нива	4	374	Манасовски Василије Ванчо
Д.Ѓуѓанци	14	2315/2	Врла Страна	нива	5	451	Јаневска Милена
Д.Ѓуѓанци	34	2312/4	Кузев Бррс.Т	нива	5	604	Орданов Никола Димче
Д.Ѓуѓанци	26	2299/3	Кузев Брест	нива	5	1256	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	26	2305/3	Грозданов Итрла	нива	5	3821	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	584	2276/5	Песок	нива	4	436	Ѓошевски Драгоје Николе
Д.Ѓуѓанци	680	2274/3	Песок	нива	4	516	Саздов Симсон
Д.Ѓуѓанци	343	2788/3	Песок	нива	4	76	Ангеловски Владе Стојмир
Д.Ѓуѓанци	454	2787/6	Песок	нива	4	816	Џанев Миланов Стојмир, Арсова Трајче Смилјана, Пешев Љубомир Ацо, Р.К.З.И.К.О.П оле
Д.Ѓуѓанци	662	2803/3	Песок	лозје	4	116	Доневски Благојчо

Д.Ѓуѓанци	663	2770/3	Песок	нива	4	350	Доневски Стевче
Д.Ѓуѓанци	584	2805/3	Песок	нива	4	1194	Ѓошевски Драгоје Николе
Д.Ѓуѓанци	297	2769/3	Песок	нива	4	560	Арсовски Цветан Венцо
Д.Ѓуѓанци	64	2853/2	Крива нива	нива	5	356	Јованчев Мирко Христивоје
Д.Ѓуѓанци	234	2854/3	Крива нива	нива	5	1223	Кралев Русев Јанче
Д.Ѓуѓанци	156	2872/3	Крива нива	нива	5	1247	Република Македонија Зиковче Полс
Д.Ѓуѓанци	26	2876/2	Крива нива	нива	6	64	Република Македонија
Д.Ѓуѓанци	26	2877/2	Крива нива	нива	5	26	Република Македонија
Орел	371	234/9	Крива нива	нива	5	1732	Република Македонија
Орел	360	231/4	Грнчар	нива	5	6107	Стоилов Васил, Горгиевска Убавка, Велиновиќ Убавка, Крстева Даринка, Орданчев Радослав, Банова Лина, Анастасов Благе, Поповска Лилјана, Давчева Јорданка, Тодев Војо, Велева Деница, Јорданов Чедомир, Гавевска Благонка, Стоилова Цветанка, Република Македонија, Јованова Сава, Тодев Јордан, Стоилев Раде, Санев наке

							Љупчо, Стоилев Стојанче, Јорданов Кирил, Блажевска Роза, Петрушевска Роза, Палангетик Соња, Станоевски Владимир, Лазева Блага, Димков Блажо
Орел	412	1278/3	Грнчар	нива	5	226	Манев Миле
Орел	412	1278/4	Грнчар	нива	5	7	Манев Миле
Орел	299	1273/10	Наранца	нива	5	524	Давчев Пано Миладин
Орел	312	1276/3	Грнчар	нива	4	313	Нацева Трајче Марика
Орел	412	1275/3	Грнчар	нива	4	409	Манев Миле
Орел	230	1274/3	Грнчар	нива	4	412	Михајлов Лазо Ацо
Орел	228	1300/3	Горна Гражевица	нива	4	521	Нацев Александар
Орел	354	1302/3	Горна Грижевица	нива	4	343	Димков Блажо Стојче
Орел	235	1303/2	Горна Грижевица	нива	4	333	Зафиров Миле Павле
Орел	325	1304/3	Горна Грижевица	нива	4	286	Павловска Наке Борка
Орел	291	1312/2	Горна Грижевица	нива	5	48	Орданчев Трајан Радислав
Орел	47	1311/3	Горна Грижевица	нива	4	137	Дафова Дончо Добрила
Орел	318	1309/3	Горна Грижевица	нива	4	219	Нуше Валена
Орел	67	1308/3	Горна Грижевица	нива	5	422	Постолова Милевка
Орел	98	1307/3	Горна Грижевица	нива	4	143	Иванов Гене Толе
Орел	260	1305/3	Горна Грижевица	нива	4	215	Вучев Тодорче Боце

Орел	299	1330/2	Долна Грижевица	нива	5	130	Давчев Пано Миладинов
Орел	88, 31, 87	1331/2	Долна Грижевица	нива	4	499	Република Македонија, Анастасов Благе, Јорданов Трајан Чедомир
Орел	84	1332/3	Долна Грижевица	нива	5	149	Крстев Крум, Крстев Пенчо Драги, Крстев Тасе Димов Александар
Орел	300	1341/3	Долна Грижевица	нива	5	307	Давчев Пано Моне
Орел	125	1340/3	Долна Грижевица	пасишт е	4	78	Република Македонија
Орел	368	1378/5	Долна Грижевица	Нива	5	922	Република Македонија, Давчева Јорданка, Крстева Даринка, Јовев Мирче, Данаилов Гиле, Давчев Моме, Данаилов Мирко, Арсовска Роза, Зафирова Милка, Давчев Миладин, Лазева Блага, Димков Блажо, Додева Снежана, Санев Наке Љупчо, Михаилова Руса, Строиманова Борка, Поповска Љиљана, Паленгетиќ Соња,
Орел	368	1378/6	Долна Грижевица		5	842	Република Македонија, Давчева

				Нива			Јорданка, Крстева Даринка, Јовев Мирче, Данаилов Гиле, Давчев Моме, Данаилов Мирко, Арсовска Роза, Зафирова Милка, Давчев Миладин, Лазева Блага, Димков Блажо, Додева Снежана, Санев Наке Љупчо, Михаилова Руса, Строиманова Борка, Поповска Љиљана, Паленгетиќ Соња
Орел	274	1125/3	Соколица	нива	4	1352	Спасева Андријана, Спасева Сузана, Спасева Сашка
Орел	353	1117/3	Соколица	нива	4	465	Димков Блажо Бојан
Орел	3	1116/3	Соколица	нива	4	868	Санев Наке Љупчо
Орел	247	1115/4	Соколица	нива	5	1405	Крстев Јордан Делчо, Крсев Јордан Трајко
Орел	125	1114/3	Соколица	пасишт е	4	432	Република Македонија
Немањици	224	1371/3	Цуцул	нива	5	1661	Република Македонија
Немањици	109	1480/3	Цуцул	пасишт е	5	246	Република Македонија
Немањици	222	1479/3	Цуцул	нива	6	495	Панев Тодев Кирил
Немањици	109	1367/3	Цуцул	нива	6	345	Република Македонија

Немањици	109	1366/3	Цуцулица	пасиште	4	162	Република Македонија
Немањици	287	6694/3	Гичкова Воденица	пасиште	5	126	Давчев Јован Стојмир, Нацев Крсто Зоран, Нацев Пенчо Никола, Стојанов Славе Зоран, Нацев Пенчо Борислав
Немањици	109	1353/3	Грчки Рид	нива	4	889	Република Македонија
Немањици	591	1352/2	Грчки Рид	нива	4	19	Трајков Никола Слободан
Немањици	505	1541/3	Грчки Рид	нива	5	569	Иванов Иљо Павле
Немањици	686	1535/3	Грчки Рид	пасиште	4	645	Иванов Стојан Антонио
Немањици	109	1534/2	Црвена земја	нива	5	17	Република Македонија
Немањици	109	1667/2	Црвена земја	пасиште	4	26	Република Македонија
Немањици	109	1533/2	Црвена земја	пасиште	5	3658	Република Македонија
Немањици	856	1840/4	Ѓурково	нива	5	4477	Тимова Милица, Алексов Ангелко, Република Македонија, Благица Наумовска, Стојан Јанев, Весна Николиќ
Немањици	861	1844/3	Смрково	нива	3	2724	Трајчев Ангел, Република Македонија, Петровска Зора, Серафимов Слободан, Мартулкова Убавка, Давчев Гошко, МПЦ Храм Св.Богородица, Серафимов Митоде, Давчев Ничо

Немањици	109	3690/4	Смрково	пасиште	3	2418	Република Македонија
Немањици	109	3689/3	Длги Рид	пасиште	3	1406	Република Македонија
Немањици	554	3712/2	Ветрен	нива	5	70	Република Македонија Свети Николе
Немањици	896	3698/4	Длги Рид	нива	3	1833	Серафимов Слободан, Серафимов Митоде Република Македонија
Немањици	152	3713/0	Ветрен	нива	5	224	Панева Стојан Стојка , Горгиевска Стојан Елена, нацев Стојан Ганчо, Трајчева Стојан Танкосава
Немањици	600	3760/2	Маркова Чешма	нива	4	391	Андов Стојан Русомир
Немањици	224	3751/3	Маркова Чешма	нива	5	757	Република Македонија
Немањици	151	3807/2	Маркова Чешма	нива	5	286	Митрушев Никола Ангел
Немањици	152	3808/2	Маркова Чешма	нива	5	145	Панева Стојан Стојка, Горгиевска Стојан Елена, Нацев Стојан Ганчо, Трајчева Стојан Танкосава
Немањици	224	4304/3	Маркова Чешма	нива	5	2318	Република Македонија
Немањици	109	4289/3	Ѓуринец	нива	6	1293	Република Македонија
Немањици	109	4292/3	Ѓуринец	пасиште	4	127	Република Македонија
Немањици	224	5545/3	Црвен Брег	нива	6	488	Република Македонија
Немањици	224	5544/3	Црвен Брег	нива	5	406	Република Македонија
Немањици	109	5543/3	Црвен Брег	пасиште	3	323	Република Македонија

Немањаци	224	5517/2	Кшла	пасишт е	3	222	Република Македонија
Немањаци	751	5540/2	Црвен Брег	нива	5	2	Драгица Петрушева
Немањаци	109	5565/2	Ѓуринец	нива	3	50	Република Македонија
Немањаци	224	5570/2	Ѓурнец	нива	3	148	Република Македонија
Немањаци	97	5582/2	Ашкова Млака	нива	3	237	Гишов Дејан, Григоров Крум Павле
Немањаци	97	5584/3	Ашкова Млака	нива	3	771	Гишов Дејан , Григоров Крум Павле
Немањаци	117	5585/2	Ашкова Млака	нива	4	587	Нацев Игор
Немањаци	117	5587/3	Ашкова Млака	нива	4	119	Нацев Игор
Немањаци	224	6001/2	Ашкова Млака	нива	4	100	Република Македонија
Немањаци	224	6001/3	Ашкова Млака	лозје	3	93	Република Македонија
Немањаци	73	6000/2	Ашкова Млака	лозје	3	51	Нушев Методи
Немањаци	833	5911/3	Данева Чука	нива	4	77	Димитриев Санде Мијалчо
Немањаци	109	5993/2	Анкова Млака	нива	5	50	Република Македонија
Немањаци	157	5914/3	Данева Чука	нива	4	226	Петрушев Тоде Горгие
Немањаци	157	5916/3	Данева Чука	нива	4	419	Петрушев Тоде Горгие
Немањаци	718	5918/3	Донева Чука	нива	4	288	Димитрев Верде Сове
Немањаци	35	5919/3	Данева Чука	нива	4	264	Тасев Верде Николче
Немањаци	109	5923/2	Донева Чука	нива	4	65	Република Македонија
Немањаци	224	5926/2	Југово	нива	5	446	Република Македонија
Немањаци	48	6315/3	Југово	нива	4	317	Миланов Орце
Немањаци	48	6317/3	Југово	нива	5	957	Миланов Орце
Немањаци	113	6318/3	Југово	нива	4	269	Давчев Димчо
Немањаци	47	6319/3	Југово	нива	4	130	Минев Пешо Александар

Немањаци	46	6321/3	Југово	нива	5	84	Грозданов Минев Тоше
Немањаци	32	6322/2	Југово	нива	5	207	Јосев Димко Александар, Васе Петрушев
Мечкуевци	291	1573/2	Друл	нива	3	604	Ордев Димитар, РепубликаМа кедонија, Митев Петре, Митев Михаил
Мечкуевци	118	1577/3	Друл	нива	3	1327	Република Македонија Свети Николе
Мечкуевци	118	2021/2	Друм	нива	3	1308	Република Македонија Свети Николе
Мечкуевци	118	2018/3	Друм	нива	3	739	Република Македонија Свети Николе
Буриловци	50	696/3	Друм	нива	3	962	Република Македонија Свети Николе
Буриловци	50	697/2	Немашница	нива	3	1324	Република Македонија Свети Николе
Буриловци	50	700/3	Немашница	нива	3	1304	Република Македонија Свети Николе
Буриловци	50	705/4	Немашница	нива	3	1147	Република Македонија Свети Николе
Буриловци	48	710/2	Немашница	нива	3	285	Република Македонија Свети Николе
Буриловци	48	714/2	Немашница	нива	3	985	Република Македонија Свети Николе
Буриловци	50	722/4	Немашница	нива	4	2221	Република Македонија Свети Николе
Буриловци	216	730/7	Немашница	нива	3	3476	Коцева Грозданка, Трајанов Костадин, Коцев Томислав, Игнатов Перо, Шутева Зорка, Божиловиќ Радојко,

							Трајанов Костадин, Крстев Митре, Строимановс ка Јорданка, Игнатов Перо, Коцев Томислав, Република Македонија, Крстев Митре, Трајанов Горги, Горгиев Влатко, Божиловиќ Радојко, Коцева Грозданка Јосева Рада, Горгиев Саше, Игнатов Ванчо, Горгиев Влатко
Буриловци	216	730/8	Немашница	нива	3	117	Коцева Грозданка, Трајанов Костадин, Коцев Томислав, Игнатов Перо, Шутева Зорка, Божиловиќ Радојко, Трајанов Костадин, Крстев Митре, Строимановс ка Јорданка, Игнатов Перо, Коцев Томислав, Република Македонија, Крстев Митре, Трајанов Горги, Горгиев Влатко,

							Божиловиќ Радојко, Коцева Грозданка, Јосева Рада, Горгиев Саше, Игнатов Ванчо, Горгиев Влатко
Буриловци	216	730/8	Немашница	нива	3	781	Коцева Грозданка, Трајанов Костадин, Коцев Томислав, Игнатов Перо, Шутева Зорка, Божиловиќ Радојко, Трајанов Костадин, Крстев Митре, Строимановс ка Јорданка, Игнатов Перо, Коцев Томислав, Република Македонија, Крстев Митре, Трајанов Горги, Горгиев Влатко, Божиловиќ Радојко, Коцева Грозданка Јосева Рада, Горгиев Саше, Игнатов Ванчо, Горгиев Влатко
Буриловци	158	742/2	Немашница	нива	3	909	Костов Никола
Буриловци	48	743/3	Немашница	нива	3	470	Република Македонија

Буриловци	49	745/4	Немашница	нива	3	199	Република Македонија
Буриловци	217	751/3	Бојација	нива	3	689	Република Македонија, Божиловиќ Радојко
Ерделија Вон Град	112	484/2	Костена чука	нива	4	125	Република Македонија
Ерделија Вон Град	112	486/2	Костена чука	нива	4	156	Република Македонија
Ерделија Вон Град	1	487/2	Костена чука	нива	4	93	Република Македонија
Ерделија Вон Град	68	746/3	Локва	нива	3	2001	Република Македонија
Ерделија Вон Град	68	746/4	Локва	нива	3	270	Република Македонија
Мустафино вон град	29	39/3	Копана Чука	нива	3	965	Република Македонија
Мустафино вон град	514	41/7	Аѓупка	нива	5	932	Петрова Убавка
Мустафино вон град	515	41/9	Аѓупка	нива	5	402	Стоилова Василка
Мустафино вон град	1008	41/11	Аѓупка	нива	5	505	Живков Трајан, Живков Александар, Живков Данчо, Николова Благородна
Мустафино вон град	484	41/13	Аѓупка	нива	5	7125	Република Македонија Мустафино
Мустафино вон град	216	80/3	Јанково Трло	нива	3	703	Република Македонија Водостопанст во Брегалница Кочани
Мустафино вон град	1014	120/3	Керамидни ца	нива	3	818	Здравков Сашко, Република Македонија
Мустафино вон град	29	117/2	Керамидни ца	нива	6	26	Република Македонија
Мустафино вон град	29	116/3	Керамидни ца	нива	5	610	Република Македонија
Мустафино вон град	29	115/3	Керамидни ца	нива	5	191	Република Македонија
Мустафино вон град	514	97/9	Керамидни ца	нива	4	829	Петрова Убавка

Мустафино вон град	29	97/11	Керамидни ца	нива	4	444	Република Македонија
Мустафино вон град	1004	97/13	Керамидни ца	нива	4	730	Николова Благородна, Живков Александар, Живков Трајан, Живков Данче
Мустафино вон град	1005	97/14	Керамидни ца	нива	4	73	Тодев Боривоје Димитар, Живков Ангел, Костова Боривоје Горка, Цековска Тодорка
Мустафино вон град	444	222/3	Буриловска река	нива	4	1328	Митров Зико Горѓи
Мустафино вон град	486	223/5	Буриловска река	нива	3	303	Гинзер Ангел Јаворка
Мустафино вон град	113	223/4	Буриловска река	нива	3	522	Николова Михаил Ленка
Мустафино вон град	89	585/3	Буриловско ровиште	нива	3	361	Михајлов К. Мијалче, Михајлов К. Јанко
Мустафино вон град	23	583/5	Буриловска река	нива	3	224	Цветановска Борјана, Коцев Драги, Камчева Загорка, Панова Силвана, Стаменова Тодора, Коцева Александра, Коцев Гоце, Панев Трајче, Коцев Камче, Панов Ангел, Коцев Лазо, Костадинова Радмила, Коцев Тони, Коцев Трајче
Мустафино вон град	438	580/3	Село	нива	3	563	Живков Сандре Трајан , Живков Александар,

							Живков Санџе Данчо
Мустафино вон град	52	579/3	Село	лозје	3	45	Цеков Љупчо
Мустафино вон град	397	578/3	Село	лозје	3	344	Горгиев Стојан Станојко
Мустафино вон град	83	577/2	Село	нива	3	6	Атанасов Колев Стојан
Мустафино вон град	322	227/2	Буриловска река	лозје	4	41	Јованов Ѓошо Богдан
Мустафино вон град	94	226/2	Буриловска в река	нива	5	718	Василев Јованов Ѓошо
Мустафино вон град	153	370/3	Цепен Брег	пасишт е	4	34	Република Македонија
Мустафино вон град	13	371/3	Цепен Брег	нива	4	999	Христов Лазо, Христов Петре Трајчо
Мустафино вон град	153	383/3	Цепен Брег	пасишт е	5	9550	Република Македонија
Мустафино вон град	29	394/3	Ѓолуш	нива	5	1411	Република Македонија
Мустафино вон град	29	398/3	Гелери	нива	4	460	Република Македонија
Мустафино вон град	29	397/2	Гелери	нива	4	94	Република Македонија
Мустафино вон град	1002	1292/3	Герон	нива	4	6609	Република Македонија
Три Чешми Вон град	2	38/3	Ежово поле	пасишт е	3	206	Република Македонија Скопје
Три Чешми Вон град	160	39/3	Ежово поле	нива	5	1913	Република Македонија Скопје, Ѓорѓиева Султана, Костова Зуица, Николовски Коста, Горгиев Вангел, Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Наумова Кираца,

							Николов Санде, Штерјова Марија
Три Чешми Вон град	160	40/3	Ежово поле	пасишт е	3	594	Република Македонија Скопје, Ѓорѓисва Султана, Костова Зуица, Николовски Коста, Ѓорѓиев Вангел, Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Наумова Кираца, Николов Санде, Штерјова Марија
Три Чешми Вон град	191	95/33	Ежово поле	нива	4	178	Николовски Коста, Република Македонија Скопје, Николов Санде, Ѓорѓисва Султана, Костова Зуица, Зикова Очка, Штерјова Марија, Атанасова Мара, Ѓорѓиев Вангел, Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Костова Султана, Марик

							Софија, Наумова Кираца
Три Чешми Вон град	239	95/35	Ежово поле	нива	4	506	Михајлов Александар, Михајлов Хеленио
Три Чешми Вон град	254	95/43	Ежово поле	нива	4	296	Накова Оча
Три Чешми Вон град	191	95/45	Сушево Ритче	нива	4	1,468	Коста Николовски, Република Македонија, Николов Санде, Ѓорѓиева Султана, Костова Зуица, Зикова Очка, Штерјова Марија, Атанасова Мара, Ѓорѓиев Вангел, Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Костова Султана, Марик Софија, Наумова Кираца
Три Чешми Вон град	191	95/50	Сушево Ритче	нива	4	988	Коста Николовски, Република Македонија, Николов Санде, Ѓорѓиева Султана, Костова Зуица, Зикова Очка, Штерјова Марија, Атанасова Мара, Ѓорѓиев Вангел,

							Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Костова Султана, Мариќ Софија, Наумова Кираца
Три Чешми Вон град	252	95/47	Ежово поле	нива	4	742	Наков Штерјо
Три Чешми Вон град	164	74/3	Ежово поле	пасишт е	3	75	Зикова Очка, Атанасова Мара, Костова Султана, Мариќ Софија
Три Чешми Вон град	164	78/3	Ежово поле	пасишт е	3	171	Зикова Очка, Атанасова Мара, Костова Султана, Мариќ Софија
Три Чешми Вон град	2	96/3	Ежово поле	пасишт е	3	95	Република Македонија Скопје
Три Чешми Вон град	217	99/3	Широко поле	пасишт е	3	234	Република Македонија Скопје
Три Чешми Вон град	164	100/3	Ежово поле	пасишт е	3	700	Зикова Очка, Атанасова Мара, Костова Султана, Мариќ Софија
Три Чешми Во град	164	265/3	Широко поле	пасишт е	3	66	Зикова Очка, Атанасова Мара, Костова Султана, Мариќ Софија
Три Чешми вонград	164	273/3	Широко поле	лозје	3	1027	Зикова Очка, Атанасова Мара, Костова Султана, Мариќ
							Софија

Три Чешми Вон град	208	267/3	Широко поле	лозје	2	393	Република Македонија Скопје, Зикова Очка, Атанасова Мара, Костова Султана, Марик Софија
Три Чешми Вон град	164	269/3	Широко поле	лозје	2	605	Зикова Очка, Атанасова Мара, Костова Султана, Марик Софија
Три Чешми Вон град	2	254/3	Широко поле	лозје	2	1071	Република Македонија
Три Чешми Вон град	160	248/2	Широко поле	лозје	2	29	Република Македонија, Ѓорѓиева Султана, Костова Зуица, Николовски Коста, Ѓорѓиев Вангел, Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Наумова Кираца, Николов Санде, Штерјова Марија
Три Чешми Вон град	160	250/3	Широко поле	лозје	2	717	Република Македонија, Ѓорѓиева Султана, Костова Зуица, Николовски Коста, Ѓорѓиев Вангел, Атанасова

							Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Наумова Кираца, Николов Санде, Штерјова Марија
Три Чешми Вон град	162	252/2	Широко поле	лозје	2	66	Република Македонија, Николов Санде, Костова Зуица, Николовски Коста, Штерјова Марија, Ѓорѓиев Вангел, Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Наумова Кираца, Ѓорѓиева Султана
Три Чешми Вон град	2	302/3	Улова Чука	пасишт е	3	504	Република Македонија Скопје
Три Чешми Вон град	248	301/53	Улава Чука	лозје	3	16	Костовски Никола, Костовски Трајко
Три Чешми Вон град	243	301/54	Улава Чука	лозје	3	25	Михаилова Хајда
Три Чешми Вон град	246	301/55	Улава Чука	лозје	3	35	Николов Коста, Николов Штерја
Три Чешми Вон град	244	301/56	Улава Чука	лозје	3	44	Зикова Цаца
Три Чешми Вон град	250	301/57	Улава Чука	лозје	3	54	Михајлова Пиха, Наков Димче, Михајлов Мите

Три Чешми Вон град	256	301/58	Улава Чука	лозје	3	158	Николова Ванѓа
Три Чешми Вон град	257	301/59	Улава Чука	лозје	3	270	Минова Марија
Три Чешми Вон град	258	301/60	Улава Чука	лозје	3	269	Мишева Ленче
Три Чешми Вон град	242	301/61	Улава Чука	нива	4	276	Николов Мите, Николова Кираца, Штерјова Ленка, Мијалова Софија, Николовска Муша
Три Чешми Вон град	241	301/62	Улава Чука	нива	4	312	Горгиев Александар
Три Чешми Вон град	240	301/64	Улава Чука	нива	4	363	Наков Штерјо
Три Чешми Вон град	239	301/66	Улава Чука	нива	4	392	Михајлов Хеленио, Михајлов Александар
Три Чешми Вон град	252	301/68	Улава Чука	нива	4	517	Наков Штерјо
Три Чешми Вон град	251	301/70	Улава Чука	нива	4	354	Ташковска Султана
Три Чешми Вон град	254	301/72	Улава Чука	нива	4	147	Накова Оча
Три Чешми Вон град	243	363/48	Улава Чука	нива	4	257	Михаилова Хајда
Три Чешми Вон град	249	363/50	Улава Чука	нива	4	215	Михајлова Кираца, Михајлов Коле, Штерјова Хајда
Три Чешми Вон град	246	363/52	Улава Чука	нива	4	180	Николов Коста, Николов Штерја
Три Чешми Вон град	250	363/54	Улава Чука	нива	4	139	Михајлова Пиха, Наков Димче, Михајлов Мите
Три Чешми Вон град	244	363/55	Улава Чука	нива	4	22	Зикова Цаца
Три Чешми Вон град	240	95/37	Ежово Поле	нива	4	464	Наков Штерјо

Три Чешми Вон град	241	95/39	Ежово Поле	нива	4	415	Горгиев Александар
Три Чешми Вон град	242	95/41	Ежово Поле	нива	4	391	Николов Мите, Николова Кираца, Штерјова Ленка, Мијалова Софија, Николовска Муша
Врсаково	72	92/4	Бандерлија	нива	5	1838	Република Македонија
Врсаково	72	92/5	Бандерлија	нива	5	895	Република Македонија
Врсаково	247	135/5	ДЛШК	пасишт е		442	Република Македонија, Арсова Вера, Иванов Ганчо, Шаклев Русомир, Шаклева Наталија и Наков Наќе
Врсаково	247	135/6	ДЛШК	пасишт е		63	Република Македонија, Арсова Вера, Иванов Ганчо, Шаклев Русомир, Шаклева Наталија и Наков Наќе
Врсаково	131	134/5	ДШЛК	нива	4	330	Јакимов Атанас
Врсаково	132	134/7	ДШЛК	нива	4	220	Јакимовска Добринка, Јакимовски Зоранче, Јакимовски Игор
Врсаково	72	133/3	ДЛШК	нива	4	715	Република Македонија
Врсаково	110	228/4	Река	нива	4	370	Велков Иван
Врсаково	5	226/3	Река	нива	5	1445	Алексов Милан
Врсаково	276	213/3	Река	пасишт е	3	169	Република Македонија

Врсаково	276	214/4	Река	пасишт е	3	691	Република Македонија
Врсаково	72	219/2	Река	нива	4	51	Република Македонија
Врсаково	72	220/2	Река	нива	4	3	Република Македонија
Врсаково	323	215/2	Река	нива	4	8	Панова Габриела
Врсаково	276	248/6	Река	пасишт е	4	901	Република Македонија
Врсаково	72	250/4	Орман	нива	4	3572	Република Македонија
Врсаково	72	250/5	Орман	нива	4	1548	Република Македонија
Врсаково	72	251/2	Орман	нива	3	339	Република Македонија
Врсаково	72	278/3	Медики	нива	6	1188	Република Македонија
Врсаково	72	278/4	Медики	нива	6	89	Република Македонија
Врсаково	72	278/5	Медики	нива	6	396	Република Македонија
Врсаково	72	269/4	Орман	пасишт е	3	398	Република Македонија
Врсаково	72	269/5	Орман	пасишт е	3	106	Република Македонија
Врсаково	72	274/3	Орман	пасишт е	4	32	Република Македонија
Врсаково	72	279/5	Медики	пасишт е	4	2161	Република Македонија
Врсаково	72	279/6	Медики	пасишт е	4	133	Република Македонија
Врсаково	72	279/7	Медики	пасишт е	4	3621	Република Македонија
Селце	321	1936/3	Капиница	пасишт е	3	684	Република Македонија
Селце	321	1936/4	Капиница	пасишт е	3	16	Република Македонија
Селце	321	2912/5	Ората Капана	пасишт е	4	1331	Република Македонија
Селце	321	2910/3	Ората Капана	пасишт е	3	2270	Република Македонија
Селце	321	2937/2	Варница	пасишт е	4	13	Република Македонија
Селце	321	2939/4	Варница	пасишт е	4	3471	Република Македонија
Селце	321	2955/3	Голем Камен	пасишт е	4	2500	Република Македонија

Селце	321	2954/3	Голем Камен	пасиште	3	144	Република Македонија Штип
Селце	321	2958/3	Чифлик	пасиште	4	524	Република Македонија Штип
Селце	321	2978/3	Чифлик	пасиште	3	1076	Република Македонија Штип
Селце	321	2979/4	Чифлик	пасиште	3	85	Република Македонија Штип
Селце	321	2980/3	Чифлик	пасиште	3	556	Република Македонија Штип
Селце	321	2981/4	Чифлик	пасиште	3	698	Република Македонија Штип
Селце	321	2997/5	Ујуз тарла	пасиште	5	230	Република Македонија Штип
Селце	321	2997/6	Ујуз тарла	пасиште	5	133	Република Македонија Штип
Селце	321	2997/7	Ујуз тарла	пасиште	5	287	Република Македонија Штип
Селце	321	2999/3	Голем камен	пасиште	4	312	Република Македонија Штип
Селце	321	3000/3	Ујуз тарла	пасиште	4	200	Република Македонија Штип
Селце	321	3001/3	Ујуз тарла	пасиште	4	1364	Република Македонија Штип
Селце	321	3012/4	Челебаница	пасиште	4	1359	Република Македонија Штип
Селце	46	1925/2	Капиница	нива	5	48	Колев Дане
Селце	53	1933/2	Капиница	нива	6	15	Ариф Асан Фејми
Софилари	48	9/3	Преку Река	нива	5	360	Колева Методије Сузана
Софилари	48	10/3	Лозишта	нива	4	528	Колева Методије Сузана
Софилари	84	13/4	Лозишта	нива	4	6600	Република Македонија Скопје

Софилари	84	13/5	Лозишта	нива	4	474	Република Македонија Скопје
Софилари	62	30/3	Преку Река	нива	4	869	Патраклиски Александар
Софилари	37	28/3	Преку Река	ливада	3	272	Петкова Ристо Стојанка
Софилари	20	27/3	Преку Река	нива	5	477	Република Македонија
Софилари	20	199/3	Лакавица	ливада	2	439	Република Македонија
Софилари	72	169/102	Бандера	пасиште	3	3180	Република Македонија
Софилари	20	206/11	Јамачка	нива	3	2245	Република Македонија
Софилари	20	196/6	Лакавица	овоштарник	3	750	Република Македонија
Софилари	72	3/4	Преку Река	пасиште	4	797	Република Македонија
Софилари	72	3/5	Преку Река	пасиште	4	814	Република Македонија
Софилари	72	3/6	Преку Река	пасиште	4	202	Република Македонија
Софилари	72	3/7	Преку Река	пасиште	4	186	Република Македонија
Судиќ	94	2177/2	Баба Ружин Дол	нива	4	36	Република Македонија Скопје
Судиќ	195	2181/12	Баба Ружин Дол	нива	5	51	Серафимова Славјанка
Судиќ	196	2181/14	Баба Ружин Дол	нива	5	388	Христов Цане
Судиќ	197	2181/16	Баба Ружин Дол	нива	5	494	Донев Дончо
Судиќ	92	2150/3	Трн Грамади	нива	4	572	Република Македонија Судиќ
Судиќ	92	2168/3	Баба Ружин Дол	нива	4	2426	Република Македонија Судиќ
Судиќ	92	2168/4	Баба Ружин Дол	нива	4	1104	Република Македонија Судиќ
Сушево	26	74/3	Широко поле	нива	3	407	Михајлов Новак Коле, Наков Михајло Димче, Михајлов Михајло Мите

Сушево	55	73/3	Широко поле	нива	4	1041	Николов Калчо Мите, Михајлова Горица
Сушево	39	72/11	Широко поле	нива	4	1109	Велигденов Атанас Томе
Сушево	40	72/12	Широко поле	нива	4	483	Симитчиев Тоде Илија
Сушево	65	1/4	Корија	пасиште	4 5	793	Николов Игор, Ѓорѓиева Султана, Костова Зуица, Николовски Коста, Штерјова Марија, Ѓорѓиев Вангел, Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Наумова Кираца, Николов Николче, Република Македонија, Зикова Очка, Атанасова Мара, Костова Сузана, Марик Софија
Сушево	66	1/6	Корија Косматиц	каменјар		3693	Николов Игор, Штерјова Марија, Ѓорѓиев Вангел, Атанасова Олга, Ѓорѓиев Стојан, Ѓорѓиев Ташко, Николова Стојна, Наумова Кираца,

							Николов Николче, Д.С.Р.М. Министерств о за одбрана, Ѓорѓиева Султана, Костова Зуица, Николовски Коста
Ново Село- Штип	2080	310/3	Тренево трло	нива	5	1129	ДПТУ Екотермика ДОО
Ново Село- Штип	2079	288/4	Герен	нива	4	569	Кукубалова- Белиќ Јасминка
Ново Село- Штип	1987	272/10	Трештена скала	пасишт е	4	6782	Република Македонија ЈП за стопансување со пасишта
Ново Село- Штип	1987	272/12	Герен	пасишт е	4	1089	Република Македонија ЈП за стопансување со пасишта
Ново Село- Штип	1987	16/13	Косматица	пасишт е	4	366	Република Македонија ЈП за стопансување со пасишта
Ново Село- Штип	1987	16/14	Косматица	пасишт е	4	1373	Република Македонија ЈП за стопансување со пасишта
Ново Село- Штип	1987	16/15	Косматица	пасишт е	4	1678	Република Македонија ЈП за стопансување со пасишта
Ново Село- Штип	1322	299/7	Калимерово	нива	4	5188	Република Македонија
Ново Село- Штип	1977	316/6	Калимерово	пасишт е	4	1,195	Република Македонија
Ново Село- Штип	1977	316/7	Калимерово	пасишт е	4	874	Република Македонија
Ново Село- Штип	2106	20/43	Герен	нива	4	107	Зикова Цаца
Ново Село- Штип	2107	20/45	Герен	нива	4	135	Ташкова Јана

Ново Село-Штип	2,108	20/47	Герен	нива	4	111	Накова Горица
Ново Село-Штип	2109	20/49	Герен	нива	4	112	Костовски Трајко, Костовски Никола
Ново Село-Штип	2110	20/51	Герен	нива	4	310	Мишева Ленче
Ново Село-Штип	2,111	20/53	Герен	нива	4	282	Николова Ванѓа
Ново Село-Штип	2,112	20/55	Герен	нива	4	274	Минова Марија
Ново Село-Штип	2,113	20/57	Герен	нива	4	252	Штерјов Михаил
Ново Село-Штип	2,115	20/59	Герен	нива	4	289	Наков Штерјо
Ново Село-Штип	2,116	20/61	Герен	нива	4	306	Ташкова Султана
Ново Село-Штип	2,118	20/63	Герен	нива	4	250	Николовска Муша, Николов Мите, Николова Кираца, Штерјова Ленка, Мијалова Софија,
Ново Село-Штип	2119	20/65	Герен	нива	4	240	Горѓев Александар
Ново Село-Штип	2,120	20/67	Герен	нива	4	225	Наков Штерјо
Ново Село-Штип	2121	20/69	Герен	нива	4	199	Михајлов Александар, Михајлов Хеленио
Ново Село-Штип	2121	20/71	Герен	нива	4	837	Михајлов Александар, Михајлов Хеленио
Ново Село-Штип	2120	20/73	Герен	нива	4	842	Наков Штерјо
Ново Село-Штип	2119	20/75	Герен	нива	4	701	Горѓев Александар
Ново Село-Штип	2,118	20/76	Герен	нива	4	14	Николовска Муша, Николова Кираца, Штерјова Ленка, Мијалова Софија

Сарчиево	120	60/3	Распатија	нива	4	68	Самандов Иван Ѓорѓи
Сарчиево	24	67/5	Нерезини	нива	5	632	Ѓорѓиевски Михајло Николаки
Сарчиево	47	102/3	Нерезини	пасишт е	4	630	Република Македонија Штип,
Сарчиево	228	76/3	Нерезини	нива	5	607	Монев Василче
Сарчиево	18	75/3	Средни рид	нива	5	620	Михајлов Коста
Сарчиево	18	81/3	Средни рид	пасишт е	4	82	Михајлов Коста
Сарчиево	48	82/5	Средни рид	нива	5	112	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	81	82/7	Средни рид	нива	5	708	Михајловски Атанас Никола
Сарчиево	48	88/3	Средни рид	нива	5	222	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	81	89/3	Средни рид	нива	5	219	Михајловски Атанас Никола
Сарчиево	22	90/3	Средни рид	нива	5	161	Монев Владе Стојан, Бранко Петрушев, Петрушев Моне
Сарчиево	38	91/3	Нерезини	нива	4	240	Јанев Трајан Стојан, Јанев Трајан Димчо, Јанев Трајан Кирил, Јанев Трајан Ангел, Јанев Трајан Перо
Сарчиево	48	92/3	Средни рид	нива	4	224	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	48	93/3	Стари лозја	пасишт е	4	307	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	47	119/3	Стари лозја	нива	4	518	Република Македонија Штип
Сарчиево	47	110/4	Стари лозја	пасишт е	6	2	Република Македонија Штип

Сарчиево	47	110/5	Стари лозја	пасишт е	6	56	Република Македонија Штип
Сарчиево	47	110/6	Стари лозја	пасишт е	6	392	Република Македонија Штип
Сарчиево	47	110/7	Стари лозја	пасишт е	6	12964	Република Македонија Штип
Сарчиево	47	110/8	Стари лозја	пасишт е	6	44	Република Македонија Штип
Сарчиево	48	850/3	Пулe	нива	6	162	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	47	851/4	Пулe	нива	6	641	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	47	835/3	Уши	пасишт е	4	1626	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	65	904/3	Голема Нива	пасишт е	4	1762	непознати
Сарчиево	48	905/3	Голема нива	нива	4	144	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	48	903/3	Голема нива	нива	4	699	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	48	902/2	Голема нива	нива	4	9	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	47	907/3	Голема нива	нива	4	157	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	47	907/4	Голема нива	нива	4	15	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	48	908/3	Голема нива	нива	5	33	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	47	909/3	Голема нива	нива	4	225	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	48	910/3	Голема нива	нива	5	114	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	48	911/3	Голема нива	нива	4	112	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	48	914/3	Голема нива	лозје	4	253	Република Македонија Т.Чешми

Сарчиево	48	915/2	Голема нива	нива	5	2	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	48	916/3	Голема нива	нива	4	147	Република Македонија Т.Чешми
Сарчиево	47	930/3	Голема нива	пасишт е	4	135	Република Македонија Штип
Сарчиево	47	931/3	Голема нива	нива	5	291	Република Македонија Штип
Сарчиево	47	122/3	Маджарица	нива	6	384	Република Македонија Штип
Сарчиево	161	123/3	Маджарица	нива	6	309	Република Македонија Штип, Милевски Јордан, Василев Јане, Јанев Лазо, Рибарски Тома, Златкова Загорка
Сарчиево	230	127/4	Маджарица	нива	6	485	Димовска Олга, Јанев Николче Милевски Јордан, Јанев Лазо, Златковска Загорка
Сарчиево	47	291/3	Врла Страна	нива	5	338	Република Македонија Штип
Сарчиево	47	292/3	Врла Страна	нива	5	324	Република Македонија Штип
Селце	330	65/4	Пазорки Пат	нива	4	1677	Република Македонија Скопје
Селце	95	79/2	Магла	нива	5	418	Република Македонија Скопје
Селце	95	158/5	Могли	нива	5	80	Република Македонија Скопје
Селце	95	158/6	Могли	нива	5	514	Република Македонија Скопје
Селце	95	158/7	Могли	нива	5	1346	Република Македонија Скопје
Селце	95	158/8	Могли	нива	5	905	Република Македонија Скопје

Селце	21	170/3	Падинје	нива	6	454	Тошиќ Теодосије
Селце	95	1343/4	Падинје пазарск	нива	6	2418	Република Македонија Скопје
Селце	19	1344/3	Поток	нива	7	227	Стојановски Иван
Селце	27	1345/2	Поток	нива	6	19	Бекиров Азис Раим, Јусуф Азис Баки, Република Македонија Штип
Селце	95	1346/3	Поток	нива	6	256	Република Македонија Скопје
Селце	323	1347/3	Поток	нива	7	176	Али Арслан
Селце	71	1348/3	Поток	нива	5	135	Арсланов Усеин
Селце	229	1349/3	Поток	нива	5	607	Јусуф Фејми
Селце	19	1353/3	Поток	нива	5	430	Стојановски Иван
Селце	229	1472/3	Бела Земја	нива	5	295	Јусуф Фејми
Селце	321	1660/3	Бела Земја	пасиште	4	405	Република Македонија Штип
Селце	53	1659/3	Бела Земја	нива	7	2	Ариф Асан Фејми
Селце	53	1659/4	Бела Земја	нива	7	474	Ариф Асан Фејми
Селце	53	1659/5	Бела Земја	нива	7	31	Ариф Асан Фејми
Селце	248	1665/3	Бела Земја	нива	6	53	Република Македонија Скопје, Ибраим Рефик Асан, Ибраим Рефик Фејми, Ибраим Рефик Мазлун, Куртулду Рефик Фејми
Селце	46	1670/2	Бела Земја	нива	6	55	Колев Дане
Селце	189	1673/3	Капиница	нива	5	134	Осман Мемед Пухче

Селце	321	1672/3	Капиница	пасиште	4 3	561	Република Македонија Штип
Селце	53	1674/3	Капиница	нива	5	116	Ариф Асан Фејми
Селце	18	1675/3	Капиница	нива	5	133	Стојановски Иван, Ѓорѓиевски Боро, Ангелова Богдана, Панева Стефка
Селце	65	1678/3	Капиница	нива	5	165	Ангелов Мино
Селце	65	1679/3	Капиница	пасиште	3	110	Ангелов Мино
Селце	18	1682/3	Капиница	пасиште	3	72	Стојановски Иван, Ѓорѓиевски Боро, Ангелова Богдана, Панева Стефка
Селце	5	1683/3	Капиница	нива	5	130	Митев Драги
Селце	53	1688/3	Капиница	нива	5	176	Ариф Асан Фејми
Селце	1	1689/3	Капиница	нива	5	120	Милев Трајан
Селце	65	1691/3	Капиница	нива	5	79	Ангелов Мино
Селце	53	1928/3	Капиница	нива	5	525	Ариф Асан Фејми
Селце	62	1932/4	Капиница	нива	6	712	Коцев Мијалче
Тремник	88	824/4	С.Тремник	нива	6	746	Република Македонија
Тремник	88	823/2	С.Тремник	лозје	2	609	Република Македонија
Тремник	88	822/3	С.Тремник	Инт.лозје	2	271	Република Македонија
Тремник	88	818/4	С.Тремник	лозје	2	465	Република Македонија
Тремник	88	922/2	С.Тремник	Нива	5	244	Република Македонија
Тремник	88	922/3	С.Тремник	лозје	4	8	Република Македонија
Тремник	88	924/2	С.Тремник	лозје	2	172	Република Македонија

Тремник	95	931/3	С.Тремник	нива	4	44	Република Македонија
Тремник	88	930/3	С.Тремник	нива	4	78	Република Македонија
Тремник	88	929/3	С.Тремник	лозје	2	356	Република Македонија
Тремник	88	752/4	С.Тремник	нива	4	594	Република Македонија
Тремник	88	751/4	С.Тремник	нива	4	198	Република Македонија
Тремник	88	751/5	С.Тремник	нива	4	134	Република Македонија
Тремник	88	750/3	С.Тремник	нива	5	308	Република Македонија
Тремник	88	749/4	Пенцурица	нива	4	361	Република Македонија
Тремник	88	748/3	Пенцурица	пасиште	4	129	Република Македонија
Тремник	88	747/4	С.Тремник	нива	5	45	Република Македонија
Тремник	88	725/4	С.Тремник	Инт.лозј е	4	321	Република Македонија
Тремник	421	738/13	Пенцурица	нива	4	1357	Балтов Здраве
Тремник	594	738/15	Пенцурица	нива	4	132	Стефановски Јанко Стефан, Ристов Секула Ристо
Тремник	421	738/17	Пенцурица	Инт.лозј е	4	395	Балтов Здраве
Тремник	576	705/8	Слатина	нива	3	758	Манојловиќ Љубомир
Тремник	163	705/10	Суво Грло	нива	3	138	Манајловиќ Цветан
Тремник	656	706/9	Зад Градиште	нива	2	246	Бинов Илија
Тремник	388	706/11	Дисански Порој	нива	3	342	Арсик Драгољуб
Тремник	388	706/13	Дисански Порој	нива	3	129	Арсик Драгољуб
Тремник	58	700/4	С.Тремник	Инт.лозј е	2	15	Станковиќ Бошко
Тремник	292	699/6	С.Тремник	нива	6	146	Станков Стојче, Станкова Марија,
Тремник	300	696/3	Слатина	нива	2	88	Станимирови ќ Добривоје

Тремник	571	697/4	Слатина	нива	2	162	Стојимировиќ Илија
Тремник	596	698/4	Слатина	нива	2	328	Крчков Васил Ангел
Тремник	181	694/4	Слатина	нива	3	73	Крстиќ Стојан
Тремник	181	693/4	Слатина	нива	3	69	Крстиќ Стојан
Тремник	80	692/4	Слатина	нива	2	142	Станојковиќ Зоран
Тремник	982	689/4	Слатина	нива	2	113	Ристова Петкана
Тремник	982	688/3	Слатина	нива	2	103	Ристова Петкана
Тремник	292	687/6	Слатина	нива	2	55	Станкова Марија Станков Стојче
Тремник	388	685/3	Слатина	нива	2	353	Арсиќ Драгољуб
Тремник	436	3129/5	Дуброво	нива	3	305	Станојковиќ Радислав , Станојковиќ Бобан
Тремник	89	3129/6	Трнката	нива	3	72	Република Македонија
Тремник	88	3149/3	Село	пасиште	3	67	Република Македонија
Тремник	88	3150/3	Село	нива	3	80	Република Македонија
Тремник	385	3136/5	Село	нива	4	148	Јанакиев Ристо Блажо
Тремник	88	3136/6	Трнката	нива	4	187	Република Македонија
Тремник	802	3135/2	Трнката	нива	3	25	Република Македонија
Тремник	38	3137/4	Трнката	нива	3	1698	Станковиќ Орце, Станковиќ Драган, Станковиќ Бошко, Станковиќ Марица, Станковиќ Петар, Антиќ Стојана
Неготино	5748	3112/2	Сирките	овоштарник	3	11	Република Македонија

Неготино	13	3135/34	Скрки	пасиште	6	319	Манастир Св.Вмч.Горѓи
Неготино	5748	3127/3	Сирките	пасиште	5	549	Република Македонија
Неготино	5769	3128/2	Скрките	нива	5	30	Република Македонија
Неготино	5769	3130/3	Скрките	нива	5	878	Република Македонија
Неготино	5769	3131/3	Скрките	нива	5	540	Република Македонија
Неготино	5748	3129/3	Сирките	пасиште	5	5	Република Македонија
Неготино	5769	3151/3	Бучето	овоштар ник	2	370	Република Македонија
Неготино	5769	3153/4	Бучето	нива	5	904	Република Македонија
Неготино	5769	3155/2	Бучето	лозје	3	15	Република Македонија
Неготино	5769	3179/6	Бучето	камењар	0	121	Република Македонија
Неготино	5769	3179/4	Бучето	нива	4	239	Република Македонија
Неготино	5769	3183/3	Бучето	нива	4	800	Република Македонија
Неготино	5729	3187/4	Бучето	нива	4	1565	Колевска Вера
Неготино	5352	3187/6	Бучето	нива	4	370	Стојкова Душанка
Неготино	4790	3310/2	Дубровско	нива	5	449	Лазов Димитар Александар
Неготино	4735	3311/0	Дубровска	Инт.лозј е	4	59	Манчевски Лазар
Неготино	2673	3312/2	Калдрма	нива	5	272	Василева Весна
Неготино	2673	3312/3	Калдрма	нива	5	224	Василева Весна
Неготино	2969	3557/4	Бели Камен	Инт.лозј е	1	6	Ампов Ванчо
Неготино	2969	3558/2	Бели Камен	нива	3	218	Ампов Ванчо
Неготино	2100	3559/3	Гробишта	нива	3	261	Танев Илија
Неготино	6293	3680/3	Гробишта	Инт.лозј е	1	119	Захариев Анѓел
Неготино	2676	3680/4	Гробишта	Инт.лозј е	1	7	Захариев Лазар

Неготино	4309	3682/2	Гробишта	Инт.лозје	3	82	Ташков Страшко, Ташков Трајан
Неготино	5494	3684/2	Гробишта	Инт.лозје	3	9	Зафиров Лазар
Неготино	117	11887/3	Неготино	лозје	1	560	Милева Соња, Темелков Никола
Неготино	6826	4152/3	Бели Камен	нива	6	858	Република Македонија,
Неготино	4863	3289/4	Дубровско	Инт.лозје	1	92	Јордановски Драган
Шеоба	1	14/3	Узун трла	пасиште	5	300	Република Македонија, Неготино
Шеоба	1	17/3	Узун трла	пасиште	5	527	Република Македонија, Неготино
Шеоба	1	27/3	Узун трла	пасиште	5	1342	Република Македонија, Неготино
Шеоба	1	27/4	Узун трла	пасиште	5	50	Република Македонија, Неготино
Шеоба	1	36/3	Узун трла	пасиште	4	2368	Република Македонија, Неготино
Шеоба	1	52/3	Модри Брег	пасиште	7	660	Република Македонија, Неготино
Шеоба	1	52/4	Модри Брег	пасиште	7	295	Република Македонија, Неготино
Шеоба	1	78/3	Патрик	пасиште	6	1983	Република Македонија, Неготино
Шеоба	1	83/4	Патрик	пасиште	6	855	Република Македонија, Неготино
Пепелиште	154	19/4	Шабајска Река	пасиште	5	827	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	19/5	Шабајска Река	пасиште	5	3287	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	9/3	Шајбска Река	пасиште	5	557	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	7/3	Шајбска Река	пасиште	5	145	Република Македонија, Пепелиште

Пепелиште	154	22/3	Шабајска Река	нива	8	450	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	25/5	Патрик	пасиште	5	201	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	23/5	Черкеско село	нива	8	456	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	177	26/5	Черкеско село	нива	7	157	Петков Петко Ратко
Пепелиште	575	26/4	Черкеско село	камењар	0	48	Република Македонија, Скопје
Пепелиште	177	27/5	Черкеско село	пасиште	4	42	Петков Петко Ратко
Пепелиште	575	27/4	Черкеско село	камењар	0	11	Република Македонија, Скопје
Пепелиште	182	28/5	Черкеско село	нива	7	95	Петков Петков Атанас, Скопје, 890,37
Пепелиште	575	28/4	Черкеско село	камењар	0	17	Република Македонија, Скопје
Пепелиште	182	29/5	Черкеско село	пасиште	4	47	Петков Петков Атанас, Скопје, 890,37
Пепелиште	575	29/4	Черкеско село	камењар	0	31	Република Македонија, Скопје
Пепелиште	181	30/4	Черкеско село	нива	7	152	Петков Петко Тодор, Скопје, 890,37
Пепелиште	575	30/5	Черкеско село	камењар	0	77	Република Македонија, Скопје
Пепелиште	181	31/4	Черкеско село	пасиште	4	42	Петков Петко Тодор, Скопје, 890,37
Пепелиште	575	31/5	Черкеско село	камењар	0	24	Република Македонија, Скопје
Пепелиште	1069	37/7	Черкеско село	нива	7	514	Ангелов Коле, Пепелиште

Пепелиште	1069	37/8	Черкеско село	нива	7	69	Ангелов Коле, Пепелиште
Пепелиште	575	37/5	Черкеско село	камењар	0	20	Република Македонија, Скопје
Пепелиште	1069	36/5	Черкеско село	пасиште	4	67	Ангелов Коле, Пепелиште
Пепелиште	575	36/4	Черкеско село	камењар	0	4	Република Македонија, Скопје
Пепелиште	7	40/5	Черкеско село	нива	7	689	Ангелов Богдан Раде, Пепелиште
Пепелиште	154	46/3	Вештинје	пасиште	4	160	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	47/3	Вештинје	нива	7	2589	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	57/5	Маслинка	пасиште	5	8734	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	77/3	Брестот	нива	6	708	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	78/2	Брестот	пасиште	4	33	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	878	75/3	Брестот	нива	5	202	Стаменковиќ Божидар Драган, Пепелиште
Пепелиште	878	74/3	Брестот	пасиште	4	77	Стаменковиќ Божидар Драган, Пепелиште
Пепелиште	878	73/3	Брестот	нива	5	245	Стаменковиќ Божидар Драган, Пепелиште
Пепелиште	52	72/3	Брестот	нива	5	468	Златковиќ Душко, Златковиќ Синиша Раде, Златковиќ Синиша Владе Пепелиште
Пепелиште	154	71/3	Брестот	пасиште	4	46	Република Македонија, Пепелиште

Пепелиште	154	262/3	Брестот	пасиште	5	487	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	266/3	Брестот	нива	6	635	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	258/3	Мула	пасиште	5	371	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	258/4	Мула	пасиште	5	44	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	258/5	Мула	пасиште	5	427	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	290/3	Брестот	пасиште	4	186	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	451	267/3	Брестон	пасиште	4	471	Наумов Јован Злате, Пепелиште
Пепелиште	154	288/4	Слатина	пасиште	5	114	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	306/4	Слатина	овоштар ник	6	598	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	287/3	Милуа	пасиште	4	552	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	287/4	Милуа	пасиште	4	33	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	287/5	Милуа	пасиште	4	65	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	287/6	Милуа	пасиште	4	96	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	271/2	Милуа	нива	6	132	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	587	272/2	Милуа	нива	5	148	Думов Ристо Јован, Думов Ристо Петре Пепелиште
Пепелиште	587	272/3	Милуа	нива	5	44	Думов Ристо Јован, Думов Ристо Петре Пепелиште
Пепелиште	613	273/3	Милуа	нива	5	561	Думов Томо Слободан, Пепелиште

Пепелиште	46	274/3	Милуа	нива	5	408	Думов Лазар Димитар, Пепелиште
Пепелиште	106	275/2	Мелуа	1 н	5	117	Мечов Роберт, Пепелиште
Пепелиште	705	276/3	Милуа	нива	5	430	Петковиќ Стојан Драган, Пепелиште
Пепелиште	159	277/3	Милуа	нива	5	483	Петковиќ Милутин Томислав, Пепелиште
Пепелиште	613	278/3	Милуа	нива	5	235	Думов Томо Слободан, Пепелиште
Пепелиште	154	286/2	Милуа	пасиште	4	31	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	154	286/3	Милуа	пасиште	4	12	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	587	279/2	Милуа	нива	5	110	Думов Ристо Јован, Думов Ристо Петре Пепелиште
Пепелиште	46	280/2	Милуа	Инт.лозј е	4	113	Думов Лазар Димитар, Пепелиште, 163
Пепелиште	154	281/2	Милуа	нива	5	44	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	135	282/2	Милуа	Инт.лозј е	4	101	Горгиев Петко Симон, Скопје, И.Л.Рибар 90
Пепелиште	549	283/3	Милуа	Инт.лозј е	4	349	Наумов Јован Лазар, Пепелиште
Пепелиште	454	284/3	Мелца	нива	6	292	Ализотов Џумо Беизат, Пепелиште
Пепелиште	28	285/2	Милуа	нива	6	47	Вељанов Раде, Нечевски Милан, Наумов Горѓи, Наумов Драган Скопје, В.Главинов, 62
Пепелиште	154	304/3	Слатина	пасиште	5	3569	Република Македонија, Пепелиште

Пепелиште	61	455/3	Дренов дол	лозје	5	1275	Република Македонија, Неготино
Пепелиште	1072	461/3	Дренов дол	1 н	6	36	Република Македонија, Неготино
Пепелиште	1072	470/3	Дренов дол	1 н	6	427	Република Македонија,
Пепелиште	1072	471/3	Дренов дол	1 н	6	44	Република Македонија,
Пепелиште	1072	472/3	Дренов дол	1 н	6	780	Република Македонија,
Пепелиште	1072	473/3	Дренов дол	1 н	6	39	Република Македонија,
Пепелиште	1072	474/3	Дренов дол	1 н	6	555	Република Македонија,
Пепелиште	154	479/2	Зад Чука	нива	6	26	Република Македонија, Пепелиште
Пепелиште	748	477/3	Зад Чука	нива	6	691	Иванов Борис Никола, Неготино, А.Аджилов
Пепелиште	754	539/3	Зад Чука	нива	6	167	Митрев Атанас Злате, Пепелиште
Пепелиште	997	538/12	Зад Чука	нива	5	484	Тасевски Благој Јован, Јованов Митко Русе Пепелиште
Пепелиште	478	538/10	Зад Чука	нива	5	168	Насковски Митре Тихомир, Пепелиште
Пепелиште	477	538/8	Зад Чука	нива	5	172	Насковски Митре Новко, Пепелиште
Пепелиште	991	538/6	Зад Чука	нива	5	227	Насковски Среќко Ненад, Пепелиште
Пепелиште	628	537/3	Зад Чука	Инт.лозје	4	116	Николов Круме Никола, Пепелиште
Пепелиште	911	529/3	Лагами	нива	6	192	Велковиќ Стојан Блажо, Пепелиште
Пепелиште	237	530/4	Логми	нива	6	365	Трајков Дино Живко, Пепелиште 155

Пепелиште	209	531/3	Лагами	нива	5	451	Стаменковиќ Перица Виктор, Пепелиште
Пепелиште	803	532/9	Лагми	нива	4	111	Поповиќ Миодраг Горан, Пепелиште
Пепелиште	803	532/7	Лагми	нива	4	113	Поповиќ Миодраг Горан, Пепелиште
Пепелиште	803	532/5	Лагми	нива	4	211	Поповиќ Миодраг Горан, Пепелиште
Пепелиште	697	1010/7	Лагами	нива	5	387	Богдановиќ Грагомир Миле, Пепелиште
Пепелиште	376	1010/11	Логми	нива	4	252	Богдановиќ Грагомир Раде, Пепелиште
Пепелиште	376	1010/9	Лагами	нива	5	164	Богдановиќ Грагомир Раде, Пепелиште
Пепелиште	313	1012/3	Чука	Инт.лозје	4	173	Тошев Благуи Трајчо, Неготино, В.Калајциска,
Пепелиште	430	1013/13	Логми	нива	5	165	Димова Миле Јованка, Неготино, Д.Мирче, 6
Пепелиште	485	1015/3	Лгми	нива	6	118	Јовановски Јован Душан, Пепелиште
Пепелиште	270	1016/3	Логоми	нива	4	135	Ивановски Петре Тодор, Неготино, Е.Кардел,39
Пепелиште	17	1017/2	Лагами	нива	6	52	Адамовиќ Вељо Томислав, Пепелиште
Пепелиште	968	1750/3	Лагами	нива	6	644	Шарац Трифун Никола , Пауновиќ Зоран
Пепелиште	184	1755/3	Лагами	нива	6	633	Михајлов Ристо Страхил
Пепелиште	1142	1756/3	Лагами	нива	6	672	Добре Михајлов и Митко Михајлов

Пепелиште	232	1765/3	Лагами	нива	6	753	Игњатов Јордан Драги
Пепелиште	878	1764/3	Лагами	нива	5	352	Стаменковиќ Бождар Драган
Пепелиште	429	1762/2	Лагами	нива	6	6	Стаменков Уруш Ангел
Пепелиште	694	1790/3	Лагами	нива	6	118	Богдановиќ Градимир Благој
Пепелиште	723	1791/3	Лагами	нива	5	505	Богдановиќ Градомир Стојан
Пепелиште	913	1779/3	Лагами	нива	6	264	Думова Фроса, Думов Ристо Јован
Пепелиште	46	1780/4	Лагами	нива	6	559	Думов Лазар Димитар
Пепелиште	154	521/3	Лагами	пасиште	5	93	Република Македонија
Пепелиште	154	521/4	Лагами	пасиште	5	5	Република Македонија
Пепелиште	154	1801/3	Чешмарски пат	пасиште	4	1012	Република Македонија
Пепелиште	154	1955/9	Мравјарник	нива	6	446	Република Македонија
Пепелиште	154	1955/11	Мравјарник	пасиште	4	806	Република Македонија
Пепелиште	154	1954/4	Нулл	нива	6	2	Република Македонија
Пепелиште	1117	1954/6	Мравјарник	нива	5	500	Република Македонија
Пепелиште	61	1949/21	Мравјарник	нива	5	803	Република Македонија
Пепелиште	1128	1949/23	Мравјарник	нива	5	523	Република Македонија
Пепелиште	1126	1949/25	Мравјарник	нива	5	820	Република Македонија
Пепелиште	61	1949/27	Мравјарник	нива	5	839	Република Македонија
Пепелиште	61	1949/29	Мравјарник	нива	5	1128	Република Македонија
Пепелиште	61	1949/31	Мравјарник	нива	5	4348	Република Македонија
Пепелиште	1117	1949/31	Мравјарник	нива	5	1472	Република Македонија
Пепелиште	61	1950/3	Мравјарник	20п	4	274	Република Македонија

Пепелиште	154	2106/3	Мравјарник	пасиште	4	121	Република Македонија
Пепелиште	154	2107/3	Мравјарник	нива	6	115	Република Македонија
Пепелиште	1084	2124/40	Штурлинци	нива	2	1081	Република Македонија
Пепелиште	1083	2124/49	Штурлинци	нива	2	1561	Република Македонија
Пепелиште	1088	2124/51	Штурлинци	нива	2	1793	Република Македонија
Пепелиште	1087	2124/53	Штурлинци	нива	2	1368	Република Македонија
Тимјаник	97	1/3	Тимјаник	Инт.лозје	2	447	Република Македонија, корисник АД Црвени Брегови Неготино
Тимјаник	97	3/3	Тимјаник	пасиште	4	143	Република Македонија
Тимјаник	97	4/3	Кривото мовче	Инт.лозје	1	1439	Република Македонија
Тимјаник	100	5/3	Ило Виларов	Инт.лозје	1	62	Република Македонија корисник ЈП Македонски шуми
Тимјаник	97	7/3	Ило Виларов	Инт.лозје	1	1737	Република Македонија
Тимјаник	97	9/8	Тимјаник	Инт.лозје	2	680	Република Македонија
Тимјаник	97	9/21	Тимјаник	Инт.лозје	2	742	Република Македонија
Тимјаник	97	9/17	Тимјаник	Инт.лозје	2	157	Република Македонија
Тимјаник	97	11/3	Тимјаник	Инт.ово шт	4	362	Република Македонија
Тимјаник	97	1125/2	Тимјаник	пасиште	4	42	Република Македонија
Тимјаник	97	16/3	Тимјаник	нива	4	1076	Република Македонија
Тимјаник	97	18/3	Тимјаник	нива	5	267	Република Македонија
Тимјаник	97	20/3	Тимјаник	нива	5	3166	Република Македонија
Тимјаник	97	24/8	Тимјаник	нива	4	146	Република Македонија
Тимјаник	97	27/14	Тимјаник	Инт.лозје	2	1368	Република Македонија

Тимјаник	416	27/16	Коколадец	нива	5	407	Нацев Крсте Ангел
Тимјаник	97	39/3	Тимјаник	Инт.лозје	2	1075	Република Македонија
Тимјаник	355	40/7	Коколадец	Инт.лозје	2	5	Бекиров Стојан Ѓорѓи
Тимјаник	356	40/8	Коколадец	Инт.лозје	3	79	Скандева Тодора
Тимјаник	356	40/6	Коколадец	Инт.лозје	2	149	Скандева Тодора
Тимјаник	1068	40/9	Коколадец	Инт.лозје	3	368	Стојманов Пане
Тимјаник	97	66/3	Тимјаник	лозје	2	1699	Република Македонија
Тимјаник	1090	1025/3	Тимјаник	пасиште	5	88	Република Македонија
Тимјаник	153	1000/3	Тимјаник	лозје	3	280	Република Македонија
Тимјаник	439	1001/6	Коколадец	Инт.лозје	3	209	Камчев Стојанче
Тимјаник	439	1001/5	Коколадец	Инт.лозје	3	242	Камчев Стојанче
Тимјаник	1418	999/3	Коколадец	нива	4	313	Ефремов Никола, Ефремов Здравко
Тимјаник	873	998/2	Коколадец	Инт.лозје	3	51	Ристова Даница
Тимјаник	153	1005/3	Тимјаник	лозје	3	360	Република Македонија
Тимјаник	153	1006/3	Тимјаник	лозје	3	955	Република Македонија
Тимјаник	887	3107/5	Тимјаник	Инт.лозје	2	560	Република Македонија
Тимјаник	153	3107/6	Тимјаник	пасиште	2	497	Република Македонија
Тимјаник	153	3111/2	Тимјаник	нива	3	9	Република Македонија
Тимјаник	153	3110/2	Тимјаник	Инт.ово шт	3	4	Република Македонија
Тимјаник	153	3106/2	Тимјаник	лозје	2	13	Република Македонија
Тимјаник	684	974/3	Коколадец	5.лз	2	337	Мицевски Илија
Тимјаник	153	975/3	Тимјаник	Инт.лозје	2	134	Република Македонија

Тимјаник	785	976/3	Коколадец	нива	3	112	Андов Крсте Лазар
Тимјаник	959	978/3	Коколадец	нива	4	88	Петков Драги, Андов Крсте Лазар
Тимјаник	959	979/3	Коколадец	нива	4	375	Петков Драги, Андов Крсте Лазар
Тимјаник	1049	3014/3	Тимјаник	нива	3	956	Димитријевиќ Бранко Веселинчо Димитриев
Тимјаник	1004	3015/3	Ограда	5лз	1	477	Јанчев Илија Љупчо
Тимјаник	646	3007/2	Тимјаник	нива	2	137	Јованов Миле,
Тимјаник	531	3004/3	Тимјаник	Инт.лозје	1	492	Атанасов Андов Костадин
Тимјаник	101	3005/3	Тимјаник	пасиште	2	228	Исламска Заедница Скопје
Тимјаник	904	3009/2	Тимјаник	Инт.лозје	2	112	Јанчев Јано Јордан
Тимјаник	101	919/7	Лаките	пасиште	3	297	Исламска Заедница Скопје
Тимјаник	714	918/4	Лаките	Инт.лозје	2	1326	Ташев Ристо Златко , Ташев Ристо Влатко, Ташева Камо Лилјана,
Тимјаник	714	918/6	Лаките	нива	3	741	Ташев Ристо Златко , Ташев Ристо Влатко, Ташева Камо Лилјана,
Тимјаник	1090	848/3	Тимјаник	пасиште	3	101	Република Македонија
Тимјаник	689	847/3	Р.дол	пасиште	3	59	Павлов Благој
Тимјаник	689	845/3	Лаките	нива	3	22	Павлов Благој
Тимјаник	770	286/3	Плотуњак	нива	4	55	Јефремова Трајанка
Тимјаник	1090	261/2	Тимјаник	лозје	3	21	Република Македонија

Тимјаник	1090	254/2	Тимјаник	пасиште	14	10	Република Македонија
Тимјаник	262	241/10	Солена Вода	нива	5	459	Толова Панда
Тимјаник	282	241/13	Солена Вода	нива	2	14	РМ Тутунски комбинат Неготино
Тимјаник	273	241/16	Солена Вода	нива	5	922	Иваноска Надежда, Петар Шијаковски
Тимјаник	282	69/3	Солена Вода	нива	4	184	РМ Тутунски комбинат Неготино
Тимјаник	121	70/9	Солена Вода	нива	4	263	Петков Лазар Никола
Тимјаник	121	70/10	Солена Вода	нива	4	40	Петков Лазар Никола
Тимјаник	712	70/11	Солена Вода	нива	4	66	Петков Никола Едвард
Тимјаник	715	70/12	Солена Вода	Инт.лозј е	3	216	Јорданова Костадин Магда Нада Тасевска
Тимјаник	860	71/5	Црвен Брег	Инт.лозј е	3	443	Витановски Киро Јанаќе
Тимјаник	98	79/21	Солена Вода	нива	5	74	РМ КОР ДПЗ Дуброво ДОО
Тимјаник	98	79/36	Солена Вода	нива	5	11	РМ КОР ДПЗ Дуброво ДОО
Тимјаник	1117	79/24	Црвен Брег	нива	6	217	Черепналковс ки Никола
Тимјаник	1117	79/25	Црвен Брег	нива	6	1571	Черепналковс ки Никола
Тимјаник	1118	79/27	Црвен Брег	нива	6	1176	Хациевска Викторија
Тимјаник	1534	79/29	Црвен Брег	нива	6	1394	ДПТУ ИГМ- ТРЕЈД Илија и Др. ДОО Кавадарци
Тимјаник	1534	79/31	Црвен Брег	нива	6	15	ДПТУ ИГМ- ТРЕЈД Илија и Др. ДОО Кавадарци
Тимјаник	1534	79/33	Црвен Брег	нива	6	1175	ДПТУ ИГМ- ТРЕЈД Илија и Др. ДОО Кавадарци
Тимјаник	1109	79/35	Црвен Брег	нива	6	847	Кржаловски Делимир, Кржаловска

							Мартина, Кржаловска Александра, Јовчева Мирјана, Кржаловска Елена
Тимјаник	1118	79/39	Црвен Брег	нива	6	181	Хаџиевска Викторија
Тимјаник	1537	79/41	Црвен Брег	нива	6	498	Черепналковс ки Јован
Дуброво	108	276/28	Дубровско	нива	5	2169	Стојкова Душанка
Дуброво	113	276/30	Дубровско	нива	5	1410	Черепналковс ки Никола
Дуброво	16	64/3	Островот	пасиште	3	93	Република Македонија
Дуброво	137	65/3	Островот	овоштар ник	2	610	Станкова Стефанка
Дуброво	103	56/3	Островот	пасиште	4	1905	Република Македонија
Дуброво	103	56/4	Островот	пасиште	4	8	Република Македонија
Дуброво	103	48/3	Дубров скрки	пасиште	5	2303	Република Македонија
Дуброво	103	44/2	Дубров скрки	пасиште	5	5	Република Македонија
Дуброво	103	37/3	Островот	пасиште	4	1402	Република Македонија
Дуброво	103	42/2	Дубров скрки	пасиште	5	74	Република Македонија
Дуброво	110	278/9	Дубровско	нива	5	3465	Јовчева Мирјана, Кржаловски Делимир, Кржаловска Елена, Кржаловска Александра, Кржаловска Мартина
Дуброво	1	460/2	Бунарието	лозје	1	190	Република Македонија
Дуброво	1	457/2	Бунарието	лозје	1	194	Република Македонија
Дуброво	103	429/4	Бунарието	пасиште	5	44	Република Македонија
Дуброво	105	428/18	Бунарието	нива	4	271	Камиловски Аврам, Камиловски Јован,

							Шулевска Невена, Камиловски Михаило, Стојановска Богомирка, Камиловски Мирко, Борис Каракички и Тало Каракички
Дуброво	132	428/16	Бунарјето	нива	4	2328	Шулевска Невена
Дуброво	133	428/15	Бунарјето	нива	4	1278	Камиловски Михаило,
Дуброво	134	428/13	Бунарјето	нива	4	1121	Камиловски Мирко, Камиловски Јован
Дуброво	135	428/11	Бунарјето	нива	4	1155	Камиловски Аврам
Дуброво	136	428/9	Бунарјето	нива	4	902	Каркичка Евгена
Дуброво	106	278/8	Дубровско	нива	5	16	ДПТУ ИГМ- ТРЕЈД Илија и Др. ДОО Кавадарци
Сопот	579	3175/9	Тимјанички пат	Инт.лоз је	3	945	Змејковска Симо Радојка
Сопот	579	3175/10	Тимјанички пат	Инт.лоз је	3	130	Змејковска Симо Радојка
Сопот	180	3175/8	Тимјанички пат	нива	5	125	Република Македонија
Сопот	180	3175/7	Тимјанички пат	нива	5	144	Република Македонија
Сопот	180	3154/14	Тимјанчки Пат	Инт.лоз је	3	538	Република Македонија
Сопот	1562	3154/15	Тимјан Пат	Инт.лоз је	3	392	Грозданов Костадин Илија, Лазова Андосија
Сопот	355	3154/13	Тијански Пат	Инт.лоз је	3	658	Република Македонија
Сопот	839	3149/3	Тимјанички пат	Инт.лоз је	3	222	Стојанов Благоја Крсте
Сопот	355	3150/3	Тимјанчки Пат	Инт.лоз је	3	394	Република Македонија
Марена	1620	1585/10	Горнички Р	нива	2	527	Николов Ефремчо, Крстева Весна
Марена	1560	1585/9	Горниште	нива	2	553	Република Македонија

Марена	10	1410/3	Горниште	нива	2	572	Република Македонија Земјоделска Задруга
Марена	46	1413/6	Горнички Р	нива	2	109	Ставрев Панчо Т.И Гавро
Марена	46	1413/7	Горнички Р	нива	2	466	Ставрев Панчо Т.И Гавро
Марена	940	1414/3	Горнички Р	нива	2	1622	Стојанова Јасмина, Стојанов Маријанчо, Стојановски Зоран, Стојанова Руска
Марена	940	1414/4	Горнички Р	нива	2	224	Стојанова Јасмина, Стојанов Маријанчо, Стојановски Зоран, Стојанова Руска
Марена	194	1416/2	Горничката	Инт.лоз је	1	13	Република Македонија Кавадарци
Марена	554	1415/3	Горничката	Инт.лоз је	1	682	Димовски Илија Горанчо
Марена	73	1266/5	Смолница	нива	2	35	Ѓорев Стефчо
Марена	1685	1266/4	Смолница	нива	3	413	Донев Никола
Марена	1448	1265/6	Смолница	Инт.лоз је	1	269	Димов Велков Бранко
Марена	1448	1373/5	Смолница	Инт.лоз је	1	107	Димов Велков Бранко
Марена	194	1265/5	Смолница	Инт.лоз је	1	4	Република Македонија
Марена	194	1264/3	Смолница	нива	2	340	Република Македонија
Марена	1678	1264/4	Смолница	нива	2	10	Република Македонија Кавадарци
Марена	1678	343/10	Смолница	нива	2	250	Република Македонија
Марена	1678	343/11	Смолница	нива	2	114	Република Македонија
Марена	59	1261/3	Смолница	Инт.лоз је	1	242	Иванов Илија Борис

Марена	194	1268/3	Смолница	Инт.лоз је	1	145	Република Македонија Кавадарци
Марена	194	1280/6	Смолница	пасишт е	4	119	Република Македонија Кавадарци
Марена	1172	1217/3	Смолница	5лз	2	923	Трајков Блажо Костадин
Марена	1212	2251/5	Село	Инт.лоз је	2	804	Јован Милан Благој
Марена	1062	2251/6	Село	Инт.лоз је	2	59	Јованов Јован Лазо
Марена	1665	842/9	Долна Лака	нива	2	489	Зоран Јанкуловски
Марена	1215	842/10	Долна Лока	нива	2	323	Ангелов Ванчо , Ангелов Димо Трајко
Марена	265	842/11	Долна Лака	нива	2	263	Пецев Весков Јован
Марена	1080	824/4	Соколица	нива	3	214	Николов Герасим Миле
Марена	287	823/7	Соколица	лозје	2	94	Димовски Методија Диме
Марена	285	823/6	Соколица	нива	3	121	Димов Методија Симеон
Марена	1127	822/4	Соколица	Инт.лоз је	3	162	Трајков Коцо Блажо
Марена	194	432/6	Смолници	нива	4	305	Република Македонија Кавадарци
Марена	101	433/3	Соколица	нива	5	312	Ангелов Сарафко Стојан
Марена	803	436/2	Соколица	нива	5	34	Костадиновиќ Владов Ванчо
Марена	1170	439/3	Соколица	нива	3	93	Илиев Горги
Марена	959	812/5	Соколица	нива	3	56	Камчев Глиор Ило
Марена	1104	812/4	Соколица	Овошта рник	2	217	Чејков Јордан
Марена	454	811/3	Соколица	нива	3	397	Дафчева Кирова Сава
Марена	864	809/3	Соколица	нива	3	414	Дафчев Методи Дончо
Марена	1685	807/3	Соколица	нива	4	432	Донев Никола

Марена	1685	806/2	Соколица	нива	4	113	Донев Никола
Марена	1212	795/9	Соколица	нива	4	193	Јованов Милан Благој
Марена	1212	795/8	Соколица	Инт.лоз је	3	206	Јованов Милан Благој
Марена	1211	795/7	Соколица	Инт.лоз је	3	194	Бошкова Милан Снежана
Марена	804	505/3	Падиште	Инт.лоз је	3	174	Костадиновиќ Владо Љупчо
Марена	1103	484/2	Падиште	Инт.лоз је	3	168	Митров Јован, Митрова Лилјана
Марена	803	486/4	Падиште	нива	7	696	Костадиновиќ Владо Ванчо
Марена	139	487/8	Падиште	пасишт е	3	750	Република Македонија Кавадарци
Марена	285	501/3	Падина	Инт.лоз је	2	590	Димов Методија Симеон
Марена	138	497/2	Падините	Инт.лоз је	3	476	Република Македонија Кавадарци
Марена	138	498/0	Падилиште	Инт.лоз је	1	561	Република Македонија Кавадарци
Марена	285	501/2	Падина	Инт.лоз је	2	1028	Димов Методија Симеон
Марена	1651	495/2	Подиште	Инт.лоз је	3	204	Стојанов Зоранчо
Марена	139	487/7	Падилиште	Инт.лоз је	3	267	Република Македонија Кавадарци
Марена	285	501/3	Падина	Инт.лоз је	2	590	Димов Методија Симеон
Марена	138	498/3	Падилиште	Инт.лоз је	1	423	Република Македонија Кавадарци
Глишиќ	1051	562/2	Погонот	нива	2	228	Атанасов Лазо
Глишиќ	1051	563/2	Прогонот	Инт.лоз је	1	286	Атанасов Лазо
Глишиќ	829	564/2	Пороите	Инт.лоз је	2	306	Николва Биљана
Глишиќ	705	565/3	Пороите	Инт.лоз је	2	187	Република Македонија
Глишиќ	705	553/2	Пороите	нива	2	62	Република Македонија

Глишиќ	1856	446/3	Краишта	нива	3	394	Крстановска Лила
Глишиќ	705	445/3	Краиште	нива	2	770	Република Македонија
Глишиќ	1711	386/4	Смоквинкат а	лозје	1	1124	Димова Благица
Глишиќ	509	390/5	Смоквинкат а	нива	2	330	Република Македонија Кавадарци
Глишиќ	776	390/4	Смоквинкат а	лозје	1	298	Срнјаков Митрев Стефан
Глишиќ	773	390/7	Смоквинкат а	нива	2	8	Георгиев Јане Блажо
Глишиќ	705	395/3	Смоквинкат а	нива	2	211	Република Македонија
Глишиќ	705	396/3	Смоквинкат а	нива	2	182	Република Македонија
Глишиќ	705	397/2	Смоквинкат а	нива	2	176	Република Македонија
Глишиќ	797	236/3	Смолникот	нива	2	493	Мрчкалова Милева Катерина
Глишиќ	1662	233/2	Смолникот	Инт.лоз је	1	225	Пендев Добре
Глишиќ	796	232/3	Смолникот	Инт.лоз је	1	523	Витанов Раде
Глишиќ	705	223/9	Смолникот	нива	2	318	Република Македонија
Глишиќ	814	227/3	Смолникот	Инт.лоз је	1	642	Митрев Јанче Ордан, Митрев ЈанчеРисто, Митрев Јанче Драган
Глишиќ	1643	223/12	Смолникот	Инт.лоз је	1	264	Кујунчиев Герасим
Глишиќ	1690	223/10	Смолникот	Инт.лоз је	1	230	Кујунчиев Јован
Глишиќ	705	223/11	Смолникот	нива	2	20	Република Македонија
Глишиќ	674	218/6	Смолникот	нива	2	418	Косатдинов Ванчо
Глишиќ	1091	219/17	Смолникот	Инт.лоз је	1	66	Трајкова Борис Таска
Глишиќ	1071	219/15	Смолникот	Инт.лоз је	1	100	Кочов Илија
Глишиќ	1090	219/16	Смолникот	Инт.лоз је	1	104	Кочов Боров Пано
Глишиќ	1092	219/18	Смолникот	Инт.лоз је	1	58	Темелков Горан
Глишиќ	505	219/14	Смолникот	нива	2	347	Република Македонија

							Земј. Комбина т Тиквеш
Кавадарци 1(Вон.)	2168	3694/1	Црвеника	5лз	1	982	Дуков Александар Душан
Кавадарци 1(Вон.)	1659	3697/2	Црвенка	Инт.лоз је	1	37	Република Македонија
Кавадарци 1(Вон.)	3146	3698/2	Црвенка	нива	2	61	Дрваров Нунов Бранко
Кавадарци 1(Вон.)	4302	3561/2	Црвенка	Инт.лоз је	1	276	Јосифов Димо Тодор
Кавадарци 1(Вон.)	1394	3562/2	Црвенка	Инт.лоз је	1	331	Милев Љубомир Никола
Кавадарци 1(Вон.)	276	3565/2	Црвеника	Инт.лоз је	1	470	Мустеников Диме Илија
Кавадарци 1(Вон.)	4895	3556/2	Црвенката	Инт.лоз је	1	307	Крстев Димов
Кавадарци 1(Вон.)	2003	3555/2	Црвенка	Инт.лоз је	1	313	Стојанов Трајче Ангел
Кавадарци 1(Вон.)	2731	10032/2	Селски пат	Инт.лоз је	1	421	Илова Ило Љуба, Ристовски Петар Блаже, Димитровска Петар Марија, Ристовски Петар Ристо, Ристовски Илија Петар, Сапунџиева Петар Трајанка
Кавадарци 1(Вон.)	318	10044/3	Селски пат	1н	2	65	Трајкова Крсте Цветанка
Кавадарци 1(Вон.)	812	10043/2	Сопотски пат	нива	2	11	Еленов Климент Трајче
Кавадарци 1(Вон.)	2734	10036/2	Селски пат	Инт.лоз је	1	155	Јанев Горчо Блаже
Кавадарци 1(Вон.)	3360	10037/2	Селски пат	нива	2	99	Камчев Илија Филип
Кавадарци 1(Вон.)	2732	10038/2	Сопотски пат	Инт.лоз је	1	266	Јорданов Блажо Александар , Јорданов Диме, Горгиев Александар Борис, Јорданов Горги Сашо
ВКУПНО						601004м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4120/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1801.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари—објекти кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр.16139/1, запишани во Имотен лист бр.14368 за Катастарска општина Куманово, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект В-4, државни институции, деловни простории на кат 1 со површина од 409 м2 и деловни простории на приземје со површина од 429 м2;
- објект В-4, државни институции, деловни простории на приземје со површина од 465 м2, деловни простории на кат 1 со површина од 465 м2 и деловни простории на кат 2 со површина од 465 м2;
- објект В-4, државни институции, деловни простории на приземје со површина од 246 м2,
- објект В-4, државни институции, деловни простории на приземје, влез 1 со површина од 1585 м2 и деловни простории на приземје, влез 2 со површина од 93 м2;
- објект В-4, државни институции, деловни простории на кат 1 со површина од 311 м2, подрум со површина од 142 м2 и деловни простории на приземје со површина од 1584 м2;
- помошен објект (гаража, шупа, плевна и друго), приземје влез 1 со површина од 323 м2, влез 2 со површина од 55 м2, влез 3 со површина од 55 м2, влез 4 со површина од 26 м2, влез 5 со површина од 26 м2, влез 6 со површина од 26 м2, влез 7 со површина од 26 м2 и влез 8 со површина од 85 м2;
- објект В-4, државни институции, деловни простории на приземје со површина од 48 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3202/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1802.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Да се изврши продажба на недвижни ствари, објекти, сопственост на Република Македонија – корисник Министерството за одбрана, кои се наоѓаат во:

- Касарната „Маршал Тито“ во Дојран на КП 816, запишани во ИЛ бр. 14 за КО Стар Дојран и тоа:
- зграда 1, гаража во сутерен со површина од 55 м2 и зграда 1 за ДДЗ,ОНО,СИЗ и МВР во сутерен со површина од 112 м2;
- зграда 2 за ДДЗ,ОНО,СИЗ и МВР на приземје со површина од 141 м2 и помошна површина на приземје од 1 м2;
- зграда 3 за ДДЗ,ОНО,СИЗ и МВР на приземје со површина од 40 м2, сутерен со површина од 99 м2, помошна просторија на приземје со површина од 20 м2, помошна површина на сутерен од 2 м2 и помошна површина на приземје од 2 м2;
- зграда 4 за ДДЗ,ОНО,СИЗ и МВР на сутерен со површина од 95 м2 и помошна површина од 1 м2;
- зграда 5, помошна зграда на сутерен со површина од 32 м2 и гаража во сутерен со површина од 118 м2;
- зграда 6, помошна зграда на сутерен со површина од 27 м2;
- зграда 7, помошна зграда на сутерен со површина од 15 м2;
- зграда 8, помошна зграда на сутерен со површина од 11 м2 и
- зграда 9, помошна зграда на сутерен со површина од 6 м2.
- Касарната „11 Октомври“ во Струмица запишани во ИЛ бр. 13088 за КО Струмица и тоа:
- објект В-4, деловни простории на приземје со површина од 517м2 на КП бр. 7034/4;
- објект В-4 деловни простории на приземје со површина од 552 м2, деловни простории на кат 1 од 558 м2 и деловни простории на мансарда од 558 м2 на КП бр. 7034/4;
- објект В-4, деловни простории на приземје со површина од 1936 м2 на КП бр. 7034/14 и
- објект В-4, деловни простории на приземје со површина од 778 м2 на КП бр. 7034/14.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука да се изврши по пат на јавно надавање со почетна цена утврдена од Бирото за судски вештачења и Општина Струмица согласно Методологија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/05, 40/10, 46/10 и 183/11) и тоа за:

- зграда 1, гаража во сутерен со површина од 56 м2 и зграда 1 за ДДЗ,ОНО,СИЗ и МВР во сутерен со површина од 112 м2 на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 2.410.431,00 денари;
- зграда 2 за ДДЗ,ОНО,СИЗ и МВР на приземје со површина од 141 м2 и помошна површина на приземје од 1 м2 на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 1.811.483,00 денари;
- зграда 3 за ДДЗ,ОНО,СИЗ и МВР на приземје со површина од 40 м2, сутерен со површина од 99 м2, помошна просторија на приземје со површина од 20 м2,

помошна површина на сутерен од 2 м² и помошна површина на приземје од 2 м² на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 2.065.047,00 денари;

- зграда 4 за ДДЗ,ОНО,СИЗ и МВР на сутерен со површина од 95 м² и помошна површина од 1 м² на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 1.431.843,00 денари;

- зграда 5, помошна зграда на сутерен со површина од 32 м² и гаража во сутерен со површина од 118 м² на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 1.732.148,00 денари;

- зграда 6, помошна зграда на сутерен со површина од 27 м² на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 373.305,00 денари;

- зграда 7, помошна зграда на сутерен со површина од 15 м² на КП 816 за КО Стар Дојран, на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 196.800,00 денари;

- зграда 8, помошна зграда на сутерен со површина од 11 м² на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 143.603,00 денари;

- зграда 9, помошна зграда на сутерен со површина од 6 м² на КП 816 за КО Стар Дојран, износ од 88.130,00 денари;

- објект Б-4, деловни простории на приземје со површина од 517 м² на КП бр. 7034/4 за КО Струмица износ од 4.999.458,00 денари;

- објект Б-4, деловни простории на приземје со површина од 552 м², деловни простории на кат 1 од 558 м² и деловни простории на мансарда од 558 м² на КП бр. 7034/4 за КО Струмица износ од 15.794.774,00 денари;

- објект Б-4, деловни простории на приземје со површина од 1936 м² на КП бр. 7034/14 за КО Струмица износ од 24.286.497,00 денари и

- објект Б-4, деловни простории на приземје со површина од 778 м² на КП бр. 7034/14 за КО Струмица износ од 16.970.009,00 денари.

Член 3

Огласот за продажба на недвижните ствари, со јавно наддавање, наведена во членот 1 на оваа одлука да се распише под следните услови:

1. Огласот за продажба на недвижните ствари да трае најмалку 30 дена сметано од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“;

2. Во огласот да биде наведена намената на недвижните ствари согласно ДУП на општина Дојран и општина Струмица;

3. Недвижните ствари ќе може да се види на локација и во термин утврден со огласот;

4. Право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни физичките и правни лица кои ќе уплатат паричен депозит и ги исполнуваат условите од огласот;

5. Паричниот депозит за учество на јавното наддавање во износ од 20 % (без ДДВ) од почетната цена на недвижната ствар и се уплаќа најдоцна 3 работни дена пред денот на одржување на јавното наддавање на депозитна сметка на Министерството за одбрана;

6. Условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од стана на Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари за потребите на Министерството за одбрана;

7. Критериум за избор на најповолен наддавач е највисоко понудениот износ;

8. Недвижните ствари се продава по принцип на целосно преземање, видено – купено;

9. Начин на плаќање на купопродажната цена – во готово, (не е дозволено одложено плаќање);

10. Рокот за уплата на постигнатата продажна цена е 15 дена од денот на склучување на договорот за купопродажа;

11. За купената недвижна ствар на постигнатата цена се пресметува ДДВ и

12. Данокот на промет на недвижен имот ќе го плати купувачот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3203/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1803.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2011 година, бр.02-89/3 од 28.2.2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3238/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1804.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА БЕР- ЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2011 година, бр.02-89/2 од 28.2.2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3238/2
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1805.

Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007, 35/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен Весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
- МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари - моторни возила, сопственост на Република Македонија, што ги користела Владата на Република Македонија - Служба за општи и заеднички работи и други органи на државната управа и тоа:

1. Марка BMW, тип 730 I, регистарска ознака SK-671-SB, број на шасија WBAGA81070DA24412, број на мотор 306GA-40230266, година на производство 1992, сила на мотор 138, работна зафатнина 2896, вон употреба.

Почетна цена: 96.000,00 ден.

2. Марка MERCEDES, тип 350 SD, со регистарска ознака SK-670-SA, број на шасија WDB1401341A208105, број на мотор 60397112011568, година на производство 1994, сила на мотор 110, работна зафатнина 3499, вон употреба.

Почетна цена: 120.000,00 ден.

3. Марка AUDI, тип A-6 QUATRO, со регистарска ознака SK-426-KS, број на шасија WAUZZZ4AZTN002297, број на мотор ABC147484, година на производство 1995, сила на мотор 110, работна зафатнина 2598, вон употреба.

Почетна цена: 96.000,00 ден.

4. Марка CITROEN, тип GS SUPER, со регистарска ознака OH-825-HL, број на шасија 107105371, број на мотор 0819012822, година на производство 1979 година, сила на мотор 65, работна зафатнина 1300, вон употреба.

Почетна цена: 4.800,00 ден.

5. Марка LAND ROVER, тип XT, со регистарска ознака SK-542-IO, број на шасија SALLTGM9BXA900981, број на мотор 10P08254A, година на производство 1999 година, сила на мотор 83, работна зафатнина 2945, вон употреба.

Почетна цена: 192.000,00 ден.

6. Марка FORD, тип ESKORT 1,8TD Karavan, со регистарска ознака SK -285-SS, број на шасија WFONXXBBANWA88949, број на мотор WA88949, година на производство 1999 година, сила на мотор 66, работна зафатнина 1753, вон употреба.

Почетна цена: 58.400,00 ден.

7. Марка FIAT, тип CROMA, со регистарска ознака SK-413-PD, број на шасија ZFA15400000284902, број на мотор 834B146/1067278, година на производство 1990, сила на мотор 85, работна зафатнина 1995, вон употреба.

Почетна цена: 24.000,00 ден.

8. Марка VOLKSWAGEN, тип PASSAT, со регистарска ознака SK-415-PD, број на шасија WVVZZZ31ZME219079, број на мотор AAH012758, година на производство 1991, сила на мотор 55, работна зафатнина 1781, вон употреба.

Почетна цена: 38.400,00 ден.

9. Марка FORD, тип ORION 1.6, со регистарска ознака SK-284-SS, број на шасија FOFXXGCAFMS55727, број на мотор MS55727, година на производство 1991, вон употреба, сила на мотор 77, работна зафатнина 1596, вон употреба.

Почетна цена: 33.600,00 ден.

10. Марка AUDI, тип A-6 2,0 B, со регистарска ознака SK-843-KM, број на шасија WAUZZZ4AZSN053-832, број на мотор ACE022448, година на производство 1995, вон употреба, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, вон употреба.

Почетна цена: 48.800,00 ден.

11. Марка DAEWOO, тип ESPERO, со регистарска ознака SK-602-NT, број на шасија KLAJF19W1TB117450, број на мотор C2OLEZ5178774, година на производство 1996, вон употреба, сила на мотор 77, работна зафатнина 1998, вон употреба.

Почетна цена: 38.400,00 ден.

12. Марка VOLKSWAGEN, тип PASSAT CARAVAN 1.8, со регистарска ознака 01A/06 број на шасија WVVZZZ31ZKE033224, број на мотор PF032330, година на производство 1989, вон употреба, сила на мотор 79, работна зафатнина 1781, вон употреба.

Почетна цена: 24.000,00 ден.

13. Марка BMW, тип 525, со регистарска ознака 3A/07 број на шасија WBAHA91030BL37461, број на мотор 309067568/256T.1, година на производство 1992, сила на мотор 105, работна зафатнина 2495, вон употреба.

Почетна цена: 43.200,00 ден.

14. Марка FORD, тип ESKORT CLASSIC, со регистарска ознака SK-720-IV, број на шасија WFONXXBBANXC16498, број на мотор XC16498, година на производство 1999, вон употреба, сила на мотор 66, работна зафатнина 1753, вон употреба.

Почетна цена: 24.000,00 ден.

15. Марка OPEL, тип VECTRA 2.0, со регистарска ознака 375/05, број на шасија WOL000089M1089425, број на мотор G20NE25372490, година на производство 1991, вон употреба, сила на мотор 85, работна зафатнина 1998, вон употреба.

Почетна цена: 19.200,00 ден.

16. Марка AUDI, тип 100 D, со регистарска ознака SK-576-NN, број на шасија WAU3ZZZ44ZHN062854, број на мотор DE030892, година на производство 1986, вон употреба, сила на мотор 64, работна зафатнина 1962, вон употреба.

Почетна цена: 14.400,00 ден.

17. Марка MERCEDES, тип 300, со регистарска ознака SK-358-KK, број на шасија WDB1260251A354352, број на мотор 10398112036189, година на производство 1988, сила на мотор 132, работна зафатнина 2962, вон употреба.

Почетна цена: 58.400,00 ден.

18. Марка AUDI, тип A-6 2,0 со регистарска ознака SK-028-AA, број на шасија WAUZZZ4AZSN040027, број на мотор ACE021765, година на производство 1994, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, вон употреба.

Почетна цена: 96.000,00 ден.

19. Марка FIAT, тип TIPO 1.6 IE, со регистарска ознака SK-325-JS, број на шасија ZFA16000002071340, број на мотор 149C2.046/1622893, година на производство 1988, сила на мотор 66, работна зафатнина 1588, вон употреба.

Почетна цена: 28.800,00 ден.

20. Марка AUDI, тип 4,2 AT со регистарска ознака SK-884-HB, број на шасија WAUZZZ4DZSN003390, број на мотор ABZ005222, година на производство 1995, сила на мотор 220, работна зафатнина 4178, вон употреба.

Почетна цена: 96.000,00 ден.

21. Марка FORD, тип FIESTA 1.1, со регистарска ознака 142A/06, број на шасија WFOBXXGAFBLT82008, број на мотор LT82008, година на производство 1990, вон употреба, сила на мотор 37, работна зафатнина 1097, вон употреба.

Почетна цена: 24.000,00 ден.

22. Марка ZASTAVA, тип 101 GTL, со регистарска ознака SK-257-JC, број на шасија 00751636, број на мотор 0656260, година на производство 1983, вон употреба, сила на мотор 40, работна зафатнина 1116, вон употреба.

Почетна цена: 3.200,00 ден.

23. Марка OPEL, тип Astra 1.4 I, со регистарска ознака SK-067-PJ, број на шасија WOL000051R2745798, број на мотор C14SE-02AR7499, година на производство 1994, сила на мотор 60, работна зафатнина 1387, вон употреба.

Почетна цена: 58.400,00 ден.

24. Марка OPEL, тип Astra 1.4, со регистарска ознака SK-712-PE, број на шасија WOL000051T2667920, број на мотор C14SE-02DM2314, година на производство 1996, сила на мотор 60, работна зафатнина 1388, вон употреба.

Почетна цена: 64.000,00 ден.

25. Марка SKODA, тип FELICIA, со регистарска ознака SK-146-LD, број на шасија TMBENN61317358422, број на мотор AEF368547, година на производство 2001, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.

Почетна цена: 38.400,00 ден.

26. Марка SKODA, тип FELICIA, со регистарска ознака SK-370-MO, број на шасија TMBENN613XOP146-377, број на мотор AEF279093, година на производство 1999, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.

Почетна цена: 33.600,00 ден.

27. Марка SKODA, тип FELICIA, со регистарска ознака SK-371-MO, број на шасија TMBENN613X01408-04, број на мотор AEF277742, година на производство 1999, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.

Почетна цена: 33.600,00 ден.

28. Марка ROVER, тип 214, со регистарска ознака SK-832-MS, број на шасија SARRFHWPMXD435583, број на мотор 14K2FL29225842, година на производство 1999, сила на мотор 55, работна зафатнина 1396, хаварисано.

Почетна цена: 48.800,00 ден.

29. Марка SKODA, тип FELICIA, со регистарска ознака SK-571-JV, број на шасија TMBENN613Y5280844, број на мотор AEF352282, година на производство 2000, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.

Почетна цена: 7.200,00 ден.

30. Марка ALFA ROMEO, тип 164, со регистарска ознака SK-828-PC, број на шасија ZAR164000062958-50, број на мотор AR64102011562, година на производство 1993, сила на мотор 148, работна зафатнина 1996, хаварисано.

Почетна цена: 38.400,00 ден.

31. Марка ROVER, тип 214, со регистарска ознака SK-837-MS, број на шасија SARRFHWPMXD435823, број на мотор 14K2FL29239040 година на производство 1999, сила на мотор 55, работна зафатнина 1396, хаварисано.

Почетна цена: 48.800,00 ден.

32. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 45, со регистарска ознака OH-937-BK, број на шасија 199406, број на мотор 171481 година на производство 1987, сила на мотор 33, работна зафатнина 903, вон употреба.

Почетна цена: 9.600,00 ден.

33. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 55, со регистарска ознака OH-268-BP, број на шасија 00773207, број на мотор 01469959 година на производство 1991, сила на мотор 40, работна зафатнина 1116, вон употреба.

Почетна цена: 12.000,00 ден.

34. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 55, со регистарска ознака SK-476-TL, број на шасија 784923, број на мотор 1479917 година на производство 1991, сила на мотор 40, работна зафатнина 1116, вон употреба.

Почетна цена: 19.200,00 ден.

35. Марка LADA, тип CARAVAN 1300, со регистарска ознака SK-058-EL, број на шасија 0293921, број на мотор 1655948, година на производство 1991, сила на мотор 47, работна зафатнина 1294, вон употреба.

Почетна цена: 7.200,00 ден.

36. Марка FIAT, тип TIPO, со регистарска ознака SK-778-LZ, број на шасија ZFA16000004105602, број на мотор 1637742, година на производство 1989, сила на мотор 55, работна зафатнина 1500, неисправно.

Почетна цена: 43.200,00 ден.

37. Марка ZASTAVA, тип YUGO 55 со регистарска ознака SK-783-HM, број на шасија, VX1145A0000261119, број на мотор 1194408, година на производство 1991, сила на мотор 40, работна зафатнина 1116, хаварисано.

Почетна цена: 4.800,00 ден.

38. Марка FORD, тип ESCORD CLASSIC FL, со регистарска ознака SK-097-PH, број на шасија WFONXXBBANWA89274, број на мотор WA89274, година на производство 1999, сила на мотор 66, работна зафатнина 1753, вон употреба.

Почетна цена: 58.400,00 ден.

39. Марка FORD, тип JAS FIESTA, со регистарска ознака SK-257-LJ, број на шасија WFOAXXGAJA1J09005, број на мотор Y4J1J09005, година на производство 2001, сила на мотор 44, работна зафатнина 1299, вон употреба.

Почетна цена: 24.000,00 ден.

40. Марка JIP LAND ROVER, со регистарска ознака SK-543-IR, број на шасија SALLTGM98HA204160, број на мотор 10P07895A, година на производство 1999, сила на мотор 83, работна зафатнина 2495, вон употреба.

Почетна цена: 144.000,00 ден.

41. Марка VOLKSWAGEN, тип GOLF GL 2.0 I, со регистарска ознака SK-384-SR, број на шасија WVVZZZ1HZPP427569, број на мотор 2E 282549, година на производство 1993, сила на мотор 85, работна зафатнина 1985, вон употреба.

Почетна цена: 43.000,00 ден.

42. Марка OPEL, тип ASTRA, со регистарска ознака SK-053-MZ, број на шасија WOLTGF60350334619, број на мотор Y20DTH17D69663, година на производство 2002, сила на мотор 74, работна зафатнина 1995, хаварисано.

Почетна цена: 6.000,00 ден.

43. Марка VOLKSWAGEN, тип GOLF 1J, со регистарска ознака SK-916-RO, број на шасија WVVZZZ1JZ1W522667, број на мотор AJN349034, година на производство 2000, сила на мотор 85, работна зафатнина 1896, вон употреба.

Почетна цена: 54.000,00 ден.

Член 2

Продажбата на возилата од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање.

Постапката за продажба на возилата од член 1 на оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на стари возила сопственост на Владата на Република Македонија, формирана со Решение број 19-5374/2 од 16.11.2009 година.

Член 3

Средствата добиени од продажбата на возилата од член 1 од оваа одлука да се уплатат на сметка на Буџетот на Република Македонија.

Член 4

Продажбата да се изврши на сите возила заедно, согласно одредбите од законот.

Член 5

Договорите за продажба на возилата од член 1 на оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи функционерот кој раководи со органот на државната управа.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3299/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1806.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРАТЕЧКИ ОБЈЕКТИ” КО ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за одобрување Државна урбанистичка планска документација, за изградба на “Бензиска пумпна станица со пратежни објекти” КО Горно и Долно Оризари, во општина Шуто Оризари.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Горно и Долно Оризари	10	605/1	Поле	доње	4	1494м ²	Татевски Војче, Горно Оризари 20
Горно и Долно Оризари	10	605/2	Поле	иша	6	179м ²	Татевски Војче, Горно Оризари
Горно и Долно Оризари	10	602/1	Поле	иша	4	115м ²	Татевски Војче, Горно Оризари
Горно и Долно Оризари	10	602/1	Поле	доње	4	695м ²	Татевски Војче, Горно Оризари
Горно и Долно Оризари	10	602/1	Поле	доње	5	696м ²	Татевски Војче, Горно Оризари
Горно и Долно Оризари	471	605/3	Поле	доње	4	334м ²	Татевски Бојковар, Татевски Стојан, Горно Оризари
Горно и Долно Оризари	471	605/4	Поле	иша	6	282м ²	Татевски Бојковар, Татевски Стојан, Горно Оризари
Вкупно:						3795м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3320/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1807.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2011 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2011 ГОДИНА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2011 година и Годишниот извештај за работењето во 2011 година на ЈП Службен весник на Република Македонија, бр. 021214/1 и 02-1213/1 од 27.02.2012 година, усвоени од Управниот одбор на јавното претпријатије, на седницата одржана на 27.02.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3356/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1808.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГРАДБА НА “ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА” КО БАШИНО СЕЛО, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност, за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за одобрување Локална урбанистичка планска документација, за изградба на “Лесна незагадувачка индустрија” КО Башино Село, Општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Башино Село	1004	1014	Село	доње	3	1853м ²	Бојковар 1/2, Лешков Тодор 1/2

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3789/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1809.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС-БЕТОЊЕРА СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ ЗА КО ДОБРОШАНЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс- бетоњера со пратечки содржини за КО Доброшане, општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска Општина	Измен лист	Катастарски парцела бр.	Место вивање	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Доброшане	1541	1076/1	Цицаниште	лива	5	6737 м ²	ДШТУ БЕТОН ГРАДБА ДООЕЛ УВ-ИЗВ КУМАНОВО
ВКУПНО						6737 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3791/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1810.

Врз основа на член 19 став 1 точка 9) од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ – „КОМАНДНО ШТАБНА ВЕЖБА (COMMAND POST EXERCISE/CPX)“ И „ТЕРЕНСКАТА ВЕЖБА SAFE PATH 2012 (FIELD TRAINING EXERCISE/FTX)“ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Вежбовната активност, Командно Штабна Вежба „Command Post Exercise/CPX“ ќе се одржи во периодот од 21 до 25 мај 2012 година, а Теренската вежба „Safe Path 2012 Field Training Exercise/FTX“ ќе се одржи во периодот од 22 до 26 октомври 2012 година во Република Македонија за потребите на полската болница ROLE 2 на Армијата на Република Македонија“.

2. На теренската вежба „Safe Path 2012 Field Training Exercise/FTX“ ќе учествува персоналот на полската болница ROLE 2, 110 лица персонал на Армијата на Република Македонија, како и од 10 до 15 лица странски ученици – воени набљудувачи“.

3. Финансиските трошоци за сместувањето, транспортот и исхраната на учесниците кои се потребни само за реализација на Теренската вежба „Safe Path 2012 Field Training Exercise/FTX“, се на товар на Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата за потребите на вежбите, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на вежбите од точка 1 од оваа одлука, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3954/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1811.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ, БЕЗ НАДОМЕСТОК, НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на општина Аеродром се пренесува во сопственост, без надоместок недвижна ствар, сопственост на Република Македонија и тоа објект за спорт и рекреација: сутерен 1 во површина од 659 м², сутерен 2 во површина од 24 м², приземје 1 во површина од 1911 м², приземје 2 во површина од 119 м², односно

со вкупна површина од 2713 м², кој се наоѓа на булевар „Авној“ б.б., евидентиран во Имотен лист број 40195, Катастарска парцела број 43, Катастарска општина Кисела Вода 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4118/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1812.

Врз основа на член 10 став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2012 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/12 и 27/12), во член 2, став (1) зборот „четири“ се заменува со зборот „осум“. Во став (2) алинеја 3 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. Во алинеја 4 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат четири нови алинеи, 5, 6, 7 и 8, кои гласат:

- „ - Петтиот јавен повик ќе трае од 1 јуни до 15 јули;
- Шестиот јавен повик ќе трае од 16 јули до 31 август;
- Седмиот јавен повик ќе трае од 1 септември до 30 септември и
- Осмиот јавен повик ќе трае 1 октомври до 31 октомври."

Во ставот (3) по точката се додава нова реченица која гласи: „ При објавување на петтиот јавен повик Министерството за финансии ќе ги информира граѓаните на Република Македонија и за шестиот, седмиот и осмиот јавен повик, нивниот почеток и завршување и

можноста за поднесување апликации во роковите утврдени со оваа одлука, при објавување на шестиот јавен повик ќе информира за седмиот и осмиот јавен повик, а при објавување на седмиот јавен повик соодветно ќе информира за осмиот јавен повик."

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-4133/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1813.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и член 17 став 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, СО ЈАВЕН ПОВИК

1. Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерални сировини, со јавен повик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/12), членот 3 став 2 алинеја 2 се менува и гласи:

“- Понудувачите кои согласно тендерската документација ја прифаќаат обврската во рок од три години од отпочнувањето со експлоатација на минералните сировини – руди на железо, да изградат постројки за преработка, концентрирање и топење на рудите на железо во облик на метал.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4270/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1814.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија”, бр.135/07, 18/11 и 148/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЛИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА
ИЗГРАДБА КАПАЦИТЕТ ЗА „ПРОИЗВОДСТВО СУВИ МАТЕРИЈАЛИ - ЛЕПИЛА“ КО
ОКТИСИ – ВОН ГР.Р. ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Локална Урбанистичка планска документација, за изградба капацитет за „Производство суви материјали - лепила“ КО Октиси - вон гр.р. општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:

Катастарска општина	ИЛ број	Катастарска парцела број	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Октиси вон гр.р	1243	1680	Јазвиње	ливада	3	382 м ²	Калчиноски Евзија
Октиси-вон гр.р	1243	1681	Јазвиње	ливада	3	628 м ²	Калчиноски Евзија
Октиси-вон гр.р	1243	1682	Јазвиње	пасиште	3	493 м ²	Калчиноски Евзија
В к у п н о :						1503 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила, наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”

Бр. 41-3792/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1815.

Врз основа на член 27 - а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 150/07 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МЕЃУОПШТИНСКИОТ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ НА ГРАД СКОПЈЕ И НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
ТУРСКИ ТЕАТАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашните корисници Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје и Националната установа Турски театар им престанува користењето на недвижните ствари – двор со површина од 5874 м², земјиште под објект со површина од 242 м², објект бр.1, влез 1, подрум со површина од 200 м², лоцирани на ул. Браќа Миладиновци, КП бр.12920/1, КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр. 40139, двор со површина од 113 м², земјиште под објект со површина од 1512 м², лоцирани на ул. Кузман Јосифовски Питу и објект бр.1, влез 1, приземје со површина од 1348 м², мезанин со површина од 23 м² и подрум со површина од 29 м², лоцирани на ул. Браќа Миладиновци, КП бр.12921, КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр.40139, сопственост на Република Македонија.

Со оваа одлука на досегашниот корисник Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје му престанува користењето и на недвижните ствари – земјиште под објект со површина од 78 м², лоцирано на ул.Браќа Миладиновци, КП бр.12922, КО Центар 1, евидентирано во Имотен лист бр.51213, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-3209/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1816.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за култура се дава на времено користење недвижни ствари – објект бр.1, влез 1, подрум со површина од 200 м², лоцирано на ул.Браќа Миладиновци, КП бр.12920/1, КО Центар 1, евидентирано во Имотен лист бр.40139 и објект бр.1, влез 1, приземје со површина од 1348 м², мезанин со површина од 23 м² и подрум со површина од 29 м², лоцирани на ул.Браќа Миладиновци, КП бр.12921, КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр.40139, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период до осум дена.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-3209/2
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1817.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука се формира Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување.

Член 2

Со Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување ќе претседава Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување, е составено од претставници на Министерството за труд и социјална политика - претседател и два члена, Министерството за внатрешни работи - еден член, Министерството за образование и наука - еден член, Министерството за здравство - еден член, Министерството за правда - еден член, Народен правобранител - еден член, Академија на судии и јавни обвинители - еден член, ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - еден член, ЈУ Завод за ментално здравје на деца и младинци „Скопје,, - еден член, ЈУ Завод за социјални дејности - еден член, Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје - еден член, Канцеларијата на Светска здравствена организација во Скопје - еден член, Прва детска амбасада во светот „Меѓаши,, - еден член, Невладина организација „За среќно детство,, - еден член.

Мандатот на претседателот и членовите на Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување е четири години.

Член 4

Делокругот на работа на Националното координативно тело е:

- Планирање и извршување на координирани активности, особено на полето на превенцијата;
- Подготовка на единствен протокол за постапување на институциите во случаи на откривање и третирање на случаи на злоупотреба и занемарување на деца;
- Развивање на иницијативи во однос на воспоставување на соработка со невладиниот сектор и локалната самоуправа;
- Изготвување на предлози и мислења за законски и подзаконски акти на полето на превенцијата и справувањето со злоупотребата и занемарувањето на деца;
- Информирање на јавноста за преземените активности во областа на справувањето и превенцијата на злоупотребата и занемарување на деца;
- Изготвување на редовен годишен извештај за своето работење.

Член 5

Националното координативно тело за својата работа донесува деловник.

Член 6

Националното координативно тело за својата работа ја известува Владата на Република Македонија на секои шест месеци.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-3407/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1818.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ**

За претседател и членови на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување, се именуваат, од:

Министерство за труд и социјална политика:

- Спиро Ристовски, министер за труд и социјална политика - претседател на Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување

- Елена Лазовска, раководител на одделение за социјално семејна и правна заштита на децата и семејството - член

- Елка Тодорова, советник во одделение за социјално семејна и правна заштита на децата и семејството - член;

Министерство за внатрешни работи

- Лилјана Јаковчевска, виш полициски советник за малолетничка деликвенција и социолошки појави во Сектор за криминалистичка полиција во Биро за јавна безбедност - член

Министерство за образование и наука

- Мирјана Јордановска, државен службеник - член

Министерство за здравство

- Нермина Факовиќ, државен службеник - член

Министерство за правда

- Азиме Адеми, советник за малолетничка деликвенција - член

Народен правобранител

- Ива Михајловска – помлад соработник
Академија за судии и јавни обвинители
- Снежана Димитровска, соработник - член
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија
- Проф. Д-р Марија Ралева - член
ЈУ Завод за ментално здравје на деца и младинци
„Скопје,,
- Прим. Д-р Мери Бошковска – член
ЈУ Завод за социјални дејности
- Татјана Ристова Димова, директор - член
УНИЦЕФ - Канцеларија во Скопје
- Олимпија Гроздановска - член
Светска здравствена организација- Канцеларија во
Скопје
- Димитринка Јорданова Пешевска - член
Прва детска Амбасада во светот „Меѓаши,,
- Катерина Коневска - член
Невладина организација „За среќно детство,,
- Иван Трајков - член
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 41-3407/2
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1819.

Врз основа на член 49-г став 1 од Законот за Царин-
ска Управа („Службен весник на РепубликаМакедони-
ја" бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009,
105/2009, 48/2010, 158/2010 и 53/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на
21.5.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2012 ГОДИНА

I ОПШТА ОДРЕДБА

Со оваа програма се пропишува управувањето, уре-
дувањето и одржувањето на објектите на граничните
премини на Република Македонија за патен сообраќај
за 2012 година.

II ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Основни извори на средствата потребни за реализи-
рање на оваа програма се обезбедени од Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2012 година.

За реализација на оваа програма потребни се вкупно
55.000.000,00 денари, од кои 25.000.000,00 денари се обез-
бедени од буџетската сметка 637-16, програма 22 Гранич-
ни премини, 6.100.000,00 денари се обезбедени од буџет-
ската сметка 637-16, програма 20 Царинска управа и
23.900.000,00 денари се обезбедени од сметката за соп-
ствени приходи 631-14 програма 20 Царинска управа.

Планирани активности	Буџет на Република Македонија за 2012 година	раздел/сметка/програма/ставка
Поправки и тековно одржување:		
Тековно одржување на објекти	10.000.000	09003/637-16/22/424
Одржување на ПП апарати	500.000	09003/631-14/20/424
Одржување на рампи	1.200.000	09003/631-14/20/424
Одржување на ваги	2.000.000	09003/631-14/20/424
Одржување на агрегати	1.000.000	09003/631-14/20/424
ВК	14.700.000	
Договорни услуги:		
Изработка ПП слаборати	2.000.000	09003/631-14/20/425
Одржување на хигиена на ГП	15.000.000	09003/637-16/22/425
ВК	17.000.000	
Инвестиционо одржување - градежни работи на:		
Магацин на ГП Табановце	2.100.000	09003/637-16/20/481
	7.200.000	09003/631-14/20/481
Пречистителна станица на ГП Блаци	4.000.000	09003/637-16/20/482
ВК	13.300.000	
Експроприација на ГП Блаци	10.000.000	09003/631-14/20/485
СЕ ВКУПНО:	55.000.000	Буџет на Република Македонија и средства од сопствени приходи на Царинска управа

III ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

На граничните премини се предвидува изградба на
објекти и инфраструктура кои се наоѓаат во границите
на опфат утврдени со урбанистичките планови, се со
цел за подобро функционирање на службите кои работ-
ните задачи ги извршуваат на граничните премини.

Заради потребата од осовременување на граничните
премини како и подобро функционирање на службите
кои работните задачи ги извршуваат на граничните
премини се планира:

- изведба на пречистителна станица за граничен пре-
мин Блаци и
- изградба на магацин за царинска стока на граничен
премин Табановце.

Изведбата ќе се изврши со средствата за 2012 од
раздел 09003- Царинска управа, сметки 631-14 и 637-
16, Програма 20, ставка 481 и 482.

Предвидени средства за реализација
13.300.000,00 денари

IV ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУ- ВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Инвестиционото одржување на граничните преми-
ни опфаќа: санација, реконструкција на објекти, опре-
ма, инсталации и др.

Во делот на инвестиционо одржување на објектите
на граничните премини во текот на 2012 година се
предвидува реконструкција на крововите на управните
згради на граничен премин Кафасан, граничен премин
Деве Баир и граничен премин Меџитлија.

Со тековното одржување на граничните премини се
предвидува одржување на: објекти, опрема и инстала-
ции, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од снег
на платото во зона на контрола на патници и терминал,
одржување на надворешна и внатрешна хигиена, одр-
жување на хортикултура, набавка на екстра лесно гори-
во и одржување на противпожарни апарати.

Тековното и инвестиционо одржување на гранични-
те премини се предвидува да се изврши со средства од
Буџетот на Република Македонија и средства на Ца-
ринската управа за 2012 година, раздел 09003- Царин-
ска управа, сметки 631-14 и 637-16, Програми 20 и 22,
ставки 424 и 425.

Предвидени средства за реализација:
31.700.000,00 денари

V ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Активности за подготвителни работи за изградба на деловен простор, колски ваги, паркиралишта, терминали и санитарни јазли на граничните премини, во делот на изготвување на техничка и тендерска документација за изработка на проекти и тендерска документација за изградба на овие објекти, не се предвидуваат во текот на 2012 година, поради недостаток на средства од Буџетот на Република Македонија.

VI ПЛАН ЗАУРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

1. Иницирање на изработка на урбанистички проекти, технички планови, документација и услови за градба

Со планот за уредување на градежното земјиште определено со урбанистички планови, се планира иницирање на изработка и усвојување на урбанистички планови за граничните премини, како и измена на постојните.

Во текот на 2012 година, по иницирањето од страна на Царинската управа, ќе се изработат нови урбанистички планови за граничен премин Делчево, граничен премин Ново Село, граничен премин Стар Дојран и граничен премин Кафасан.

Во зависност од потребата за отворање на нови гранични премини, во соработка со Владата на Република Македонија и Министерството за надворешни работи се предвидува и учество во стручни тимови за иницирање на изработка на урбанистички планови за нови гранични премини.

2. Планирање, градење, поставување, пренамена, реконструкција и отстранување на објекти

Активности за планирање, градење, поставување, пренамена, реконструкција и отстранување на објекти не се предвидуваат во текот на 2012 година, поради недостаток на средства од Буџетот на Република Македонија.

3. Решавање на имотно-правни односи на градежното земјиште

Царинската управа на Република Македонија во 2012 година ќе продолжи со постапката за запишување на правата на недвижностите на граничните премини во сопственост на Република Македонија. Исто така се предвидува завршување на процесот за експропријација на парцели на граничен премин Блаце.

Средства за оваа намена за 2012 година се предвидени од раздел 09003- Царинска управа, сметка 631-14, Програма 20. ставка 485 .

Предвидени средства за реализација:

10.000.000, 00 денари

VII НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР, КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Користењето на деловниот простор, паркиралишта, терминали и санитарни јазли се врши врз основа на потпишување на договори за регулирање на односите меѓу органите на државната управа и правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското работење од една страна и Царинската управа од друга страна во врска со користење простор на граничните премини за патен сообраќај.

Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги користат органите на државната управа како и останатите права и обврски во поглед на регулирање на заедничките трошоци за тековно одржување, струја, греење, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на прописи од областа на ПП заштитата.

Начинот на користење на деловниот простор од страна на правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското работење и чие присуство на граничните премини е неопходно, ќе се регулира со склучување поединечни договори за закуп согласно Законот за Царинска управа.

VIII ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП

Деловниот и рекламниот простор, Царинската управа ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за прибирање на понуди и спроведување на постапка за јавно надавање, при што се предвидува склучување на договор со правното лице кое ќе излицитира највисока цена за закуп на деловен и рекламен простор на граничните премини на Република Македонија за патен сообраќај, а врз основа на почетна цена утврдена во согласност со Правилникот за висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.

IX ВИД НА УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК

Видот на услугите на граничните премини за кои се наплатува надоместок се:

- Издавање на деловен и рекламен простор под закуп и
- Извршена услуга - надоместок за престој на царински терминал подолго од времетраењето на царинската постапка.

X ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3882/1
21 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1820.

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 92 /07 и 136/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ВО РУ- ДАРСТВО СО ПОВРШИНСКА И ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (*)

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишуваат минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработените во рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални сировини.

(2) Одредбите на овој правилник се применуваат во рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални сировини.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

1. "Рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални сировини" е секоја дејност каде се врши:

- површинска и подземна експлоатација на минерални сировини,
- геолошки истражување на наоѓалиштата на минералните сировини,
- технологија на подготовка на минерални сировини.

2. "Работен простор" се смета секој простор на кој се наоѓаат местата за извршување на работата (главни и помошни активности) и простор за површинска и подземна експлоатација на минерални сировини, вклучувајќи ги и преполнетите депонии и другите места за отпад, како и стамбениот простор каде вработените имаат право на пристап во врска со нивната работа.

Член 3

(1) За обезбедување на безбедноста и здравјето при работа на вработените од страна на работодавачот се превземаат мерки, кои гарантира дека:

а) работниот простор се проектира, изградува, опремува, се предава во употреба, и истиот се управува и одржува на начин вработените кои работат на него да можат да ја извршуваат својата работа без да ја загрозат својата безбедност или безбедноста на другите вработени;

б) работата во работниот простор при присуство на вработени ќе се извршува во присуство и под надзор на одговорното лице;

в) работата во посебни услови која вклучува посебен ризик ја вршат само компетентни вработени кои ги исполнуваат условите за извршување на тие работи согласно дадените инструкции;

* Со овој правилник се врши усогласување со директивата 92/104/ЕЕЗ на Советот од 3 декември 1992 за минимум барања за подобрување на безбедносната и здравствената заштита на работниците во индустријата за површинска и подземна екстракција на минерали (дванаесетта самостојна Директива во смисла на член 16 (1) од Директива 89/391/ЕЕЗ)

г) сите безбедносни инструкции им се достапни на сите засегнати вработени;

д) обезбедени се соодветни средства за прва помош;

ѓ) сите безбедни бушења и минирања се вршат во редовни интервали.

(2) Работодавачот пред почнување со работа изготвува Проценка на ризик и ја изменува доколку работниот простор претрпел големи промени, проширување или надградување, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

Член 4

Од страна на работодавачот се преземаат сите мерки на претпазливост кои одговараат на природата на работата, како што се:

- избегнување, пронаоѓање и совладување на појавата на ширење на пожари и експлозии и
- спречување на појава на експлозии и/или гасови кои ги загрозуваат безбедноста и здравјето на вработените.

Член 5

Од страна на работодавачот се обезбедуваат и се одржуваат средствата за спасување и евакуација, со што на вработените ќе им се овозможи во случај на опасност итно и безбедно да го напуштат работниот простор.

Член 6

Работодавачот на вработените им обезбедува упатства за запирање на работата, брзо напуштање на работното место и евакуација на безбеден простор во случај на непосредна, сериозна и неизбежна опасност.

Член 7

Вработените и нивните претставници од страна на работодавачот се информираат за сите мерки кои се преземаат за заштита на безбедноста и здравјето на вработените во работниот простор, а особено на мерките пропишани во членовите 3 и 6 од овој правилник.

Член 8

(1) Од страна на работодавачот се обезбедуваат мерки за следење на здравствената состојба на оние вработени за кои резултатите од Проценката на ризик од член 3 став 2 од овој правилник, покажуваат дека постои ризик по нивното здравје.

(2) Мерките од став 1 на овој член се однесуваат на правото на вработените да бидат подложени на следење на здравствената состојба пред отпочнување со работа за активностите од член 2 од овој правилник (претходни прегледи), а после тоа на периодични прегледи.

Член 9

Минималните барања за безбедност и здравје при работа се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2726/3
16 мај 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог

Минимални барања за безбедност и здравје при работа

ДЕЛ А

Општи минимални барања применливи во рударството со површинска и подземна експлоатација на минерални суровини и кај помошните површински инсталации

1. Надзор и организација

1.1. Организација на работниот простор

1.1.1. Работниот простор треба да биде организиран за да се обезбеди заштита од ризици. Тој треба да биде чист, а опасните материи, наслaгите и сметот треба веднаш да се отстранат или да се стават под контрола за да не ги загрозат безбедноста и здравјето на вработените.

1.1.2. Работните места се проектираат и изведуваат согласно ергономски принципи, земајќи ја во предвид потребата вработените да можат да ги следат операциите кои се вршат на нивните работни места.

1.1.3. Доколку работите на работните места се извршуваат од самостојни вработени треба да се обезбеди соодветен надзор или средства за комуникација.

1.2. Стручно лице

Стручното лице на работодавачот, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа, е одговорно за секое работно место кога се присутни вработените на работното место.

Работодавачот може лично да ја преземе одговорноста за работното место наведено во првата точка, доколку ја има потребната квалификација, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

Работодавачот може лично да го преземе надзорот од првиот и вториот потстав, доколку ја има потребната квалификација и способност за ваква дејност, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

1.3. Надзор

1.3.1 За да се обезбеди безбедноста и здравјето на вработените при извршување на дејноста треба да се обезбеди потребниот надзор од овластено стручно лице, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа, кое е назначено од страна на работодавачот и врши работа во негово име.

1.3.2 Доколку во Проценката на ризик се предвидени такви работни места со висок ризик стручното лице ги посетува најмалку еднаш во текот на една смена.

1.3.3 Работодавачот лично може да го преземе надзорот од точка 1 и 2 доколку има овластување за ваква дејност, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

1.4. Оспособување на вработените

На работните места треба да има доволен број на вработени кои се оспособени и обучени во согласност со прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

1.5. Информации, упатства и обука

За да се обезбеди безбедноста и здравјето на вработените при работа, тие треба да ги добијат сите потребни информации, упатства и обуки, и по потреба повторување на обуките.

Работодавачот обезбедува јасни упатства за да не загрози безбедноста и здравјето на вработените или на другите вработени.

1.6. Писмени упатства

За секое работно место се изготвуваат писмени упатства со кои се пропишуваат правилата кои треба да се почитуваат за да се обезбеди безбедноста и здравјето на вработените и безбедно ракување со опремата за работа.

Тие опфаќаат упатства за употреба на опремата за работа за итни случаи и активности кои треба да се преземат при итни случаи на работното место или близу до него.

1.7. Методи за безбедна работа

На секое работно место и во текот на секоја дејност треба да се применуваат безбедни методи за работа.

1.8. Дозволи за работа

Согласно Проценката на ризик треба да се спроведе постапка за добивање на дозвола за работа за извршување на работа со висок ризик и за работите кои, доколку се поврзани со работите со висок ризик, можат да предизвикаат сериозна опасност.

Дозволите за работа се издаваат од одговорни лица пред започнување со работа и тие ги уредуваат условите кои треба да ги исполнат и мерките на претпазливост кои треба да се преземат пред, за време и по работата.

1.9. Редовен преглед на мерките за безбедност и здравје при работа

Работодавачот обезбедува дека мерките кои се преземаат за заштита на безбедноста и здравјето на вработените, вклучувајќи го и целиот систем за управување со безбедноста и здравје при работа, редовно се прегледуваат за да се обезбеди усогласеност со одредбите од овој Правилник.

2. Механички и електрични постројки и опрема

2.1. Општи одредби

При изборот, инсталацијата, предавањето, ракувањето и одржувањето на механичката и електричната опрема треба да се земе предвид безбедноста и здравјето на вработените, земајќи ги предвид одредбите на овој Правилник и другите прописи од областа на безбедноста при работа.

Доколку е сместена во област каде постои ризик или е можен пожар или експлозија поради запалување на гас, пареа или испарлива течност, таа треба да биде погодна за употреба во таква област. На постројките и опремата, доколку е потребно, треба да има соодветни заштитни направи и блокажни системи.

2.2. Специфични одредби

Механичките постројки и опрема треба да се со одветна цврстина и да немаат можност за затајување на дефект и да бидат погодни за целта за која се наменети.

Електричната опрема и постројки треба да се со доволна големина и моќ за целта за која се наменети.

Механичката и електричната опрема и инсталации се инсталираат и заштитуваат со цел да се спречи опасност.

3. Одржување

3.1. Општо одржување

Треба да се изготви план кој ќе нуди систематско испитување, одржување и, доколку е pogodно, тестирање на механичката и електричната опрема и постројки.

Одржувањето, испитувањето и тестирањето на кој било дел од постројките и опремата се врши од овластено лице.

Се прават записи од испитувањата и тестирањата и тие се чуваат на соодветен начин.

3.2. Одржување на опремата за безбедност

Опремата за безбедност треба да биде секогаш подготвена за употреба и да биде во добра работна состојба во секое време.

Одржувањето се врши согласно природата на работа.

4. Заштита од ризици од експлозија, штетни гасови и опасност од пожари

4.1. Општи одредби

4.1.1. Треба да се преземат мерки за да се процени присуството на штетни и/или потенцијално експлозивни супстанции во воздухот и за мерење на концентрацијата на овие супстанции.

Доколку според Проценката на ризик се бараат направи за автоматско и постојано следење и мерење на концентрацијата на гасовите на определени места, се набавуваат автоматски аларми и направи кои автоматски го прекинуваат напојувањето за електричните инсталации и за моторите со внатрешно согорување.

Доколку се употребуваат автоматски мерачи, измерените вредности се евидентираат и чуваат како што е предвидено во Изјавата за безбедност.

4.1.2. Забрането е пушење на работни простори каде постои посебен ризик од пожар или експлозија.

Се забранува употреба на отворен оган и извршување на дејност која може да доведе до опасност од палење доколку не се преземени превентивни мерки за заштита од појава на пожар или експлозија.

4.2. Заштита од ризик на експлозија

4.2.1. Се преземаат сите потребни мерки за да се спречи појавата и акумулацијата на експлозивни гасови.

4.2.2. Во области каде постои ризик од експлозија, се преземаат сите потребни мерки за да се спречи запалувањето на експлозивни гасови.

4.2.3. Се изготвува план за заштита од експлозија каде детално се наведени потребната опрема и мерки.

4.3. Заштита од опасни гасови

4.3.1. Доколку опасни супстанции се акумулираат или може да се акумулираат во воздухот, се преземаат соодветни мерки за да се обезбеди:

- а) пригушување на местото на изворот, или
- б) отстранување, или
- в) разредување на акумулираните гасови од овие супстанции, така што вработените нема да бидат изложени на ризик.

Системот треба да е во можност да ги разнесува овие опасни гасови така што вработените да не бидат доведени во опасност.

4.3.2. Без оглед на Правилникот за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа, треба да се употребува доволна опрема за дишење и реанимација во области каде вработените се изложени на гасови штетни по здравјето.

Во вакви случаи, на работното место треба да бидат присутни доволна број на вработени обучени за употреба на ваква опрема.

Опремата соодветно се складира и одржува.

4.3.3. Доколку во воздухот се присутни отровни гасови, надлежните органи треба да имаат на располагање заштитен план каде детално се наведени достапната опрема за заштита и превентивните мерки.

4.4. Заштита од ризик од пожари

4.4.1. Без разлика на начинот на кој работните места се проектирани, конструирани, опремени, следени, управувани или одржувани, треба да се преземат соодветни мерки за да се оневозможи започнување и ширење на пожари од изворот наведен во Изјавата за безбедност.

За брзо и ефикасно гасење на пожари се преземаат мерки за безбедност.

4.4.2. Секој работен простор треба да биде опремен со соодветна опрема за гасење пожар и, доколку е потребно, со детектори за пожар и алармни системи.

4.4.3. Неавтоматската опрема за гасење пожари треба да е лесно достапна и едноставна за употреба и, доколку е неопходно, заштитена од оштетување.

4.4.4. На самиот објект треба да се чува план каде детално се наведени мерките на претпазливост кои треба да се преземат согласно членовите од 3 до 9 од овој правилник.

4.4.5. Опремата за гасење пожари се означува со знаци согласно Правилникот за знаци за безбедност и здравје при работа. Овие знаци се прават од траен материјал и се ставаат на соодветни места.

5. Експлозивни и средства за активација

Активностите на складирање, транспорт и употреба на експлозивни и средства за активација ги вршат исклучиво овластени и компетентни лица.

Овие активности се организираат и извршуваат на начин кој нема да преставува ризик за вработените.

6. Прометни патеки

6.1. Треба да е возможно да се дојде до работните места без опасност и да се напуштат брзо и безбедно во итен случај.

6.2. Прометните патеки, вклучувајќи скали, фиксирани помошни скали и товарни рампи, се проектираат, градат и лоцираат за да обезбедат лесен, безбеден и соодветен пристап на пешаците и превозните средства на начин кој нема да ги стави во опасност вработените во близина на овие прометни патеки.

6.3. Патеките кои се користат за промет на пешаци и/или промет на стоки се димензионираат согласно бројот на можни корисници и видот на работа.

Доколку транспортно средство се користи кај прометните патеки, се обезбедува доволен безбедносен простор за пешаците.

6.4. Доволен простор се обезбедува помеѓу прометни патеки за возила и вратите, портите, премините за пешаци, ходниците и скалите.

6.5. Прометните и пристапните патеки јасно се обележуваат за заштита на вработените.

6.6. Доколку во работниот простор влегуваат возила треба да се воспостават сообраќајни знаци.

7. Работни места на отворено

7.1. Работните места, прометните патеки и други простори или инсталации на отворено кои се употребуваат од вработените при нивната работа се организираат така што пешаците и превозните средства да може безбедно да се движат.

7.2. Работните места на отворено соодветно се осветлуваат со вештачко осветлување доколку дневната светлина не е соодветна.

7.3. Доколку вработените работат на работни места на отворено, секое такво место е уредено така што вработените треба:

(а) да се заштитени од временски неприлики и доколку постои таква опасност, од пад на предмети;

(б) да не се изложени ниту на висок степен на букава ниту на опасни надворешни влијанија како гасови, пареи или прав;

(в) да се во можност брзо да ги напуштат работните места во случај на опасност или да се во можност да добијат прва помош;

(г) да не може да се слизнат или паднат.

8. Загрозени простори

8.1. Загрозените простори треба да бидат јасно наведени.

8.2. Доколку работните места содржат загрозени простори каде, според природата на работата, постои ризик за паѓање на вработен или предмет, местата се опремуваат, доколку е возможно, со средства кои оневозможуваат влез на неовластени вработени во овие предели.

8.3. Се преземаат соодветни мерки за заштита на овластени вработени кои влегуваат во загрозени простори.

9. Патеки и излези за итни случаи

9.1. Во случај на опасност, вработените треба да ги евакуираат сите работни места што е можно побрзо и побезбедно.

9.2. Патеките и излезите за итни случаи треба да бидат проодни и да водат на директен начин на отворено и сигурно место, сигурно збирно место или сигурно место за евакуација.

9.3. Бројот, распоредувањето и димензиите на излезите и патеките за итни случаи зависат од употребата, опремата и димензиите на работното место и максималниот можен број на присутни лица.

9.4. Вратите за итни случаи треба се отвараат на надвор.

Вратите за итни случаи не треба да бидат заклучени или прицврстени на тој начин да не можат лесно и веднаш да се отворат од кое било лице кое треба да ги употреби во итен случај.

9.5. Вратите за итен случај не се заклучуваат.

Излезите и патеките за итен случај и прометните патеки и врати кои упатуваат кон нив, не треба да имаат препреки така што ќе може да се употребуваат во секое време без застој.

9.6. Патеките и излезите за итен случај на кои им е потребно осветлување треба да се опремаат со помошно осветлување со соодветен интензитет доколку нормалното осветлување не проработи.

9.7 Специфичните патеки и излези за итен случај се озанчени со знаци согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

10. Средства за евакуација и спасување

10.1. Вработените се обучуваат во однос на соодветните активности кои треба да се преземат при итен случај.

10.2. Се обезбедува опремата за спасување, која се чува во припремност и на лесно достапни места и се обележува со знаци согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

11. Безбедносни обуки

Безбедносни обуки се одржуваат во редовни интервали на работните места каде вообичаено има присуство на вработени.

Основната цел на овие обуки е подготовка и проверка на способностите на вработените на кои им се доделени специфични задачи во случај на опасност, што подразбира употреба, ракување или управување со опрема за итен случај.

Доколку е потребно, на вработените на кои им биле доделени вакви задачи, се обучуваат за правилна употреба, ракување или управување со таа опрема.

12. Простории и опрема за прва помош

12.1. Опремата за прва помош треба да е достапна на сите места доколку тоа го налагаат работните услови и треба да е соодветна за својата намена.

Опремата треба да е обележана со соодветни знаци и лесно достапна.

12.2. Се обезбедуваат една или повеќе простории за прва помош согласно големината на работниот простор, видот на работа и зачестеноста на несреќи.

Во овие соби јасно се истакнуваат инструкции за давање на прва помош во случај на несреќа.

12.3. Собите за прва помош се опремуваат со потребната инсталација и опрема за прва помош кои треба да бидат лесно достапни.

Тие се обележуваат со знаци согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.

12.4. Опремата за прва помош треба да е достапна на сите работни места доколку тоа го налагаат работните услови.

Опремата треба да е соодветно обележана и лесно достапна.

12.5. Доволен број на вработени треба да бидат обучени за употреба на обезбедената опрема за прва помош.

13. Природно и вештачко осветлување

13.1. Секое работно место доволно се осветлува за да обезбеди безбедна работа на вработените.

13.2. Работните места колку што е возможно треба да добиваат природна светлина и да бидат опремени со вештачко осветлување, земајќи ги предвид климатските услови, кое е доволно за безбедноста и здравјето на вработените.

13.3. Инсталациите за осветлување во просториите каде се наоѓаат работни места и премини се поставуваат така што видот на осветлувањето не преставува ризик и опасност за вработените.

13.4. Работните места каде вработените се особено изложени на ризик при прекин на вештачкото осветлување се опремуваат со осветлување за итни случаи со ист интензитет. Доколку ова е невозможно, вработените се опремуваат со лични сијалици.

14. Санитарна опрема

14.1. Соблекувални и ормарчиња

14.1.1. Доколку вработените треба да носат посебна работна облека, а од здравствени и хигиенски причини не можат да се преоблечат во некоја друга просторија треба да им се обезбеди соодветна соблекувална.

Соблекувалните треба да се лесно достапни, да имаат доволен капацитет и да имаат места за седење.

14.1.2. Соблекувалните треба да се доволно големи и да имаат ормарчиња кои ќе им овозможат на вработените да ја заклучат нивната облека во текот на работното време.

Во зависност од условите (опасни супстанции, влажност, нечистотија), ормарчињата за работна облека се одделни од оние за цивилна облека.

Се обезбедуваат помагала за сушење на мократа работна облека.

14.1.3. Се обезбедуваат посебни соблекувални или посебна употреба на соблекувални за мажи и жени.

14.1.4. Доколку нема потреба од посебни соблекувални согласно точка 14.1.1. на секој вработен му се обезбедува место за складирање на својата облека.

14.2. Тушеви и мијалници

14.2.1. Се обезбедуваат соодветни и погодни тушеви за вработените доколку тоа го налага природата на работата или здравствените причини.

Се обезбедуваат посебни тушеви или посебна употреба на тушеви за мажи и жени.

14.2.2. Просториите со тушеви треба да се доволно големи за да му се овозможи на секој вработен да се тушира без попречување во услови на соодветни хигиенските стандарди.

Тушевите се снабдуваат со топла и ладна проточна вода.

14.2.3. Доколку нема потреба од тушеви согласно точка 14.2.1, се обезбедуваат соодветни и погодни мијалници со проточна топла и ладна вода во близина на соблекувалните и на работните места.

Поради пристојност овие мијалници, доколку е потребно, се одделени за одделна употреба на мажи и жени.

14.2.4. Доколку просториите каде се сместени тушевите или мијалниците се одделени од соблекувалните, треба да постои лесно движење помеѓу нив.

14.3. Купатила и мијалници

Се обезбедуваат одделни простории во близина на работните места, собите за одмор, соблекувалните и просториите каде се сместени тушевите и мијалниците, со доволен број на купатила и мијалници.

Се обезбедуваат посебни купатила или посебна употреба на купатила за мажи и жени.

Во случај на индустрии за подземно вадење на минерали, санитарната опрема од овој дел се сместува на површината.

15. Одлагалишта и хидројаловишта

Одлагалиштата и хидројаловиштата се проектираат, конструираат, управуваат и одржуваат на начин кој ја гарантира нивната стабилност, како и безбедноста и здравјето на вработените.

16. Помошни површински инсталации

16.1. Стабилност и цврстина

Работниот простор треба да биде проектиран, конструиран, изграден ракуван, надгледуван и одржуван да ги издржи очекуваните временски неприлики.

Неговата структура и цврстина треба да бидат соодветни на неговата намена.

16.2. Подови, сидови, плафони и кровови на соби

16.2.1. Подовите на работните места не треба да имаат опасни испакнатини, дупки или нагиби и треба да бидат зацврстени, стабилни и да не се лизгаат.

Работниот простор кој содржи работни места треба да биде соодветно изолиран од топлина, имајќи ги предвид видот на работата и физичката активност на вработените.

16.2.2. Површините на подовите, сидовите и плафоните во собите треба да се изработени на начин кој дозволува чистење или реновирање до определен стандард на хигиена.

16.2.3. Просирни или порупросирни сидови, особено целосно застаклени делови, во просторите или во близина на работните места и прометните патеки треба да бидат јасно наведени и направени од безбеден материјал или да бидат раздвоени од ова место или прометна патека со цел да се заштитат вработените од доаѓање во контакт со сидовите или повредување доколку сидовите се скршат.

16.2.4. Не треба да се дозволи пристап до крововите направени од недоволно цврст материјал доколку не се обезбеди опрема за безбедно извршување на работата.

16.3 Димензии на просториите и воздушен простор во нив – слобода на движење на работното место

16.3.1. Работните простории треба да имаат доволна површина, височина и воздушен простор за да им се овозможи на вработените да ја извршуваат својата работа без ризик по нивната безбедност и здравје.

16.3.2. Големината на слободната површина на работното место треба да им ја овозможи на вработените потребната слобода на движење и безбедното извршување на својата работа.

16.4 Прозори и плафонски окна

16.4.1 Прозорите, плафонските окна и средствата за вентилација кои се отвараат, подесуваат или затвараат се проектирани за безбедно извршување на работите.

Тие не се поставуваат на места каде што ќе преставуваат опасност за вработените кога се отворени.

16.4.2. Чистењето на прозорите и плафонските окна треба да е овозможено без ризик.

16.5 Врати и порти

16.5.1. Местоположбата, бројот и димензиите на вратите и портите, како и материјалите од кои се изградени, се определени од природата и употребата на просторите или просторите.

16.5.2. Просирните врати треба да бидат соодветно обележани.

16.5.3. Нишачките врати и порти треба да се просирни или да имаат просирни делови.

16.5.4. Доколку просирните или полупросирните површини кај вратите и портите не се направени од безбеден материјал и доколку постои опасност вработените да се повредат при кршење на вратата или портата, површините треба да се заштитат од кршење.

16.5.5. Лизгачките врати се зацврстуваат со безбедносна направа која спречува вратите да излезат од шините или ненадејно да паднат.

16.5.6. Вратите и портите кои се отвараат нагоре се опремуваат со механизам кој го спречува нивното ненадејно паѓање.

16.5.7. Вратите крај патеките за евакуација и спасување соодветно се обележуваат.

Тие треба да се отвараат однатре во секое време без посебна помош.

Исто така, вратите треба да се отвараат кога работните места се зафатени.

16.5.8. Во близина на капиите наменети за поминување на возила треба да се постават врати за поминување на пешаци (доколку не е сигурен пешачкиот премин), кои треба јасно да се означат и да бидат слободни за поминување во секој момент.

16.5.9. Механичките врати и порти треба да функционираат без ризик од повреда на вработените.

Тие се опремуваат со лесно распознатливи и пристапни направи за итно заклучување и доколку не се отвараат автоматски при прекин на енергија, треба да постои можност да се отвараат рачно.

16.6 Вентилација на затворен работен простор

16.6.1. Треба да се преземат мерки за да се обезбеди доволно свеж воздух кај затворените работни простори, земајќи ги предвид методите за работа и физичките барања на вработените.

При употреба на принуден вентилациски систем, истиот се одржува во работна состојба.

Доколку е потребно за здравјето на вработените треба да се овозможи секој дефект веднаш да се открие со помош на контролниот систем.

16.6.2. Доколку се употребуваат климатизери или механичка вентилација тие треба да функционираат така што нема да предизвикуваат провев кој би им пречел на вработените.

Каков било отпад или смет кој може да го загрози здравјето на вработените при загадување на воздухот се отстранува без одлагање.

16.7. Температура на внатрешни простории

16.7.1. Во просториите во кои се наоѓаат работните места температурата за работното време треба да биде прилагодена на престојот на вработените, земајќи ги предвид методите за работа и физичките барања на вработените.

16.7.2. Температурата во останатите простории, собите на дежурните лица, санитарните простории, кантините и собите за прва помош треба да е соодветна според нивната намена.

16.7.3. Прозорите, плафонските окна и застаклените делови треба да се заштитат за да се избегнат последиците на прекумерна сончева светлина на работните места, имајќи ја предвид природата на работата и работното место.

16.8 Простории за одмор

16.8.1. Доколку од безбедносни и здравствени причини на вработените е потребно, а особено поради видот на работа која се врши во присуство на поголем број на вработени, вработените се снабдуваат со лесно достапни простори за одмор.

Ова не се однесува на вработените во канцеларии или слични работни простории кои нудат подеднаков одмор за време на паузите.

16.8.2. Просториите за одмор треба да се доволно големи и опремени со соодветен број на маси и столчиња со наклон за потребниот број на вработени.

16.8.3. Во просториите за одмор се применуваат соодветни мерки за заштита на непушачите од непријатноста предизвикана од чадот од цигари.

16.8.4. Доколку работните часови постојано и редовно се прекинуваат и не постои просторија за одмор, треба да се обезбедат други простории каде работниците може да престојуваат за време на овие прекини, кога тоа е потребно за нивната безбедност и здравје. Се преземаат соодветни мерки за заштита на непушачите од непријатноста предизвикана од чадот од цигари.

17. Бремени жени и доилки

Бремените жени и доилките треба да им се овозможи одмор во лежечка позиција и под соодветни услови.

18. Хендикепирани вработени

Работните простори треба да бидат уредени на тој начин да се земе предвид движењето на хендикепираните лица, доколку се вработени. Оваа одредба се однесува особено на употреба на врати, премини, скали, тушеви, мијалници, купатила и работни места кои ги користат или на нив постојано се вработени хендикепирани лица.

ДЕЛ Б

Посебни минимални барања применливи во рударство за површинска експлатација на минерални сировини

1. Општи одредби

1.1. Без разлика на член 3 (2), работодавачот кој, согласно Законот за безбедност и здравје при работа, е одговорен за работниот простор, уредено во дел В, гарантира дека Проценката на ризик ги содржи сите важни мерки кои треба да се преземат за заштита на безбедноста и здравјето на вработените при нормални и критични ситуации.

1.2. Проценката на ризик редовно се изменува и истата е достапна за инспекцијата на трудот.

Работниот процес се спроведува согласно Проценката на ризик.

2. Функционирање

2.1. Процесот на работа се планира имајќи ги предвид утврдените елементи од Проценката на ризик, кои се однесуваат на ризици од паѓање и лизгање на земјиштето.

Како резултат на ова, како превентивна мерка, висината и стрмнината на оптоварените места за ископување и вадење треба да бидат соодветни на природата и стабилноста на земјата и методите на работа.

2.2. Бермите и пристапните патишта треба да бидат доволно стабилни за машините кои се користат.

Тие се конструираат и одржуваат така што машината може безбедно да се преместува.

Просторот над работните места за ископување и вадење или пристапните патишта пред почетокот или продолжување на работата треба да се проверат во случај да има нестабилно земјиште или камења.

Доколку е потребно се врши осигурување.

2.4. Површините и местата за одлагалишта не се прават на начин кој може да предизвика нестабилност.

ДЕЛ В

Посебни минимални барања применливи во рударство за подземна експлатација на минерални сировини

1. Општи одредби

1.1. Без разлика на член 3 (2), работодавачот кој, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа, е одговорен за работниот простор, уредено во дел В, гарантира дека Проценката на ризик ги содржи сите важни мерки кои треба да се преземат за заштита на безбедноста и здравјето на вработените при нормални и критични ситуации.

1.2. Проценката на ризик редовно се изменува и истата е достапна за инспекцијата на трудот.

Работниот процес се спроведува согласно Проценката на ризик.

2. Планови за подземна работа

2.1. Плановите за подземни работи се изготвуваат во размер кој нуди јасна претстава.

Освен тоа, на патиштата и работните чела, тие ги покажуваат познатите карактеристики кои може да влијаат на работата и безбедноста при работа.

Тие се лесно достапни и треба да се чува во времетраење колку што е потребно за безбедносни цели.

2.2. Плановите за подземни работни места се ажурираат периодично и се чуваат достапни на работното место.

3. Излези

Сите подземни работни места треба да имаат пристап до површината преку најмалку два одделни излези, кои се цврсто конструирани и лесно достапни на подземните вработени.

Механичкото дигање и превозување се обезбедува за оние излези кои подразбираат значителен физички напор при нивна употреба.

4. Работни места

Работните места каде се врши подземната работа се конструираат, управуваат, опремуваат и одржуваат на начин на кој вработените може да работат и да се движат со минимален ризик.

Патиштата се означуваат за да им помогнат на вработените да го пронајдат патот до своето работно место.

5. Транспорт

5.1. Помагалата за транспорт се инсталираат, управуваат и одржуваат на начин кој обезбедува мерки за безбедност и здравје на возачите, корисниците и другите лица кои се наоѓаат во близина.

5.2. Механичко дигање и превозување правилно се инсталираат и се употребуваат согласно писмените инструкции.

6. Подградување и стабилност на земјиштето

Се обезбедува подграда веднаш по ископувањето, освен доколку поради стабилноста на земјиштето тоа не е неопходно за безбедноста на вработените. Подградата се вградува согласно плановите и писмените инструкции.

Работните места до кои пристапуваат вработените редовно се испитуваат во однос на стабилноста на земјиштето и одржување на подградата.

7. Вентилација

7.1. Треба да се преземат мерки за да се обезбеди доволно свеж воздух кај затворените работни простори, земајќи ги предвид методите за работа и физичките барања на вработените.

7.2. Сите подземни работни места до кои е дозволен пристап на вработените се вентилираат на пропишан начин.

Се врши постојана вентилација за да се одржува степен на безбедност на:

- здравиот воздух,
- воздухот каде ризиците од експлозија и респираторна прашина се држат под контрола,
- воздухот каде работните услови се соодветни при извршување на работата, земајќи ги предвид работните методи и физичките барања наложени врз вработените.

7.3. Доколку барањата од точка 7.1 не може да се задоволат со природна вентилација, се обезбедува вентилација со помош на еден или повеќе механички вентилатори.

Се преземаат мерки за да се обезбеди стабилна и постојана вентилација.

Работата на вентилаторите се следи постојано, а автоматскиот аларм ги покажува непредвидените претекции.

7.4. Параметрите на вентилација се мерат периодично и се забележуваат.

Планот за вентилација, кој содржи релевантни детали за системот за вентилација се изготвува, повремено се ажурира и се чува достапен на работното место.

8. Работни места со ризик од експлозија на гас

8.1. Подземно работно место со ризик од експлозија на гас се смета доколку при експлоатацијата на минералната сировина се ослободува доволно количество гас каде што ризикот од неговата експлозија не може да се исклучи.

8.2. Вентилацијата се обезбедува со еден или повеќе механички вентилатори.

8.3. Работата се врши земајќи ја предвид емисијата на запаливиот отпад.

Се преземаат мерки за да се елиминира колку што е можно ризикот од запаливиот отпад.

8.4. Помошната вентилација се ограничува за развој и спасување на работата за места кои се во директна врска со главната постоечка вентилација.

Работни места за производство се вентилираат со помошни системи доколку се преземени дополнителни мерки со кои се обезбедува безбедност и здравје на работниците.

8.5. Мерењето на вентилацијата од точка 7.3 се надополнува со параметрите на запалив отпад.

Доколку се бара во Проценката на ризик, нивото на запалив отпад постојано се следи кај искористената воздушна маса од производствените единици кои користат механичко вадење или подземно пробивање и кај главните краеве на работни места со слеп завршеток.

8.6. Може да се употребуваат само експлозивни и средства за активирање наменети специјално за работни места со ризик од експлозија на гас.

8.7. Одредбите од точка 4.1.2 од Дел А се заменуваат со следниов текст:

- Забрането е пушење, носење цигари и други предмети кои може да предизвикаат пожар.

- Сечење со пламен, заварување и други слични работи се дозволени само во исклучителни ситуации и тие се подложни на мерки кои обезбедуваат безбедност и здравје на вработените.

9. Работни места кои содржат запалив прав

9.1. Рудниците за експлоатација на јаглен се смета дека подлежат на создавање на запалив прав освен доколку Проценката на ризик не покажува дека ниту еден од слоевите каде се работи не содржи прав кој може да предизвика експлозија.

9.2. Кај работните места кои содржат запалив прав одредбите од 8.6 и 8.7 од Дел В се применува *mutatis mutandis*.

9.3. Се преземаат мерки за намалување на запаливиот отпад од прав, и за отстранување, неутрализирање и затрупување на слојот.

9.4. Проширувањето на експлозиите од запаливиот отпад и/или запаливиот прав кои може да предизвикаат други експлозии од запалив прав се оневозможува со инсталирање на систем од против-експлозивни бариери.

Местоположбата на овие против-експлозивни бариери се наведува во документ кои се ажурира периодично и се чува достапен на работното место.

10. Избивање на гасови, одрони и водни изблици (води под притисок-динамични води)

10.1. Во зони каде е можно избивање на гасови со или без исфрлање на минерали или карпи, одрони или водни изблици, се изготвува оперативен план кои се применува со цел да се обезбеди, колку што е можно, безбеден систем за работа на вработените.

10.2. Се преземаат мерки за идентификација на опасните зони, контрола на ризиците и безбедност на вработените на работните места кои се во близина или кои ги пресекуваат овие зони.

11. Оган, согорувања и затоплувања

11.1. Се донесуваат одредби за безбедност од точка 11 и, доколку е погодно, рано откривање на спонтано согорување.

11.2. Внесувањето на запаливи материјали во подземните работни места се ограничува на количини кои се строго неопходни.

11.3. Доколку е потребна употреба на хидраулични флуиди (флуиди за трансмисија на хидростатска и/или хидрокинетичка механичка енергија), се употребуваат, доколку е можно, флуиди кои се тешко запаливи со цел да се избегне ризикот од пожар и негово ширење.

Хидрауличните флуиди треба да ги задоволуваат спецификациите и тестирањата кои се однесуваат на отпорност на оган и критериумите за хигиена.

Доколку се употребуваат хидраулични флуиди кои не ги задоволуваат спецификациите, условите и критериумите од точка 11.3, се преземаат дополнителни мерки на претпазливост за да се избегне зголемиениот ризик од оган и негово ширење.

12. Мерки на претпазливост и извлекување на вработување

За да се извлечат безбедно, вработените треба, доколку е потребно, да се снабдат со лична заштитна опрема за самоспасувачка респираторна заштита која треба секогаш да ја чуваат и да биде достапна за вработените.

Вработените се обучуваат за употреба на оваа опрема. Оваа опрема се чува на местото на работа и редовно се проверува за да се гарантира дека е во добра состојба.

13. Осветлување

Одредбите од точка 13 од Дел А се заменува со следниов текст:

- Вработените се снабдуваат со соодветни лични сијалици;

- Работните места, доколку е можно, се опремуваат со вештачко осветлување соодветно за заштита на безбедноста и здравјето на вработените;

- Инсталациите за осветлување се поставуваат така што начинот на прицврстување на светилките не претставува ризик за несреќи на вработените.

14. Евиденција за подземната работна сила

Треба да се знае точно кој се наоѓа под земја во било кое време.

15. Чета за спасување

Со цел да се овозможи брзо и ефективно преземање на соодветна активност во случај на голема несреќа, се формира соодветна чета за спасување.

Четата за спасување за да може да дејствува на сите полиња каде се наоѓаат работни места за истражување или експлоатација, треба да има на располагање доволен број на обучени вработени за спасување и соодветна опрема.

1821.

Врз основа на член 67 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварување на правото на постојана парична помош, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09, 59/11 и 123/11), во член 4 став 1 точката 9 се брише.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„ Центарот за социјална работа по пат на размена на податоци со Агенцијата за вработување на Република Македонија го утврдува статусот на лицата кои не се вработени, лицата кои се корисници на паричен надоместок по основ на невработеност, лицата кои одбиле понуда за вработување, обука, преквалификација или доквалификација заради вработување и лицата кои се работно ангажирани за извршување на јавни работи.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-3298/3
21 мај 2012 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1822.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и членовите 56 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992) на седницата одржана на 2 мај 2012 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА барањето на Никола Гелевски од Скопје, за заштита на слободата и правото на јавно изразување на мислата, гарантирани со член 16 од Уставот, кои барателот смета дека му биле повредени со пресуда на Основниот суд Скопје 1 Скопје, К.бр.2066/09 од 10.06.2010 год и пресуда на Апелациониот суд Скопје, КЖ бр. 955/11 од 22.09.2011 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Никола Гелевски од Скопје, преку полномошник адвокат Филип Медарски од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе барање за заштита на слободата и правото на јавно изразување на мислата гарантирани со член 16 од Уставот, повредени со пресудите наведени во точката 1 од оваа одлука.

Според наводите во барањето, Драган Павловиќ-Латас до Основниот суд Скопје 1 Скопје, поднел приватна кривична тужба против Никола Гелевски од Скопје за кривично дело клевета од член 172 став 2 од Кривичниот законик (КЗ) и кривично дело навреда од член 173 ставовите 2 и 3 од КЗ, а заради објавена колумна во дневниот весник „Утрински весник“ на 31.03.2009 година, под наслов „Мегафоните на фиреро-виот сокак“. Основниот суд Скопје 1 Скопје, постапувајќи по поднесената тужба, со Пресуда К.бр.2066/09 од 10.06.2010 година го огласил Никола Гелевски за виновен за сторените кривични дела и му утврдил за едно кривично дело клевета од член 172 став 1 од КЗ парична казна во износ од 16 дневни глоби, од по 20 евра, во денарска противвредност од 1.230,00 денари, една дневна глоба, вкупен износ од 19.680,00 денари и за едно кривично дело навреда од член 173 став 1 од КЗ, парична казна во износ од 16 дневни глоби, од по 20 евра, во денарска противвредност од 1.230,00 денари, една дневна глоба, вкупен износ од 19.680,00 денари, па го осудил на заедничка казна за двете кривични казни во износ од 30 дневни глоби, од по 20 евра, во денарска противвредност од 1.230,00 денари, вкупен износ од 36.900,00 денари.

Против цитираната пресуда, во законски предвидениот рок, била поднесена жалба од обвинетиот преку неговиот бранител, со која пресудата била напаѓана по сите основи, согласно ЗКП. Постапувајќи по поднесената жалба, Апелациониот суд Скопје, со Пресуда КЖ бр. 955/11 од 22.09.2011 година, жалбата делумно ја уважил и цитираната првостепенa пресуда ја преиначил на начин што одлучил дека Никола Гелевски се осудува само за едно кривично дело клевета од член 172 став 1 од КЗ на парична казна во износ од 16 дневни глоби, од по 20 евра, во денарска противвредност од 1.230,00 денари, една дневна глоба, вкупен износ од 19.680,00 денари.

Според подносителот на барањето, во конкретниот случај има повреда на слободата на изразување, гарантирана со член 16 од Уставот на Република Македонија. Согласно член 16 став 1 од Уставот, се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, а според став 2 на истиот член, се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање, како и слободното основање на институции за јавно информирање. Во член 10 од Европската конвенција за човекови права било утврдено дека секој има право на слобода на изразување, при што ова право ја вклучува слободата на сопствено мислење и примање и пренесување на информации и идеи, без било какво мешање на јавната власт и без оглед на државните граници. Притоа, секој граѓанин кој смета дека со поединечен акт или дејствие му е повредено индивидуално право или слобода, утврдени во член 110 алинеја 3 од Уставот, може да бара заштита од Уставниот суд

во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен и правосилен поединечен акт, односно од денот на преземањето на дејствието со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото преземање. Правосилната пресуда во конкретниот случај била примена на 2.11.2011 година.

Кривичната санкција, изречена со цитираните пресуди, претставувала ограничување на слободата на изразување на Никола Гелевски. Слободата на изразување како едно од основните човекови права не била апсолутно право и таа можела да биде подвргната на ограничувања, неопходни во едно демократско општество. Меѓутоа, ваквите ограничувања, согласно Европската конвенција за човекови права, мора да ги исполнуваат следните услови; 1. да се пропишани со закон; 2. да имаат како цел заштита на точно определени вредности (пропишани во став 2 на член 10 од Европската конвенција); 3. да се неопходни во едно демократско општество.

Во случајов, интервенцијата на државата во слободата на изразување не го исполнувала првиот услов (пропишаност со закон или законитост) и третиот услов (неопходност во едно демократско општество), и тоа од следните причини:

Согласно фактичката состојба од првостепената пресуда, Никола Гелевски бил осуден затоа што „во колумната објавена на ден 31.03.2009 година, под наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“ објавил неточни, неистинити и непоткрепени информации за приватниот тужител Драган Павловиќ-Латас“. Како вакви информации биле издвоени следните делови од колумната: „Бичиклиски, јадибурек, Латас, Неделко, Томиќ итн. не се проблем својата јасна политичка агенда: земјава да ја претворат во тоталитарна касаба на малиот црни Грујо и неговите гуланфери, гилиптери и автобускиот башибозук што го развезуваат наоколу во проектот „Братимења на г(р)адови“ за дисциплинирање на неистомисленици (тепачи од Гостивар доаѓаат да тепат 50 студенти собрани на сопствениот градски плоштад за јавно да го изразат своето мислење. Кога следниот пат ќе дојдат автобуските тепачи од ВМРО, скопјани богами ќе се организираат малку подобро, ако ништо друго, да ги заштитат своите деца; а мечката на насилството ќе заигра и пред портите на поттикнувачите од типот на Латас, Бичиклиски и Јадибурек)“. „Сето ова недвосмислено зборува за фашистичката природа на власта на Никола Груевски и неговите фаланги за застрашување.“

Во конкретниот случај, интервенцијата била незаконита, бидејќи за осуда за кривично дело клевета од член 172 став 1 од Кривичниот законик, неопходно било „...за друг изнесено или пронесено нешто неистинито, што е штетно за неговата чест и углед.“ Она нешто „неистинито“ што согласно член 172 став 1 од КЗ треба да биде пронесено или изнесено, морало да се неистинити тврдења од фактичка природа, а не изразени вредносни судови. Притоа, исклучително било битно да се разликуваат „факти“ од „вредносни судови“, а „вистинитоста на вредносните судови не е можно да се докажува“ (согласно судската пракса на Европскиот суд за човекови права). Така, во Пресудата *Lingens vs. Austria*, 1986 бил земен ставот: „...Судот смета дека мора многу внимателно да се разграничат фактите од вредносните судови. Додека постоењето на фактите може да се докажува, вистинитоста на вредносните судови не е подложна на докажување...“ *Schwabe vs. Austria*, 1992: „...споредбата во суштина е вредносен суд, чијашто вистинитост не е можно да се докажува...“

Во горенаведените извадоци - делови од колумната за која е осуден, не биле содржани неистинити тврдења од фактичка природа, туку биле содржани вредносни судови или ставови на авторот. Така, не можело да

се третира како неистинитото фактичко тврдење делот: „Бичиклиски, јадибурек, Латас, Неделко, Томиќ итн. не се проблем својата јасна политичка агенда ...итн.“ од причина што постоењето на нечија политичка агенда е работа на став или мислење на авторот (за некои граѓани споменатите поединци можеби имаат патриотска политичка агенда -повторно субјективно мислење).

Не можел да се третира како фактичко тврдење делот: „Кога следниот пат ќе дојдат автобуските тепачи на ВМРО, скопјани богами ќе се организираат малку подобро, ако ништо друго, да ги заштитат своите деца; а мечката на насилството ќе заигра и пред портите на поттикнувачите од типот на Латас, Бичиклиски и Јадибурек.“ Овде не се работело за тврдење од фактичка природа, туку за предвидување на авторот (не можело како факт да се третира нешто што се очекува да се случи во иднина). Така, „клеветата може да се состои само во изнесување или пронесување на нешто од сегашноста или минатото; не и при изнесување на предвидување за идни настани (факти), зашто во тој случај се работи за изнесување мислење и сопствен суд за нешто.“ (Проф.Д-р. Владо Камбовски, Кривично право-општ дел; издание Просветно дело, Скопје, 1997г. стр.170).

Не можело да се третира како фактичко тврдење ниту: „Сето ова недвосмислено зборува за фашистичката природа на власта на Никола Груевски и неговите фаланги за застрашување.“ Прво, овде директно се критикувала власта на премиерот Никола Груевски и не се доведувала во прашање честа и угледот на приватниот тужител Драган Павловиќ-Латас. Второ, дали власта на Никола Груевски има фашистичка природа или не, не било прашање од фактичка природа, туку повторно вредносен суд или мислење на авторот.

Единствен факт, содржан во цитираните делови од колумната можел да се најде во делот: „тепачи од Гостивар доаѓаат да тепат 50 студенти собрани на сопствениот градски плоштад за јавно да го изразат своето мислење...“ Ваквото фактичко тврдење, дури и да било неистинито, не можело да се третира како штетно за честа и угледот на приватниот тужител. Од друга страна, тука немало неистини, бидејќи се работело за реален настан, кој бил внесен во меѓународни извештаи за човековите права во Република Македонија.. Така, на стр. 17 од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија за 2009 година: „Во однос на слободата на собирање и здружување, севкупната ситуација е задоволителна. Меѓутоа, имаше два случаја кога насилно беа попречени мирни и законски организирани јавни настани. Едниот беше студентски протест во Скопје против планот на Владата за изградба на црква на главниот плоштад, а другиот дебата во Струга организирана од граѓанска група.“

Од сето ова произлегувало дека интервенцијата на државата во слободата на изразување на авторот на колумната била незаконска, бидејќи истиот не бил осуден за неистинити тврдење од фактичка природа, што значи дека бил неправилно применет законот (конкретно кривичното дело клевета од член 172 став 1 од КЗ) на неговите дејствија. Со тоа, првиот услов за ограничување на слободата на изразување (законитост) не бил исполнет.

Понатаму, не бил исполнет ни третиот услов за ограничување на слободата на изразување (неопходност во демократско општество). За оценка на неопходноста на рестрикцијата или ограничувањето во едно демократско општество, требало да се оценува пропорционалноста на средството со кое се ограничува слободата на изразување (во конкретниот случај изрекување на кривична санкција) со целта која сака да се постигне. Во контекст на оценка на оваа пропорционалност, судот морал да води сметка за целта на самиот текст, како и мотивите на авторот за неговото пишување.

При утврдување на мотивите на авторот (дали мотивот може да се лоцира во потребата за отварање на јавна дебата за определени прашања или чисто нанесување на штета на честа и угледот на приватниот тужител), морало да се анализира што претходело на објавувањето на ваквиот текст. Видно од самиот текст и од одбраната на Никола Гелевски во судската постапка, мотивите за пишување на текстот биле претходните јавни настапи на приватниот тужител и други лица како апологети на власта која авторот ја критикува од една страна и од друга страна, случувањата на градскиот плоштад, кога група студенти била насилно спречена во слободата на здружување и изразување на јавното мислење.

Заради утврдување на профилот на приватниот тужител како новинар, апологета или „мегафон“ на власта, како е наречен во колумната, во прилог на барањето се доставени извадоци од колумни, објавени во дневниот весник „Вечер“, во периодот кој претходел на објавувањето на колумната (објавени на 29.12.2008, 05.01.2009, 02.02.2009, 09.02.2009, 16.02.2009, 23.02.2009, 02.03.2009, 23.03.2009 година). Од содржината на овие колумни произлегувало зошто Никола Гелевски го формирал своето мислење на начин како е тоа презентирано во колумната, а со тоа дека и целта на колумната не била атака врз честа и угледот на приватниот тужител, туку изразување став – критика на неговите јавни настапи.

Понатаму, се наведува дека во текот на судската постапка, од страна на приватниот тужител била објавена колумна, во која можело да се детектираат елементи на закана и притисок врз судечкиот судија. Ваквата колумна била објавена во дневниот весник „Вечер“ на 05.05.2010 година, Извадок: „Судијата Љубинка Башевска го прифаќа овој доказ како прилог на одбраната. Не ни дозволува да се утврди дека провокацијата ја нема (...) Башевска не згрешила туку - така. И лично и по своето семејно потекло, таа е судија од комунизмот. Идеологија, на којашто пред Судот се повикува тужениот и вели дека го мотивирала Гелевски да пишува против Латас (...) Судијата Башевска ги одбива сите забелешки на тужителот за доставените докази и наложува доказите да се изведат! За ваков превид, тројца судии последниве пет години се сменети од функцијата и завршиле на улица. Двајца од Основни и еден од Апелација. Можеби судијката Љубинка Башевска згрешила како последица на неискуство? Не, ни случајно, таа е судија подолго од деценија, а плус ваков очигледен превид забележува секој човек, а камо ли судија. Судијаката Љубинка Башевска е долгогодишен судија. Толку долгогодишен што дел од екипата на идеолошки судии на СДСМ кои, по потреба, вршат работа кога се нивните интереси и нивните луѓе во прашање. Како сега, со случајот Никола Гелевски. Таа потекнува од комунистичко судиско семејство, од времето на тврдиот комунизам, кое ни е добро познато, а чии опшки гледиште и денес.“ Осудителната првостепена пресуда била донесена на 10.6.2010 година.

Кога се зборувало за мотивите на авторот за објавување на текстот, упатно било да се има предвид целиот текст, затоа што делот од текстот кој е цитиран во фактичката состојба од пресудата со која авторот е осуден, бил само мал извадок. Од целокупноста на текстот можело јасно да се увиди дека целта на авторот била одбрана на определени човекови права, гарантирани со Уставот, и тоа слободата на изразување (член 16 од Уставот) и правото на мирно собирање (член 21 од Уставот). Притоа, ваквата одбрана на авторот на слободата на изразување, согласно член 176 став 1 од КЗ претставувала посебна основа за ослободување на авторот од казна, која што очигледно не била применета. Ова претставувал уште еден основ, кој пресудите, а

со тоа и целокупната интервенција на државата во поглед на слободата на изразувањето ја прави незаконита и со тоа спротивна на член 10 од Европската конвенција.

Во поглед на вокабуларот, користен од страна на Никола Гелевски во колумната (фашистички режим, мегафони од фиреровиот сокак, итн.), иако може да се смета за провокативен, тој бил во функција на остварување на целта на авторот (пренесување на определена политичка порака). Овде во предвид требало да се има и ставот на Судот во Стразбур, завземен во повеќе пресуди: „... новинарската слобода опфаќа и можно прифатливо на одреден степен на претерување, па дури и на провокација...“ (Dalban vs. Romania, 1999). Како илустрација за ова, за Судот во Стразбур во политичката комуникација бил прифатлив дури и терминот „идиот“ (Oberschlick vs. Austria, 1991: „... Став е на Судот дека колумната на апликантот, а посебно терминот „идиот“, може да се сметаат за дискутабилни, но сами по себе не може да се сметаат како личен напад, бидејќи авторот има дадено прилично разбирливо образложение дека нивната употреба произлегла од говорот на Г-дин Хајдегер, кој сам по себе е провокативен...“) или пак термините „лакрдјаш“, „простак“ или „гротескен“ (Lopes Gomes de Silva vs. Portugal, 2000: „Навистина, колумната на апликантот и термините употребени во неа може да се сметаат за дискутабилни. Но, тие не можат да се сметаат за личен напад, бидејќи авторот ги поткрепува со разбирливо објаснување.“).

Заради одлучување по предметот, подносителот предлага Уставниот суд по службена должност да го прибави предметот К.бр.2066/09 од Основниот суд Скопје 1 Скопје, во кој се наоѓаат сите списи.

Исто така, подносителот предлага, согласно член 55 од Деловникот на Уставниот суд, за поднесеното барање да се одлучува на јавна седница и да се утврди дека со донесувањето на поединечните акти сторена е повреда на слободата на изразување и истите да се понишат.

4. Судот на седницата утврди дека на ден 31.03.2009 година во дневниот весник „Утрински весник“, Никола Гелевски објавил колумна под наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“ со следната содржина:

„Мегафоните од фиреровиот сокак

Секој ден на владеењето на Груевски за Македонија значи тешка и неповратна историска регресија

Јанко Јадибурек е најнепосредниот поттикнувач на новиот фашистички изблик, кога во саботата толпа лажни христијани и вистински тепачи маваа и браќа педесетина студенти излезени на најавен мирен протест. Само поради тоа мора да се отстранат од јавната сцена таа страшна медиумска фигура која со години шири најсоголена национална, верска и родова омраза. (Еве го неговиот јавен повик на неговиот блог, вечерта пред најавените протести: „Утре во 12 часот, на плоштад во Скопје, најверојатно, збиришад од геј и атеисти ќе се обидат да шират гадости под закрила за грижа на архитектурата на градот, а против изградба на црква“.)

Следниот дел Бичиклиски и Латас продолжија да повикуваат на линч на неистомисленици и со најнавредливи зборови да го кршат елементарниот уставен поредок на земјата. (Ако Фрчкоски, за вистината што ја изрече за поврзаноста на Груевски и „Окта“, доби оложава финансиска казна од судот, колкаво обесштетување треба да добие Соња Исмаил, затоа што јавно е изложена на линч, само затоа што е ќерка на Гунер Исмаил?! И не само што јавно е изложена на линч од официјалната гебелсовска пропагандна машинерија на Груевски туку е изложена на лавина најчудовишни навреди по блогите. Како реакција на тоа, стотици мла-

ди деновиве, обесхрабрено, зборуваат за азил од темниот вилает. Малцинство се, да! Десет пати ги има помалку од опиените грујовисти! И поради тоа треба да бидат затепани како изроди! Неверници, предавници, педери и лезбијки! И иселени не само од сопствениот град туку и од православна античка Македонија!)

Бичиклиски, Јадибурек, Латас, Неделко, Томиќ итн. не се проблем поради својата јасна политичка агенда: земјава да ја претворат во тоталитарна касаба на малиот црни Грујо и неговите гуланфери, гелиптери и автобускиот башибозук што го развезуваат наоколу во проектот „Братимење на г(р)адови“ за дисциплинирање на неистомислениците (тепачи од Гостивар доаѓаат да тепаат 50 студенти собрани на сопствениот градски плоштад за јавно да го изразат своето мислење... Кога следниот пат ќе дојдат автобуските тепачи на ВМРО, скопјани богоми ќе се организираат малку подобро, ако ништо друго за да ги заштитат своите деца; а мечката на насилството ќе заигра и пред портите на поттикнувачите од типот на Латас, Бичиклиски и Јадибурек).

Јадибурек и компанијата, велама, не се проблем само зашто новинарството и јавната работа ја сведоа на спин сервис на една политичко-мафијашка дружина во операција на растурање на Република Македонија, туку се проблем затоа што најдиректно и најсоголено го кршат највисокиот и се' уште на власт правен документ на оваа земја: Уставот. Еве што вели Уставот во член 16: се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање...

Еве што вели член 21: граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола. Користењето на ова право може да биде ограничено само во услови на воена и вонредна состојба.

Разочарува и улогата на полицијата. Бев на плоштадот во саботата и сведокам: полицијата ниту им овозможи на малата група студенти да го изразат својот најавен протест, ниту доволно ги заштити кога толпата тргна да се пресметува со нив. Но, најстрашното, екстремно партизирано, однесување на полицијата следуваше потоа, кога низ соопштенијата вината за нередите беше ставена врз жртвите.

Сето ова недвосмислено зборува за фашистичката природа на власта на Никола Груевски и на неговите фаланги за застрашување. И не е прв пат. И, за жал, нема да биде последен пат, зашто фалангите активно работат на разгорувањето на граѓанска војна во Република Македонија. (Истово од саботата лично го доживев и во Струга, пред околу два месеца: толпа пијани и политички инструментирани хулигани не' нападнаа и спречија во обидот да организираме граѓанска трибина.)

Се' помалку се двоумам околу главната констатација на нашиот современ политички миг: единствената реална агенда на Груевски е растурање на нашата земја. Истата агенда што ја имаше и Милошевиќ во однос на Србија и која денес ја признаваат дури и најнапалените десничари во Србија сведувајќи го страшниот историски национален пораз на наивна конспирација: „Милошевиќ беше американски човек“. А речиси цела Србија стоеше зад тој „американски човек“ во војните против сите други народи на бившата СФРЈ, заклучно со војната против САД во 1999 година!

Недвосмислено расистичката и екстремно националистичка политика на Грција во Груевски го има својот идеален сојузник. Нема посоодветен партнер од Груевски за одржување на високата национална температура во Грција. Тоа не значи дека премиерот не произлегува од длабоките слоеви на современата македонска бит и дека не е автентичен политички претставник на сегашните историски премрежиња. Напротив. Тоа само збо-

рува дека гробот сами си го копае и дека патот кон пеколот пословично е поплочен со добри намери. Сите оние кои денес безрезервно стојат зад сосема поместениот политички проект на Груевски за десет години ќе велат дека, ах, се зезнавме, тоа беше прекрупна игра за нас, Груевски не' завади, не' растури на верници и неверници, на предавници и на хипермакедонци, на Хунзи и Славјани, на урбани и селјаци...

Несомнено дека Груевски и неговите мрачни фаланги ќе паднат. И несомнено дека тој пад ќе предизвика сериозни, дури тектонски поместувања на нашата јавна сцена. Работата се' уште е во тоа да го спречиме крвавиот расплет, можната граѓанска војна, и да го направиме тоа што побрзо, оти секој ден на владеењето на Груевски за Македонија значи тешка и неповратна историска регресија. Јас не планирам азил.“

Во јуни 2009 година, Драган Павловиќ-Латас, во својство на приватен тужител, во врска со делови од објавената колумна, до Основниот суд Скопје 1 Скопје, поднел приватна кривична тужба против Никола Гелевски од Скопје за кривично дело клевета од член 172 став 2 од Кривичниот законик (КЗ) и кривично дело навреда од член 173 ставовите 2 и 3 од КЗ.

По повод поднесената кривична тужба, пред Основниот суд Скопје 1 Скопје оформен бил предметот К.бр.2066/09 и спроведена кривична постапка во која биле изведени вербални и материјални докази, и тоа: сослушана била одбраната на обвинетиот Никола Гелевски дадена лично и преку неговиот бранител, во својство на сведок сослушан бил оштетениот Драган Павловиќ-Латас, прочитани биле и извршен бил увид во оригиналниот извод од бројот на Утрински весник од 31.03.2009 година, со целосниот текст на објавената колумна со наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“ што е и предмет на кривичната постапка и на изводот од истиот текст објавен како текст на веб страницата на Утрински весник и во нотарски заверени копии од текстовите и тоа објавен во Вечер на 30.03.2009 година со наслов „Бранко се враќа“, во Утрински весник на 01.04.2009 година со наслов „ЗНМ го осуди говорот на омраза на Драган Павловиќ-Латас“ и во Дневник на 01.04.2009 година со наслов „ЗНМ Латас зборува со говорот на омраза“ и го изгледал со соодветна опрема и со сослушување видеозаписот во траење од пет минути како исечок од емисијата „Јади бурек“ од 30.03.2009 година со транскрипт на истата и доставена со ДВД, па ценејќи го секој доказ поединечно и сите заедно, Судот ја утврдил следната фактичка состојба, изнесена во Пресудата К.бр.2066/09 од 10.06.2010 година:

Обвинетиот Никола Гелевски како издавач на книгоиздателство Темплум, е автор на текстот објавен на 31.03.2009 година во дневниот весник „Утрински весник“ под наслов: „Мегафоните на фиреровиот сокак“. На ден 31.03.2009 година во содржината на дневниот весник Утрински весник кој што се издава и продава на целата територија на Република Македонија, како и на интернет страната на овој дневен весник www.utrinski.com.mk, под колумана Контрапункт напишана од новинарот, сега обвинет Никола Гелевски со наслов „Мегафоните на фиреровиот сокак“, објавил неточни, неистинити и непоткрепени информации за приватниот тужител Драган Павловиќ-Латас во кои е наведено: „Бичиклиски, јадибурек, Латас, Неделко, Томиќ итн. не се проблем својата јасна политичка агенда: земјава да ја претворат во тоталитарна касаба на малиот црни Грујо и неговите гуланфери, гилиптери и автобускиот башибозук што го развезуваат наоколу во проектот „Братимење на г(р)адови“ за дисциплинирање на неистомисленици (тепачи од Гостивар доаѓаат да тепаат 50 студенти собрани на сопствениот градски плоштад за јавно да го изразат своето мислење. Кога следниот пат ќе дојдат автобуските тепачи од ВМРО, скоп-

јани богами ќе се организираат малку подобро, ако ништо друго, да ги заштитат своите деца; а мечката на насилството ќе заигра и пред портите на поттикнувачите од типот на Латас, Бичиклиски и Јадибурек)“. А подолу во истиот текст е наведено: „Сето ова недвосмислено зборува за фашистичката природа на власта на Никола Груевски и неговите фаланги за застрашување.“ Оваа информација излезена на ден 07.04.2009 година во дневниот весник Утрински весник достапна на сите граѓани на територијата на Република Македонија, како и објавена на интернет страната на Утрински весник www.utrinski.com.mk е штетна за честа и угледот на приватниот тужител, како физичко лице граѓанин на Република Македонија, а особено поради неговото занимање – новинар и главен и одговорен уредник на дневниот весник „Вечер“ и одговорен уредник на вестите на „Телевизија Сител“. Со оваа неистинита информација обвинетиот ја дезинформирал јавноста со што ја повредил честа и угледот на приватниот тужител и кај него предизвикал чувство на навреда на честа и достоинството како човек докажан професионалец во својата дејност, кој сериозно пристапува кон извршувањето на своите работни должности.

Ваквата фактичка состојба Судот ја утврдил од изведените вербални и материјални докази од кои се утврдија релевантните околности под кои делото е сторено, местото, времето, начинот и последиците од истото.

Фактите по однос на тоа дека обвинетиот Никола Гелевски како издавач на книгоиздателството Темплум, е и автор на текстот објавен на 31.03.2009 година во дневниот весник Утрински весник под наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“, Судот ги прифати од исказот на обвинетиот Никола Гелевски и на приватниот тужител Драган Павловиќ-Латас дополнет и потврден со увид во оригиналниот извод од бројот на Утрински весник од 31.03.2009 година, со целосниот текст на објавената колумна со наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“ што е предмет на кривичната постапка и на изводот од истиот текст објавен како текст на веб страната на Утрински весник, кои по однос на наведените околности во целост се поклопуваат, потврдуваат и дополнуваат поради што Судот им поклони целосна верба, во што немаше причина да се сомнева.

Фактите по однос на тоа дека при критичниот настан на ден 31.03.2009 година во содржината на дневниот весник Утрински весник кој што се издава и продава на целата територија на Република Македонија, како и на интернет страната на овој дневен весник : www.utrinski.com.mk , под колумна Контрапункт напишана од новинарот, сега обвинет Никола Гелевски со наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“ биле објавени неточни, неистинити и непоткрепени информации за приватниот тужител Драган Павловиќ-Латас во кои е наведено: „Бичиклиски, јадибурек, Латас, Неделко, Томиќ итн. не се проблем својата јасна политичка агенда: земјава да ја претворат во тоталитарна касаба на малиот црни Грујо и неговите гуланфери, гилиптери и автобускиот башибозук што го развезуваат наоколу во проектот „Братимења на г(р)адови“ за дисциплинирање на неистомисленици (тепачи од Гостивар доаѓаат да тепаат 50 студенти собрани на сопствениот градски плоштад за јавно да го изразат своето мислење. Кога следниот пат ќе дојдат автобуските тепачи од ВМРО, скопјани богами ќе се организираат малку подобро, ако ништо друго, да ги заштитат своите деца; а мечката на насилството ќе заигра и пред портите на поттикнувачите од типот на Латас, Бичиклиски и Јадибурек)“. А подолу во истиот текст е наведено: „Сето ова недвосмислено зборува за фашистичката природа на власта на Никола Груевски и неговите фаланги за застрашување.“ Оваа информација излезена на ден 07.04.2009 го-

дина во дневниот весник Утрински весник достапна на сите граѓани на територијата на Република Македонија, како и објавена на интернет страната на Утрински весник www.utrinski.com.mk е штетна за честа и угледот на приватниот тужител, како физичко лице граѓанин на Република Македонија, а особено поради неговото занимање – новинар и главен и одговорен уредник на дневниот весник „Вечер“ и одговорен уредник на вестите на „Телевизија Сител“. Со оваа неистинита информација обвинетиот ја дезинформирал јавноста со што ја повредил честа и угледот на приватниот тужител и кај него предизвикал чувство на навреда на честа и достоинството како човек докажан професионалец во својата дејност, кој сериозно пристапува кон извршувањето на своите работни должности. Судот го прифати од извршениот увид во оригиналниот извод од бројот на Утрински весник од 31.03.2009 година, со целосниот текст на објавената колумна со наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“ што е предмет на кривичната постапка и на изводот од истиот текст објавен на веб страната на Утрински весник кое е потпишано и составено од обвинетиот Никола Гелевски, кој во својот исказ потврдува дека лично го сочинил и напишал текстот објавен на 31.03.2009 година во дневниот весник Утрински весник под наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“, дополнет и потврден со јасниот и категоричен исказ на приватниот тужител- оштетениот Драган Павловиќ-Латас сослушан во својство на сведок кој во целост ги опишува и потврдува зборовите кои обвинетиот Никола Гелевски ги навел за приватниот тужител со кои неистинити околности искажани во дневниот весник Утрински весник бил навреден и нарушен угледот и честа на истиот во целост. Исто така, по однос на наведените околности и цитирани докази во целост се поклопуваат, дополнуваат и потврдуваат, па Судот им поклони целосна верба.

Дека од погоре опишаниот начин со изнесување на анализираните неистинити тврдења во текстот објавен на 31.03.2009 година во дневниот весник Утрински весник под наслов: „Мегафоните од фиреровиот сокак“ обвинетиот Никола Гелевски нанел навреда и ја повредил честа и угледот на приватниот тужител Драган Павловиќ-Латас, Судот прифати со анализа на самата природа и содржина на изнесените тврдења со кои што во јавноста би се стекнал впечаток за приватниот тужител дека е нечесна, нестручна личност со што би се уништил неговиот углед и реноме како човек кој по занимање е новинар и главен и одговорен уредник на дневниот весник „Вечер“ и одговорен уредник на вестите на „Телевизија Сител“ од што би можеле да произлезат и други несакани последици.

Од изведените вербални и материјални докази на главниот претрес по оценка на Судот, несомнено се утврдило дека обвинетиот го сторил предметното кривично дело Клевета. Имено, дејството на извршување на кривичното дело клевета се состои во изнесување или пронесување нешто неистинито односно во давање изјава која содржи неистинито фактичко тврдење односно тврдење дека некој факт постои иако тој не постои, а такавата изјава со оглед на својата содржина и околностите под кои е дадена може да му наштети на честа и угледот на лицето на кое се однесува. Изјавата е подобна да му наштети на честа и угледот ако со својата содржина односно тврдења засега, поточно ги намалува одредени вредности на личноста на оштетениот, неговата репутација, углед и уважување во определена средина и тоа кога според општите сфаќања кои што се во согласност со социјалниот и правниот поредок, таквата изјава е штетна за честа и угледот на некое лице. Во конкретниот случај, обвинетиот Никола Гелевски е автор на текстот објавен на 31.03.2009 година во дневниот весник Утрински весник под наслов: „Мегафони-

те од фиреровиот сокак“ обвинетиот со умисла изнел тврдења и факти кои отстапуваат од утврдените постоечки факти и по својата содржина се подобни да му нанесат штета на честа и угледот на приватниот тужител.

Исто така, во контекст на погоре наведените и ценети докази, Судот утврди дека во дејствијата на обвинетиот се содржани битните елементи на кривичното дело Навреда. Имено, кривичното дело навреда го врши тој што ќе навреди друг. Ова кривично дело претставува основно и општо кривично дело против честа и угледот на луѓето. Дејствието на извршување на кривичното дело навреда го сочинуваат различни однесувања со кои се изразува омаловажување на дуго лице, непочитување на човечкото достоинство, изложување на потсмев, потценување на личните и другите вредности, изнесување на негативни вредносни судови. Изјавата или однесувањето на сторителот се навредливи ако објективно значат омаловажување и потценување на друго лице односно оштетениот, според објективна оценка на изразување непочитување на достоинството на оштетениот односно негово омаловажување. При тоа, навредата мора да се однесува на одредено лице и навредливата изјава да е упатена на оној на кој се однесува. Извршител на кривичното дело навреда може да биде секое лице, а за постоење кривична одговорност потребна е умисла, односно сторителот треба да е свесен дека неговата изјава односно однесување значат омаловажување на оштетениот и истите да се со навредлива содржина, така што навредата е проследена со намера за омаловажување. Кај кривичното дело навреда, честа како објект на заштита се прифаќа во својот нормативен поим односно како барање да се почитува туѓото достоинство и за друг да не се изнесува нешто што може да ја повреди неговата чест. Поради тоа, ова кривично дело постои и кога се изнесува нешто што е вистинито, доколку тоа објективно значи омаловажување или понижување. Во контекст на погоре наведеното, по оценка на Судот, во дејствијата на обвинетиот во целост се содржани елементите на предметното кривично дело, бидејќи обвинетиот Никола Гелевски како автор на текстот објавен на 31.03.2009 година во дневниот весник Утрински весник под наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“ со умисла за тужителот напишал навредливи зборови кои според своето значење објективно претставуваат и значат омаловажување, потценување и навреда на оштетениот – приватен тужител, на кој истите му биле упатени.

При утврдувањето на фактичката состојба Судот ја ценел одбраната на обвинетиот Никола Гелевски дадена лично и преку неговиот бранител кој не спори дека го напишал текстот како колумна во дневниот весник Утрински весник објавена на 31.03.2009 година, со наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“, како и дека стои позади тоа што е напишано во текстот и го смета за точно па затоа и го напишал во својот коментар и дека се работело за коментирање на политичката определба и во таа смисла наметнување на однесување на наведените лица, што никако не можел да го сфати и сметал како лична навреда или како изнесување на нешто што би им наштетил на нивната чест или углед и дека тоа било коментар за една реална состојба, како и дека две работи биле битни, контекстот во кој се случува текстот и намерата на самиот текст. Намера на текстот била и е одбрана на Уставот на Република Македонија бидејќи во други делови на текстот обвинетиот имал цитирано и членови на Уставот и дека интенцијата му била да го одбрани правото на јавно собирање и протест и дека три дена пред објавување на текстот обвинетиот самиот бил учесник на мирниот протест на плоштадот Македонија кој што бил насилно прекинат од група силции донесени од разни градови на РМ па затоа и тоа го нарекол автобуски башибозлук и дека во

овој контекст го спомнал како што е наведено и приватниот тужител Драган Павловик-Латас, бидејќи бил лично сведок со свои очи како во одредени свои емисии на телевизија и во објавени текстови во емисии шири говор на омраза во смисол на повикување на лично одредени личности во политичка смисла и дека на овој начин го имал и почнатиот текстот, токму обидувајќи се да ги заштити луѓето од тој политички линч, како и дека претходно кажал и не го крие тоа дека смета дека помеѓу другите и приватниот тужител Драган Павловик-Латас е едно од лицата со чија помош се шири политички страв.

Ваквата одбрана на обвинетиот Судот не ја прифатил од причина што било неспорно дека текст како колумната во дневниот весник Утрински весник објавен на ден 31.03.2009 година, со наслов „Мегафоните од фиреровиот сокак“ и тоа во секој негов збор, го напишал и составил лично обвинетиот Никола Гелевски, па сите тврдења во текстот се изнесени од негова страна, а по однос на тоа дека истите тврдења се неистинити, Судот веќе ги анализираше причините зошто прифатил дека таквите тврдења не се точни.

Од наведените причини Судот сметал дека одбраната на обвинетиот Никола Гелевски е неоснована и дадена со цел за избегнување на кривичната одговорност, па како таква неприфатлива.

Судот при одлучувањето ги ценел и материјалните докази и тоа: нотарски заверени копии од текстовите и тоа објавен во Вечер на 30.03.2009 година со наслов „Бранко се враќа“, во Утрински весник на 01.04.2009 година со наслов „ЗНМ го осуди говорот на омраза на Драган Павловик-Латас“ и во Дневник на 01.04.2009 година со наслов „ЗНМ Латас зборува со говорот на омраза“ и изгледан со соодветна опрема и со сослушување видеозапис во траење од пет минути како исечок од емисијата „Јади бурек“ од 30.03.2009 година со транскрипт на истата и доставена со ДВД, но истите не ги прифатил бидејќи овие докази биле ирелевантни по однос на сторувањето на кривичните дела бидејќи од сите погоре изведени докази се утврдило дека обвинетиот ги напишал зборовите со кои се навредува и омаловажува личноста на тужителот и дека со нив била повредена честа и угледот на приватниот тужител Драган Павловик-Латас, а воедно истите биле неистинити по однос на приватниот тужител Драган Павловик-Латас, па од вака изведените докази Судот не можел да утврди факти и околности битни за конкретниот кривично правен настан.

Поради наведеното, Судот го огласил Никола Гелевски за виновен за сторените кривични дела клевета од член 172 став 1 од КЗ и навреда од член 173 став 1 од КЗ, па го осудил на единствена парична казна за двете кривични казни во износ од 30 дневни глоби, од по 20 евра, во денарска противвредност од 1.230,00 денари, вкупен износ од 36.900,00 денари, која обвинетиот да ја плати во рок од 30 дена по правосилноста на пресудата, под страв на присилно извршување.

Против цитираната пресуда, во законски предвидениот рок, била поднесена жалба од обвинетиот преку неговиот бранител, со која пресудата била напаѓана по сите основи, согласно ЗКП.

Постапувајќи по поднесената жалба, Апелациониот суд Скопје, со Пресуда КЖ бр. 955/11 од 22.09.2011 година, жалбата делумно ја уважил и цитираната првостепенa пресуда ја преиначил, заради правилна примена на Кривичниот законик, на начин што дејствијата на извршување на обвинетиот Никола Гелевски од Скопје, прецизно опишани во изреката на првостепената пресуда, се квалификуваат како кривично дело Клевета од член 172 став 1 од Кривичниот законик, па обвинетиот се осудува на парична казна во износ од 16 дневни глоби, сметано по 20 евра за една дневна глоба, во де-

нарска противвредност од 1.230,00 денари, една дневна глоба, во вкупен износ од 19.680,00 денари, која казна обвинетиот да ја плати во рок од 30 дена по правосилноста на пресудата, под страв на присилно извршување. Во останатиот дел, првостепената пресуда се потврдува.

Во образложението на Пресудата се наведува дека Апелациониот суд Скопје, постапувајќи по жалбата, откако ги разгледал списите приложени кон предметот, обжалената пресуда, жалбата, одговорот на жалбата, притоа имајќи го предвид и предлогот за одржување на јавна седница, со оглед дека предметната постапка била водена според одредбите на скратена постапка согласно член 457 став 1 од ЗКП, оценил дека присуството на странките на јавна седница не е неопходно за разјаснување на работите, па одлучил предметот да се разгледа на нејавна седница.

Апелациониот суд оценил дека жалбата е делумно основана.

Советот на овој суд го ценел жалбениот навод за сторена суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка од член 381 став 1 точка 11 од ЗКП, меѓутоа не го прифатил како основан, со оглед дека обжалената пресуда не содржела такви недостатоци поради кои не би можела да се испита во однос на нејзината правилност и законитост, изреката на пресудата била јасна и разбирлива, непротивречна со содржината на изведените докази во текот на кривичната постапка, а во образложението биле содржани доволно причини за решителните факти во однос на постоење на кривично дело и кривична одговорност на страна на обвинетиот.

Имено, првостепениот суд, по спроведена доказна постапка правилно и целосно ги утврдил сите решителни факти во предметот кога утврдил дека обвинетиот на 31.03.2009 година, во содржината на дневниот весник Утрински весник кој што се издава и продава на целата територија на Република Македонија, како и на интернет страната на овој дневен весник www.utrinski.com.mk, под колумана Контрапункт напишана од колумнистот, сега обвинет Никола Гелевски со наслов „Мегафоните на фиреровиот сокак“, објавил неточни, неистинити и непоткрепени информации за приватниот тужител Драган Павловиќ-Латас во кои е наведено: „Бичиклиски, јадибурек, Латас, Неделко, Томик итн. не се проблем својата јасна политичка агенда: земјава да ја претворат во тоталитарна касаба на малиот црни Грујо и неговите гуланфери, гилиптери и автобускиот башибозук што го развезуваат наоколу во проектот „Братимења на г(р)адови“ за дисциплинирање на неистомисленици (тепачи од Гостивар доаѓаат да тепат 50 студенти собрани на сопствениот градски плоштад за јавно да го изразат своето мислење. Кога следниот пат ќе дојдат автобуските тепачи од ВМРО, скопјани богами ќе се организираат малку подобро, ако ништо друго, да ги заштитат своите деца; а мечката на насилството ќе заигра и пред портите на поттикнувачите од типот на Латас, Бичиклиски и Јадибурек“. А подолу во истиот текст е наведено: „Сето ова недвосмислено зборува за фашистичката природа на власта на Никола Груевски и неговите фаланги за застрашување.“, со која неистинитата информација излезена на ден 07.04.2009 година во дневниот весник Утрински весник и објавена на интернет страната на Утрински весник www.utrinski.com.mk обвинетиот ја дезинформирал јавноста со што ја повредил честа и угледот на приватниот тужител и кај него предизвикал чувство на навреда на честа и достоинството.

Со така објавениот текст првостепениот суд прифатил дека обвинетиот сторил едно кривично дело Клевета и едно кривично дело Навреда, па имајќи предвид дека кривичните дела се сторени во 2009 година, кога важеле измените на Кривичниот законик, објавени во

„Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06 од 10.05.2006 година, каде во член 172 ставот 2 се брише, а во член 173 ставот 2 се брише, а ставот 3 станува став 2, Судот без да задира во битните елементи на кривичното дело во дадениот опис, самиот извршил правна преквалификација и тоа од едно кривично дело Клевета од член 172 став 2 од Кривичниот законик и едно кривично дело Навреда од член 173 ставите 2 и 3 од Кривичниот законик, во едно кривично дело Клевета од член 172 став 1 од Кривичниот законик и едно кривично дело Навреда од член 173 став 1 од Кривичниот законик.

Во жалбата на обвинетиот се наведувало дека содржината на делот од написот, инкорпориран во фактичката состојба од изреката на обжалената пресуда, не содржел фактички тврдења туку вредносни судови, формирани мислења на авторот на текстот-обвинетиот, па судот бил должен кога прифатил дека се работи за фактичко тврдење, да посочи кое точно фактичко тврдење отстапува од реалноста, односно е неистинитото и кои зборови се навредливи и штетни за честа и угледот на приватниот тужител.

Советот на овој суд ги ценел ваквите жалбени наводи, што впрочем била и одбраната на обвинетиот дадена пред првостепениот суд во завршен збор преку неговиот бранител, но истите не ги прифатил како основани, бидејќи првостепениот суд правилно постапил кога истата не ја прифатил, давајќи образложени причини, кои ги прифаќа и овој суд. Имено, за да претставува дадена изјава вредносен суд, истата не треба да е поврзана со одреден конкретен настан, конкретно случување и треба да е кажана воопштено, за разлика од конкретниот случај, каде објавениот текст се однесува на конкретно случување, конкретен настан во стварноста и се работи за содржина која претставува фактичко тврдење и која станува предмет на проверување, докажување и утврдување, чиј терет на докажување паѓа на оној што го тврди, во конкретниот случај обвинетиот, па по оценка на овој суд, првостепениот суд правилно постапил кога утврдил дека обвинетиот со предметниот напис содржан во изреката на обжалената пресуда изнел неистинити за приватниот тужител, штетни за неговата чест и углед и ги навредил неговата чест и достоинство.

Предмет на оценка на овој суд биле и жалбените наводи дека судот погрешно го применил материјалното право кога обвинетиот го огласил виновен за едно кривично дело Клевета од член 172 став 1 од Кривичниот законик и едно кривично дело Навреда од член 173 став 1 од Кривичниот законик и истите ги оценил како основани со оглед дека првостепениот суд погрешно постапил кога дејствијата на обвинетиот содржани во изреката на обжалената пресуда ги квалификувал како две посебни кривични дела, едно кривично дело Клевета од член 172 став 1 од Кривичниот законик и едно кривично дело Навредан од член 173 став 1 од Кривичниот законик. Ова од причина што поради односот на супсидијаритет, исклучен е стекот на кривичното дело Клевета со кривичното дело Навреда, па имајќи во предвид дека во конкретниот случај се работи за содржина објавена во еден текст, кој претставува една целина, сите изрази се оценуваат комплексно и сторителот се казнува само за делото клевета, заради што овој суд заради правилна примена на Кривичниот законик одлучил дејствијата на обвинетиот содржани во изреката на обжалената пресуда да се квалификуваат како кривично дело Клевета од член 172 став 1 од Кривичниот законик.

Судот ги разгледал жалбените наводи во однос на одлуката за кривичната санкција содржани во жалбата на обвинетиот со кои што се истакнува дека со оглед на тоа што делата за кои е осуден обвинетиот не се

кривични дела по закон, првостепениот суд не можел да донесе правилна одлука во поглед на кривичната санкција, но истите не ги прифатил за основани. Имено, ценејќи ја одлуката за кривичната санкција, првостепениот суд при определувањето на видот и одмерувањето на висината на казната, правилно ги оценил отежнителните и олеснителните околности кои што постојат на страна на обвинетиот, кои влијаат при определувањето на видот на кривичната санкција и одмерувањето на нејзината висина, а особено видот и карактерот на кривичното дело и општествената опасност од ваков вид кривични дела, нивната зачестеност, начинот на извршувањето на кривичното дело и последиците од истото, доведени во корелација со личните прилики на обвинетиот, неговата возраст, семејната и материјалната состојба. Оттука, по оценка на овој суд, имајќи ја во предвид и одредбата од член 395 од ЗКП, основано можело да се очекува дека со изречената парична казна од 16 дневни глоби, сметано по 20 евра, во денарска противвредност од 1.230,00 денари за една дневна глоба, во вкупен износ од 19.680,00 денари, ќе се изврши доволно воспитно влијание врз обвинетиот во иднина да не се јавува како сторител на вакви и други кривични дела, а со тоа ќе се остварат и целите на казнувањето предвидени во член 32 од Кривичниот законик, како на планот на специјалната така и на планот на генералната превенција.

Незадоволен од наведените пресуди, Никола Гелевски доставува барање до Уставниот суд со кое бара заштита на слободата и правото на јавно изразување на мислата повредени со претходно цитираните пресуди.

5. Согласно членот 8 став 1 алинеите 1, 3 и 11 од Уставот на Република Македонија, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и почитување на општоприфатените норми на меѓународното право, се утврдени како едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со членот 11 став 1 од Уставот е определено дека физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени.

Според член 16 став 1 од Уставот, се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.

Со членот 25 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Со членот 50 став 1 од Уставот е определено дека секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот, пред судовите и пред Уставниот суд на Република Македонија, во постапка заснована на начелата на приоритет и итност.

Според член 54 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот и тоа само во време на воена или вонредна состојба, според одредбите на Уставот, при што ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имот или општествена положба. Ограничувањето на слободите и правата, според ставот 4 на овој член, не може да се однесува на правото на живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казните дела и казните како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста.

Според членот 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот суд ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, по-

литичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.

Уставносудската заштита не се однесува на сите слободи и права утврдени со Уставот, туку на дел од нив, односно само за оние кои се во надлежност на Уставниот суд на Република Македонија определени во членот 110 алинеја 3 од Уставот. Но, граѓаните, за слободите и правата кои не подлежат на уставносудска заштита, согласно цитираниот член 50 став 1 од Уставот, може таа заштита да ја остварат пред судовите во постапка заснована врз начелата на приоритет и итност.

Уставот на Република Македонија тргнува од гарантирање на самата слобода на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, на начин кој е општ, генерален за сите поединци и токму од аспект на оваа општост мора да се толкува одредбата од член 54 став 4 од Уставот со која се исклучува ограничувањето на оваа слобода. Меѓутоа, ова не значи дека не постои никакво ограничување за поединецот во манифестирањето на генерално загарантираната слобода на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Границите на манифестирањето на оваа слобода за поединецот се наоѓаат во со закон санкционирани дејствија, без оглед дали се работи за кривична или граѓанско-правна санкција. Оттука, уставно-правен спор дали постои повреда на со Уставот загарантираната слобода на јавното изразување на мислата преку санкционирање на нејзината манифестација, се сведува на уставно-правна оценка дали со ваквата санкција е повредена самата содржина на уставно гарантираната слобода на поединецот без никакво ограничување јавно да го искаже своето мислење, или, пак, е санкционирано дејствие кое, иако како свој појавен облик го има јавното искажување на мислење, всушност ја изгубило смислата на слобода на мислење и јавно искажување на мислата која што Уставот ја гарантира и заштитува, преминувајќи во дејствие со кое се повредуваат други со Уставот и со закон заштитени слободи, права и интереси.

Слободата на изразувањето наоѓа своја заштита и со меѓународните документи, но и ограничување. Имено, според членот 12 од Универзалната декларација за човекови права, никој нема да биде изложен на произволно вмешување во неговиот приватен и семеен живот, домот или преписката, ниту пак на напади врз неговата чест и углед. Секој има право на правна заштита од таквото вмешување или напади.

Овие слободи и права се уредени и со членот 18 од Универзалната декларација според кој секој има право на слобода на мислата, совеста и религијата, а според членот 19 од Декларацијата, секој има право на слобода на мислење и изразување, со тоа што според член 29 став 2 од оваа Декларација, при користењето на своите права и слободи, секој ќе подлежи само на такви ограничувања, какви што се определени со закон, со единствена цел да се осигура должното признавање и почитување на правата и слободите на другите и со цел да се задоволат предметните барања во врска со моралот, јавниот ред и општата благосостојба во едно демократско општество.

Според членот 17 од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права: "Никој не може да биде предмет на самоволни или незаконити мешања во неговиот приватен живот, во неговото семејство, во неговиот стан или неговата преписка, ниту на незаконити повреди на неговата чест или на неговиот углед. Секое лице има право на законска заштита против ваквите мешања или повреди."

Според членот 19, исто така од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права: "Никој не може да биде вознемируван поради своето мислење.

Секое лице има право на слобода на изразувањето. Ова право, без оглед на границите, ја подразбира слобода на изјавување, примаме и ширење на информации и идеи од сите видови во усмена, писмена, печатена или уметничка форма, или на кој и да е начин по слободен избор.

Остварувањето на слободите предвидени во членот 2 на овој член опфаќа посебни должности и одговорности. Следствено на тоа, тоа може да биде подложено на извесни ограничувања што мораат, меѓутоа, да бидат одредени со закон, а се потребни од причините:

а) на почитување на правата или угледот на други лица;

б) на заштита на државната безбедност, на јавниот ред, на јавното здравје и на моралот."

Според членот 8 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи: "Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката.

Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е предвидено со закон и ако претставува мерка која е во интерес на државната и јавната безбедност, економската благосостојба на земјата, заштитата на здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на другите, во едно демократско општество."

Според членот 10 од Конвенцијата:

"Секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на мислење и слободата на примаме и пренесување информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите. Овој член не ги спречува државите на претпријатијата за радио, филм и телевизија да им наметнуваат режим на дозволи за работа.

Остварувањето на овие слободи, кое што вклучува обврски и одговорности, може да биде под определени формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во едно демократско општество претставуваат мерки неопходни за државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на нереди и злосторства, заштитата на здравјето или моралот, угледот или правата на другите; за спречување на ширење на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судењето".

Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права и Европската конвенција за човековите права поаѓаат од правото на поединецот слободно да го манифестира своето уверување и совест и слободно да ја изрази својата мисла, без никакво ограничување и во било која форма, но, истовремено, упатуваат на ограничувањата на оваа слобода, кои мора да бидат изречено утврдени со закон и кои се нужни, односно неопходни во едно демократско општество заради заштита на правата или слободите на другите лица, националната безбедност или јавниот поредок, здравјето или моралот.

Слободата на мислата и јавното изразување на мислата претставува субјективно право кое е нераскинливо поврзано со човековата личност. Гарантирањето на оваа слобода во Уставот на Република Македонија е на такво рамниште што овозможува нејзино директно остварување, без поддршка на посебно законско уредување и истовремено овозможува нејзина директна заштита врз основа на Уставот, од страна на Уставниот суд, согласно членот 110 став 1 алинеја 3 од Уставот. Исто така, Уставот на Република Македонија не содржи ниту специјална ниту генерална законска резерва која би ги определила границите на остварувањето на слобода-

та на мислата и јавното изразување на мислата, поради што нејзината граница треба да се бара во севкупноста на Уставот и неговите определби имајќи ги при тоа во предвид меѓународните документи што се ратификувани во согласност со Уставот.

Ваквото високо ниво на гарантирање на слободата на мислата и нејзиното јавно изразување во Уставот на Република Македонија, интерпретирани во меѓународното право не може да важи неограничено. Заради обезбедување на заедничкиот живот, правниот поредок понекогаш мора да ја ограничи слободата на поединецот за да ја заштити слободата на другите, односно содржински да го ограничи нивното важење.

Во оваа смисла, во член 172 од Кривичниот законик е предвидено кривичното дело клевета, каде во ставот 1 е пропишано дека тој што за друг изнесува или пренесува нешто невистинито што е штетно за неговата чест и углед, ќе се казни со парична казна.

Врз основа на напред наведеното, произлегува дека не е спорно дека прашањето на слободата на изразување и нејзиното ограничување или злоупотреба е мошне чувствително, а тоа особено кога таа слобода треба да се балансира со правото на приватноста, честа и угледот, поради што тоа треба да се утврди во секој конкретен случај.

Во конкретниот случај, судовите преку донесените судски одлуки, го санкционирале изнесеното јавно мислење на барателот Гелевски како мерка што ја сметале за неопходна за заштита на честа, угледот и авторитетот на друг граѓанин, бидејќи барателот Гелевски, користејќи го правото на слобода на јавно изразување, загрозил заштитено право на друг граѓанин, во конкретниот случај на лицето Драган Павловиќ-Латас.

Оттука, потребно е да се направи анализа на осудата и санкцијата на Никола Гелевски за кривичното дело Клевета, за кое е осуден со правосилната пресуда, во насока на тоа дали изречената осуда и санкција претставува оправдано ограничување на неговите слободи и права или пак тоа не е случај, односно дали судовите постигнале фер баланс помеѓу потребата за заштита на угледот и честа на оштетениот и слободата на изразување на подносителот на барањето во контекст на околностите на случајот.

Не е спорно дека колумната изразува личен став на авторот за политиката на владеењето на актуелната политичка гарнитура во Република Македонија, со која тој очигледно не се согласува, при што во оспорените делови на истата го квалификува оштетениот Драган Павловиќ-Латас, новинар и уредник, како гласноговорник, приврзаник и „мегафон“ на таквата политика, која според авторот на колумната има фашистичка природа и со која оштетениот го квалификува како дел од фалангите за застрашување.

Изнесувањето на таквите квалификации за оштетениот во јавноста, Судот ги оценил како невистинити и штетни за неговите чест и углед.

По спроведената судска постапка (пред првостепениот и Апелациониот суд), во која се сослушани двете страни, изведени сите предложени докази и утврдена фактичката и правната состојба, Апелациониот суд го осудил Никола Гелевски за виновен за кривичното дело клевета од член 172 став 1 од Кривичниот законик (прецизно опишано во изреката на првостепената пресуда) и му изрекот парична казна (утврдена во изреката на второстепената пресуда).

Во однос на одбраната на обвинетиот изнесена пред првостепениот суд и во жалбената постапка пред апелациониот суд, дека содржината на делот од написот, инкорпориран во фактичката состојба од изреката на обжалената пресуда, не содржел фактички тврдења туку вредносни судови, формирани мислења на авторот на текстот-обвинетиот, па судот бил должен кога при-

фатил дека се работи за фактичко тврдење, да посочи кое точно фактичко тврдење отстапува од реалноста, односно е неистинито и кои зборови се навредливи и штетни за честа и угледот на приватниот тужител, Апелациониот суд во пресудата искажал став дека за да претставува дадена изјава вредносен суд, истата не треба да е поврзана со одреден конкретен настан, конкретно случување и треба да е кажана воопштено, за разлика од конкретниот случај, каде објавениот текст се однесува на конкретно случување, конкретен настан во стварноста и се работи за содржина која претставува фактичко тврдење и која станува предмет на проверување, докажување и утврдување, чиј терет на докажување паѓа на оној што го тврди, во конкретниот случај обвинетиот. Поради наведеното, Апелациониот суд оценил дека првостепениот суд правилно постапил кога утврдил дека обвинетиот со предметниот напис содржан во изреката на обжалената пресуда изнел неистинити за приватниот тужител, штетни за неговата чест и углед и ги навредил неговата чест и достоинство, давајќи образложени причини, кои ги прифаќа и овој суд. Имено, според наводите во колумната објавена на 07.04.2009 година во дневниот весник „Утрински весник“ достапна на сите граѓани на територијата на Република Македонија, како и објавена на интернет страницата на „Утрински весник“ www.utrinski.com.mk, обвинетиот изнел неточни, неистинити и непоткрепени информации, кои се издвоени во следните делови на колумната: „Бичиклиски, Јадибурек, Латас, Неделко, Томик итн. не се проблем поради својата јасна политичка агенда: земјава да ја претворат во тоталитарна касаба на малиот црни Грујо и неговите гуланфери, гелиптери и автобускиот башибозук што го развезуваат наоколу во проектот „Братимење на г(р)адови“ за дисциплинирање на неистомислениците (тепачи од Гостивар доаѓаат да тепаат 50 студенти собрани на сопствениот градски плоштад за јавно да го изразат своето мислење... Кога следниот пат ќе дојдат автобуските тепачи на ВМРО, скопјани богоми ќе се организираат малку подобра, ако ништо друго за да ги заштитат своите деца; а мечката на насилството ќе заигра и пред портите на поттикнувачите од типот на Латас, Бичиклиски и Јадибурек“ и „Сето ова недвосмислено зборува за фашистичката природа на власта на Никола Груевски и на неговите фаланги за застрашување.“ Со таквата неистинита информација судот утврдил дека обвинетиот ја дезинформирал јавноста со што ја повредил честа и угледот на приватниот тужител и кај него предизвикал чувство на навреда на честа и достоинството како човек и докажан професионалец во својата дејност, кој сериозно пристапува кон извршување на своите работни должности.

Според Судот, судовите ги засновале своите одлуки на прифатлива оценка за релевантните факти и донеле пресуда со која е направен фер баланс помеѓу правото на слобода на изразување и правото на заштита на достоинството и угледот на секој граѓанин, поради што Судот оцени дека наведените аргументи на основниот и апелациониот суд се прифатливи и дека вмешувањето на државата е пропорционално со легитимната цел за заштита на угледот на оштетениот повреден со наводите во колумната.

Поради тоа Судот не го прифати наводот во барањето дека кривичната санкција изречена со оспорените пресуди, претставувала ограничување на слободата на изразување на подносителот на барањето, затоа што таа слобода не е апсолутна, туку е ограничена со правото за заштита на достоинството и честа на секој граѓанин.

6. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, Бранко Наумоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзими Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 3/2012
2 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

1823.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 16 мај 2012 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

- член 30 став 4 и став 23 во делот: „и кој нема да ја достави во пропишаниот рок изјавата од ставот 4 на овој член или достави изјава со различна содржина“ и член 60 став 1 точка 9 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010 и 53/2011) и

- член 20 во делот: „Производителите на вино запишани во Регистарот на производители на вино пред денот на влегувањето во сила на овој закон треба да достават изјава од членот 30 став 4 на овој закон најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон за финансиските обврски за купено винско грозје во периодот од влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 69/2004) до денот на влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10), а во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон треба да достават изјава од членот 30 став (4) на овој закон за финансиските обврски за купено винско грозје во периодот од влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10) до денот на влегувањето во сила на овој закон“ и во делот: „и кои нема да ја достават изјавата од членот 30 став 4 на овој закон во роковите од ставот 2 на овој член“ од Законот за изменување и дополнување на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2011)

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Миле Бундовски од Скопје, на седницата одржана на 21 март 2012 година, со Решение У. бр. 104/2011, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означен во точка 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 30 став 4 од Законот за виното, запишаните производители на вино во регистарот од ставот 2 на овој член, се должни секоја година најдоцна до 30 април да достават до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изјава од одговорното лице дадена на нотар под материјална и кривична одговорност дека во целост им се исполнети финансиските обврски за купено винско грозје во претходните години.

Според став 23 на овој член, производителот на вино кој ќе престане да ги исполнува условите од ставот 1 на овој член и кој нема да ја достави во пропишаниот

рок изјавата од ставот 4 на овој член или достави изјава со различна или неистинита содржина се брише од Регистарот на производители на вино.

Според член 60 став 1 точка 9 од Законот, глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице за прекршок, ако не ја достави навремено изјавата од членот 30 став 4 на овој закон (член 30 став 4).

Судот, исто така, утврди дека според член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија, бр.53/2011) производителите на вино запишани во Регистарот на производители на вино пред денот на влегувањето во сила на овој закон се должни да се пререгистрираат во рок од 60 дена од влегувањето во сила на овој закон согласно со членот 30 од овој закон. Производителите на вино запишани во Регистарот на производители на вино пред денот на влегувањето во сила на овој закон треба да достават изјава од членот 30 став 4 на овој закон најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон за финансиските обврски за купено винско грозје во периодот од влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 69/2004) до денот на влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10), а во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон треба да достават изјава од членот 30 став 4 на овој закон за финансиските обврски за купено винско грозје во периодот од влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10) до денот на влегувањето во сила на овој закон. Производителите на вино запишани во Регистарот на производители на вино пред денот на влегувањето во сила на овој закон кои нема да се пререгистрираат во рокот од став 1 на овој член и кои нема да ја достават изјавата од членот 30 став 4 на овој закон во роковите од ставот 2 на овој член, со решение на министерот се бришат од Регистарот на производители на вино.

5. Согласно член 8 став 1 алинеите 3, 4 и 7 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото, поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска и слободата на пазарот и претприемништвото, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 55 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбрана на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

Со Законот за виното се уредуваат планирањето и управувањето со производствениот потенцијал за производство на винско грозје, производството на вино, пазарот и прометот со вино, класификацијата на вината, производството, означувањето и заштитата на вината со географски назив и описот, означувањето и заштитата на виното (член 1).

Во Главата III. ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО, во член 30 од Законот, се уредува материјата поврзана со регистарот на производители на вино.

Така, во став 1 на овој член, се утврдува дека со производство на вино заради ставање во промет може да се занимава физичко и правно лице кое има соодветни простории и опрема и вработено најмалку едно лице со завршено високо образование од областа на лозарството и винарството или ангажирано со договор докол-

ку производителот на вино е физичко лице. Според став 2 на овој член, заради евиденција на производителите на вино, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство води Регистар на производители на вино. Според став 3 на овој член, Министерството по претходно поднесено барање за упис во регистарот на производители на вино на производителот на вино кој ги исполнува условите за упис во Регистарот на производители на вино му издава Решение за упис во Регистарот на производители на вино. Согласно став 4 на истиот член, запишаните производители на вино во регистарот од ставот 2 на овој член, се должни секоја година најдоцна до 30 април да достават до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изјава од одговорното лице дадена на нотар под материјална и кривична одговорност дека во целост им се исполнети финансиските обврски за купено винско грозје во претходните години. Со ставовите 5 до 21 од овој член, се пропишува постапка за издавање на решение за упис во Регистарот на производители на вино. Според став 22 од истиот член, министерот ги пропишува поблиските услови во поглед на просториите и опремата за производство на вино од став 1 на овој член. Според став 23 на истиот член, производителот на вино кој ќе престане да ги исполнува условите од ставот 1 на овој член и кој нема да ја достави во пропишаниот рок изјавата од ставот 4 на овој член или достави изјава со различна или неистинита содржина се брише од Регистарот на производители на вино. Според став 24 од истиот член, министерот го пропишува начинот за пријавување во Регистарот и бришење од регистарот на производители на вино од ставот 2 на овој член потребната документација, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот од ставот 2 на овој член.

Членот 30 од Законот актуелната содржина ја добива со член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2011), каде што, помеѓу другото, по ставот 3 се додаваат 18 нови става (4-21), по ставот 22 се додава нов став 23, а во ставот 5 кој станува став 24, по зборовите: „пријавување во регистарот“ се додаваат зборовите: „и бришење од регистарот“, а по зборот „член“ во вториот ред се додаваат зборовите: „потребната документација“. Тоа значи дека оспорените ставови 4, 23 и 24 на членот 30 од Законот, во содржината во која се оспоруваат, стануваат дел од правниот поредок со влегување во сила на неведените законски измени, односно сметано од 22 април 2011 година.

Анализата на членот 30 од Законот покажува дека со одредбите на овој член, законодавецот ги утврдува условите кои треба да ги исполни физичко или правно лице доколку сака да се занимава со производство на вино заради ставање во промет (соодветни простории и опрема и вработено или ангажирано со договор најмалку едно лице со завршено високо образование од областа на лозарството и винарството), како и востановува Регистар на производители на вино, кој го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое на производителите на вино кои ги исполнуваат условите за упис во Регистарот на производители на вино, им издава решение за упис во наведениот регистар. Со оспорените законски одредби, дополнително се пропишува обврска за запишаните производители на вино во наведениот регистар, секоја година, најдоцна до 30 април да достават до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изјава од одговорното лице дадена на нотар под материјална и кривична одговорност дека во целост им се исполнети финансиските обврски за купено винско грозје во претходните години (став 4), под закана дека докол-

ку не ја достават изјавата во пропишаниот рок или достават изјава со различна или неистинита содржина, ќе бидат избришани од Регистарот на производители на вино (став 23.) Последицата од ваквото бришење е неможност да се врши дејноста производство на вино заради ставање во промет.

Во предлог-законот со кој се воведени овие оспорени законски одредби, воопшто нема образложение за потребата и оправданоста од воведувањето на истите.

Според мислењето на Владата, како предлагач на Законот, доставено до Уставниот суд како одговор на наводите во иницијативата (акт бр.51-3163/1 од 21.06.2011 година), оспорените одредби од Законот требало да допринесат во остварување на целите на Законот, а особено да обезбедат стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство, стабилно производство на квалитетно грозје за производство на квалитетни вина и заштита на интересите на производителите и потрошувачите, подобрување на квалитетот на виното и добро функционирање на внатрешниот и надворешниот пазар на грозје и вино. Вака конципираните одредби не задираа во темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, туку напротив, истите претставувале мерки за спречување на монополската положба на монополското однесување на пазарот и обезбедување на еднаква положба на сите субјекти на пазарот. Исто така, согласно член 32 од Законот за земјоделство и рурален развој, максималниот рок за исплата на било кој откупен земјоделски производ, вклучително и на грозјето, бил 180 дена од денот на откупот, па така со оспорените одредби само се овозможувало дополнителен контролен механизам за почитување на ова законско решение во поглед на исплата на купено винско грозје како стратешки производ за Република Македонија, што било лесно воочливо ако се знаело дека откупот на винско грозје во Република Македонија вообичаено завршувал најдоцна до 15 октомври, па рокот за исплата завршувал најдоцна до средината на април наредната година, па така законодавецот предвидел оптимален и објективен рок за доставување на оспорената изјава со која треба да се потврди сериозноста на субјектите кои учествуваат во пазарот на грозје и вино.

Целта на оспорените одредби не била во насока да се ограничат слободата на пазарот и претприемништвото, туку напротив во услови на нестабилност на откупот и цените на грозјето и потребата од непречено производство на квалитетна сировина за производство на квалитетно вино кое успешно би конкурирало на светските пазари, државата како гарант на економската и политичката стабилност, во суштина вршела балансирање на тие услови преку инструменти и мерки кои државата задолжително ги презема, со цел да се отстранат или ублажат несаканите последици од евентуално дисбалансиран пазарни околности, во функција на оневозможување на монополска положба и монополско однесување на субјектите на пазарот.

Според Судот, член 30 став 4 и став 23 во делот „и кој нема да ја достави во пропишаниот рок изјавата од ставот 4 на овој член или достави изјава со различна содржина“ и член 60 став 1 точка 9 од Законот, не се во согласност со Уставот. Имено, законодавецот ги утврдил условите кои треба да ги исполнува субјектот кој сака да врши дејност производство на вино заради ставање во промет и пропишал обврска за евиденција на производителите на вино во Регистарот на производители на вино. Во оваа смисла, законодавецот пропишал дека само производител на вино впишан во Регистарот на производители на вино може да стави вино во промет во Република Македонија (член 31). Тоа значи дека дејноста можат да ја вршат само и единствено субјектите кои ги исполнуваат законските услови за тоа и кои се запишани во Регистарот на производители на

вино, од каде сосема логично и легитимно произлегува дека престанувањето на исполнувањето на законските услови за вршење на оваа дејност, повлекува бришење од Регистарот на производители, а со тоа и прекинување на вршење на дејноста.

Меѓутоа, сосема основано се поставува прашањето за основаноста и оправданоста на дополнително пропишаниот услов за задржување на статусот на веќе запишан субјект како производител во Регистарот, кој не се поврзува со исполнување на законските услови за запишување во регистарот, односно за вршење на дејноста, туку се поврзува со прашањето за исполнување на финансиските обврски за купено грозје во претходната година, за која состојба се бара писмено заверена изјава кај нотар. Видно од доставеното мислење на Владата, произлегува дека наведената финансиска обврска е уредена со договор за откуп на грозје, склучен согласно член 32 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија, бр.49/2010 и 53/2011), при што за одбележување е дека како услов за бришење од регистарот на откупувачи на земјоделски производи (член 35), овој закон не го предвидува неисполнувањето на обврските од склучениот договор, како во случајот со производителите на вино.

Ваквото решение во Законот за виното, практично значи дека одреден субјект, кој иако ги исполнува законски пропишаните услови за запишување во наведениот регистар и за вршење на дејноста (во однос на простории, опрема и стручен кадар), поради недоставување на изјава за исполнување на одредени одредби од договор во даден рок, без притоа во Законот да постои пропишана постапка за утврдување на причините за недоставувањето на изјавата или за нејзината точност, ќе биде избришан од Регистарот на производители на вино и со тоа ќе му биде оневозможено да ја врши дејноста. Дополнително, за ненавременото доставување на изјавата, правното лице ќе биде казнето за прекршок со изречена глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност (член 60 став 1 точка 9) и ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење дејност во траење од шест месеци до пет години (член 60 став 3), а на одговорното лице ќе му се изрече глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност за сторен прекршок и прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење од една до пет години (член 60 став 4). Тоа значи дека законодавецот пропишал исклучително строги казнени санкции за субјектот што нема да ја достави бараната изјава, со што ќе се соочи освен со плаќање на висока глоба, и со забрана за вршење на дејноста која забрана може да се протега на период до пет години.

Анализата на ова прашање покажува дека спорните финансиски обврски кои се предмет на наведената ригорозна законска регулатива се резултат на склучени договори помеѓу производители или трговци со грозје, од една страна и производители на вино, од друга страна, што пак е прашање на реализација на договор, што според Судот, не може да биде услов за тоа дали едно лице (правно или физичко) може да се бави со производство на вино. Ова затоа што дејноста производство на вино е поврзана и зависна од простории, опрема и потребен стручен персонал, како услови што законодавецот сосема логично и оправдано ги пропишал како неопходни за субјектот кој сака да се бави со оваа дејност, а со оспореното решение дополнително, со измени на Законот, вршењето на дејноста се условува со барање кое воопшто не е поврзано со условите за вршењето на оваа дејност, но кое повлекува исклучително значајни последици за субјектот.

Во оваа смисла, Судот имаше предвид дека договорот за откуп на винско грозје е облигационо-правен договор, двострано обврзувачки, уреден со Законот за об-

лигационите односи, кој пропишува механизми за исполнување на договорот и последици од неисполнувањето на обврските од договорот, независно дали е склучен согласно член 32 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Тргувајќи од наведеното, според Судот, барањето на писмена изјава заверена на нотар дека во целост се исполнети финансиските обврски за купено винско грозје во претходните години, како услов за задржување на статусот на регистриран субјект кој има право да врши дејност производство на вино заради ставање во промет, значи пречекорување на дозволеният праг и излегување надвор од соодветните законски механизми и води до состојба исполнувањето на обврските на лицето во еден статус, да влијае на остварувањето на неговите права во друг статус, што уставно не е дозволено.

Дополнително, според Судот, докажувањето на исполнувањето на наведените финансиски обврски со изјава дадена на нотар во определениот рок, без регулатива за испитувањето на причините за недоставувањето на таквата изјава, а со предвидување на последица – забрана на вршење на дејност поради недоставување на изјавата, претставува недоволно јасен и прецизен начин на утврдување на состојбата која повлекува исклучително сериозни последици за подносителот, поради што не го задоволува критериумот на јасна и прецизна норма која е нужен елемент за обезбедување на владеењето правото.

Тргувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 30 став 4 и став 23 во делот: „и кој нема да ја достави во пропишаниот рок изјавата од ставот 4 на овој член или достави изјава со различна содржина“ и член 60 став 1 точка 9 од Законот за виното, не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Судот утврди дека член 20 од Законот за изменување и дополнување на законот за виното („Службен весник на Република Македонија, бр.53/2011), по својата правна природа е преодна и завршна одредба, со која законодавецот пропишува обврски за пререгистрација на производителите на вино запишани во Регистарот на производители на вино пред денот на влегување во сила на овој закон.

Според подносителот на иницијативата, со наведената одредба се повредувал основниот принцип на правната сигурност како на граѓаните така и на правните субјекти, а со тоа и владеењето на правото. Таа одредба била во директно содејство со другите оспорени одредби во Законот и содржела нереални рокови, недоволно конкретен и јасен начин и содржела необјективна рамка за исполнување на очекувањата од напред оспорените одредби што вкупно ја правела неуставна.

Според Судот, за делот од оспорената одредба која воведува рокови за пререгистрација поврзани со претходно оспорената изјава од член 30 став 4 од Законот, основано може да се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот. Имено, доколку постои основано сомнение дека не е во согласност со Уставот барањето на изјава за исполнетите финансиски обврски за купено винско грозје во претходните години, како услов за задржување на статусот на регистриран субјект за производство на вино, од причини изложени во точка 5 од оваа одлука, основано произлегува дека преодната одредба која пропишува рокови за исполнување на ова оспорено законско барање, ја дели правната судбина на основната одредба со која е поврзана, поради што основано произлегува дека и преодната одредба не е во согласност со владеењето на правото, како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Дополнително, одредбата во оспорениот дел повлекува и повратно дејство на Законот, кое не е дозволено. Имено, обврската за давањето на писмената изјава е воведена со измените на Законот кој влегоа во сила на 22 април 2011 година, а обврската за пререгистрација во согласност со таквата изјава се врзува за период од денот на влегување во сила на Законот за виното, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2004, што значи дека предвидува повратно дејство на Законот, пред неговото донесување и влегување во сила, кое не е во согласност со член 52 став 4 од Уставот.

Поради наведеното, Судот оцени дека член 20 во делот: „Производителите на вино запишани во Регистарот на производители на вино пред денот на влегувањето во сила на овој закон треба да достават изјава од членот 30 став 4 на овој закон најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон за финансиските обврски за купено винско грозје во периодот од влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2004) до денот на влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10), а во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон треба да достават изјава од членот 30 став 4 на овој закон за финансиските обврски за купено винско грозје во периодот од влегувањето во сила на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10) до денот на влегувањето во сила на овој закон“ и во делот: „и кои нема да ја достават изјавата од членот 30 став 4 на овој закон во рокот од ставот 2 на овој член“, не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 52 став 4 од Уставот.

7. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, Бранко Наумоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, д-р Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 104/2011
16 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

1824.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 16 мај 2012 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

- членот 134-в став 2 точки 4 и 5 и став 5 точка 2 и членот 138 став 1 точки 4 и 5 и став 2 точка 2 во делот: „4,5“ од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 88/2009, 67/2010 и 44/2011)

- членот 3 став 5, членот 4 став 4, членот 5 став 2 точка 3 и членот 9 став 2 од Правилникот за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето, бр. 0101-1131/4 од 13 јули 2010 година, донесен од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2010 и 167/2011).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр. 122/2011 од 28 март 2011 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот, како и постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредби од Правилникот, означени во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби од Законот со Уставот, како и согласноста на оспорените одредби од Правилникот со Уставот и законот.

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот член 134-в став 2 точка 4 од Законот, уредува дека Агенцијата за супервизија ќе издаде лиценца за застапник во осигурувањето на лицето кое ги исполнува следниве услови: да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против платниот промет и стопанството, против службената должност или против правниот сообраќај, а според оспорениот став 2 точка 5 од истиот член од Законот и да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.

Со оспорениот член 134-в став 5 точка 2 од Законот е уредено дека Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето доколку лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот 2 точки 4 и 5 на овој член.

Според оспорениот член 138 став 1 точка 4 од Законот, Агенција за супервизија ќе издаде лиценца за осигурителен брокер доколку лицето ги исполнува следниве услови: да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против платниот промет и стопанството, против службената должност или против правниот сообраќај, а според оспорениот став 1 точка 5 од истиот член од Законот и да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.

Со оспорениот член 138 став 2 точка 2 и неговиот оспорен дел од Законот е определено дека Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за одземање на лиценцата за осигурителен брокер, доколку лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот 1 точки 4 и 5 на овој член.

Судот исто така утврди дека врз основа на оспорениот член 154 став 1 точка 2 од Законот за супервизија на осигурување, Советот на експерти го донел оспорениот Правилник за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето.

Судот, утврди и дека со оспорениот Правилник се пропишуваат условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за добивање на лиценца за вршење на работи на застапување во осигурувањето од Агенцијата за супервизија на осигурување (член 1 став 1).

Со членот 2 став 1 од оспорениот Правилник е уредено дека испитот се полага пред Комисија за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење на работи на застапување во осигурувањето, како и од кои области се врши проверката на знаењата, а во ставот 2 од истиот член е определено дека подрачјата по соодветните области од ставот 1 се детално разработени во Програма за полагање на испит за проверка на стручната подготвеност.

Со членот 3 ставовите 1, 2, 3 и 4 од оспорениот Правилник се уредува формирањето на Комисијата, нејзиниот состав, назначувањето на секретар за вршење на административните работи поврзани со Комиси-

јата, обврската на Комисијата за донесување на Деловник со кој се пропишува начинот на работа на Комисијата, а конкретно со ставот 5 од наведениот член од оспорениот Правилник е уредено право на членовите на Комисијата и секретарот на награда за нивната работа во Комисијата, како и тоа дека таа награда ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата.

Со членот 4 ставовите 1, 2 и 3 од оспорениот Правилник е уредено дека на полагање на испитот му претходи обука, дека обуката и испитот се спроведуваат врз основа на констатирана потреба и начинот на информирањето на заинтересираните кандидати за времето и местото на одржување на обуката. Конкретно со ставот 4 од истиот член од оспорениот Правилник е уредена обврска за кандидатите за плаќање на надоместок за посетата на обуката и за полагање на испитот во висина на реалните трошоци за спроведување на обуката и испитот, а исто така уредено е и право на Советот на експерти на Агенцијата да ја определува висината на надоместоците за обука и полагање на испитот.

Со членот 5 од оспорениот Правилник е уредена постапката за пријавување на заинтересираните кандидати за посетување на обука и полагање на испит, како и потребните документи кои тие треба да ги доставата кон пријавата, а конкретно со ставот 2 точка 3 од оспорениот Правилник и доказ за платен надомест за учество на обуката и полагање на испитот.

Со членот 6 од оспорениот Правилник е уредено дека испитот се полага писмено најмалку 14 дена од денот на завршувањето на обуката, како и тоа дека начинот на спроведувањето на испитот детално е пропишан во Упатство кое Комисијата го донесува.

Со членот 7 од оспорениот Правилник е уредена постапката во врска со спроведувањето на испитот, начинот на оценувањето на кандидатите и правата за кандидатите кои не го положили и оние кои го положили испитот.

Со членот 8 од оспорениот Правилник се уредени правата на кандидатите за полагање на испитот кои од оправдани причини биле спречени и не пристапиле кон полагање.

Со членот 9 став 1 од оспорениот Правилник се уредени случаевите за целосно или делумно ослободување на кандидати од учество во обуката и полагањето на испитот. Со ставот 2 од истиот член од оспорениот Правилник е уредена обврска за плаќање на надомест на лицата кои делумно ја посетуваат обуката и за полагањето на испитот, која висина ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата.

Со членот 10 е уредено дека оспорениот Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

5. Според член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 4 од Уставот на Република Македонија основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со членот 9 од Уставот е определено дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред уставот и законите се еднакви.

Според членот 13 став 1 од Уставот лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Според Амандманот XX на Уставот, со кој се дополнува член 13 од Уставот, за прекршоци определени со закон, санкција може да изрече орган на државната управа или организација и друг орган што врши јавни

овластувања. Против конечна одлука за престанок се гарантира судска заштита под услови и постапка уредени со закон.

Во членот 14 став 1 од Уставот е предвидено никој да не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна, а според ставот 2 од истиот член на Уставот никој не може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена правосилна судска одлука.

Со членот 32 став 5 од Уставот е определено дека остварувањето на правата на вработените и нивната положба да се уредуваат со закон и со колективен договор.

Според член 51 од Уставот во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите и секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со Законот за супервизија на осигурување се уредуваат условите под кои можат да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување (во натамошниот текст: друштва за осигурување), осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Според оспорениот член 134-в став 2 точка 4 од Законот, Агенцијата за супервизија ќе издаде лиценца за застапник во осигурувањето на лицето кое ги исполнува следниве услови: да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против платниот промет и стопанството, против службената должност или против правниот сообраќај, а според оспорениот став 2 точка 5 од истиот член од Законот и да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.

Со оспорениот член 134-в став 5 точка 2 од Законот е определено дека Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето доколку лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот 2 точки 4 и 5 на овој член.

Според оспорениот член 138 став 1 точка 4 од Законот, Агенцијата за супервизија ќе издаде лиценца за осигурителен брокер доколку лицето ги исполнува следниве услови: да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против платниот промет и стопанството, против службената должност или против правниот сообраќај, а според оспорениот став 1 точка 5 од истиот член од Законот и да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.

Со оспорениот член 138 став 2 точка 2 и неговиот оспорен дел од Законот е определено дека Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе донесе решение за одземање на лиценцата за осигурителен брокер, доколку лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот 1 точки 4 и 5 на овој член.

6. Од анализата на оспорениот член 134-в став 2 точка 4 од Законот, произлегува дека законодавецот како услов за издавање на лиценца за застапување во осигурување пропишал неизречена казна затвор за кривични дела од точно утврдена област. Оттука произлегува дека осудуваноста за сторено кривично дело без оглед на времето кога лицето било осудено и независно од тоа дали судската одлука со која е изречена определена казна станала правосилна, е причина предвидена со законот, лицето да не може да добие лиценца за застапник во осигурување, што всушност претставува забрана на стекнување определено право, како последица од изречена затворска казна за утврдени кривични дела.

Во оспорената одредба иако се наведени кривичните дела од определена област за кои изречената затворска казна претставува пречка за добивање на лиценца за застапник во осигурување, не е наведено дека затворската казна произлегува од правосилен акт на надлежен суд, така што од формулацијата на одредбата произлегува дека изречената казна затвор за некое од наведените кривични дела е причина лицето да не може да се здобие со лиценца, независно од тоа дали постои правосилен акт за изречена затворската казна. Имајќи го предвид наведеното, како и содржината на оспорената одредба според која лиценца нема да може да добие лице, како последица од изречена казна затвор, произлегува дека неможноста односно, забраната за остварување на одредено право е поврзано со моментот на изрекувањето на казната, наместо со правосилна судска пресуда со која е изречена казната, во суштина значи дека лицето, со оспорената одредба се смета за виновно пред да биде утврдена неговата вина со правосилна судска одлука и трпи соодветна последица поради тоа. Оттука, неконзистентноста на законодавецот во уредувањето на оспорената одредба која ја прави нејасна и непрецизна, во конкретниот случај доведува до состојба лицето да трпи правни последици од осуда по сила на закон, кое може да биде случај само со правосилна судска одлука, па оттука непрецизност на оспорената одредба доведува до тоа со лиценца да не можат да се стекнат и лицата кои веќе ја издржале казната која им била изречена и со тоа се исцрпел казнено правниот однос, а и лицата за кои нема правосилна осудителна судска одлука. Од овие причини, според Судот, формулацијата на наведената законска одредба е недоволно прецизна и јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓаните, како еден од елементите на принципот на владеењето на правото гарантиран со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија. Според Судот, оваа оспорена одредба поради нејзината непрецизност, не е во согласност и со членот 13 став 1 и членот 14 став 1 од Уставот, од причини што недостатокот на квалификацијата "правосилно" осудувано, претставува директна повреда на уставното начело на презумпција на невиност, бидејќи доведува до тоа лицето да се смета за виновно пред неговата вина да биде утврдена со правосилна судска одлука.

Од анализата на оспорениот член 134-в став 2 точка 5 од Законот, произлегува дека и во овој случај законодавецот како услов за издавање на лиценца за застапување во осигурување пропишал неизречена забрана за вршење професија, дејност или должност, за да може лицето да се стекне со лиценца. Утврдениот услов од оспореното законско решение претставува неможност на стекнување определено право, како последица од изречената забрана.

Забраната за вршење професија, дејност или должност е една од видовите на казни која согласно член 33 од Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011 и 135/2011), може да му се изрече на кривично одговорниот сторител. Според членот 33 став 6 од Законикот, казната забрана на вршење професија, дејност или должност може да се изрече само како споредна казна заедно со казната затвор или со условна осуда со која е утврдена казна затвор, а според членот 38-б став 2 од Законикот, судот го определува траењето на забраната, кое не може да биде пократко од една ниту подолго од десет години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката, со тоа што времето поминато во затвор не се засметува во времето на нејзиното траење. Тоа значи дека изречената забрана не може неограничено да дејствува, а така како што во

случајов е уредена оспорената законска одредба, произлегува дека изречената забрана е причина поради која лицето не може да се стекне со лиценца воопшто и засекогаш.

Неспорно е дека забраната за вршење на дејност изречена со една осудителна пресуда мора да биде ефективна, односно дека не може да се дозволи лицето под таква забрана да ја врши таа дејност се додека таа забрана трае, меѓутоа, и во овој случај, изречената забрана за вршење професија, дејност или должност, е поврзано со моментот на изрекувањето на забраната, наместо со правосилна судска пресуда со која е изречена забраната, во суштина значи дека лицето со оспорената одредба се смета за виновно пред да биде утврдена неговата вина со правосилна судска одлука и трпи соодветна последица поради тоа. Од овие причини Судот оцени дека и оваа формулација на оспорената законска одредба е недоволно прецизна и јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓаните, како еден од елементите на принципот на владеењето на правото гарантиран со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија. Според Судот, оваа оспорена одредба поради нејзината непрецизност, не е во согласност и со членот 13 став 1 и членот 14 став 1 од Уставот, од причини што недостатокот на квалификацијата “правосилно” осудувано, претставува директна повреда на уставното начело на презумпција на невиност, бидејќи доведува до тоа лицето да се смета за виновно пред неговата вина да биде утврдена со правосилна судска одлука.

Од анализата на оспорениот став 5 точка 2 од членот 134-в од Законот, произлегува дека издадените лиценци за застапник во осигурувањето, Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе ги одземе со решение доколку лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот 2 точки 4 и 5 од овој член. Во претходниот случај оспорените законски одредби предвидуваа можност, односно неможност за стекнување на одредено право, а во овој случај оспорената законска одредба предвидува престанок на вршење на определено право. Со оглед дека престанокот на стекнатото право е во директна врска со пропишаните услови уредени со оспорените точки 4 и 5 од членот 134-в став 2 од Законот, изнесената уставносудска анализа и правно мислење за тие одредби, се однесува и за членот ставот 5 точката 2 од членот 134 од Законот.

Од анализата на оспорениот член 138 став 1 точка 4 и точка 5 од Законот произлегува дека законодавецот како услов за издавање на лиценца за осигурителен брокер пропишал неизречена казна затвор за кривични дела од точно утврдена област, како и неизречена забрана за вршење професија, дејност или должност, а од анализата на оспорениот став 2 точка 2 во делот: “4, 5” од истиот член од Законот, произлегува дека издадените лиценци за осигурителен брокер, Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе ги одземе со решение доколку лицето повеќе не ги исполнува условите од ставот 2 точки 4 и 5 од овој член.

Со оглед дека во овие оспорени законски одредби се пропишани услови за стекнување на одредено право, односно престанок на вршење на определено право, кои услови по својата содржина и формулација се идентично уредени како и во оспорениот член 134-в став 2 точките 4 и 5 и став 5 точка 2 од Законот, изнесената уставносудска анализа и правно мислење за тие одредби, се однесува и за овие оспорени законски одредби.

Имајќи го предвид претходно изнесеното, Судот оцени дека оспорените одредби од членот 134-в став 2 точки 4 и 5 и став 5 точка 2 и членот 138 став 1 точки 4 и 5 и став 2 точка 2 во делот: “4,5”, не се во согласност со одредбите од Уставот.

Во оваа насока, се имаше во предвид изразеното мислење од Владата на Република Македонија по однос на овие оспорени законски одредба дека биле пропишани со цел да се обезбеди сигурноста на средствата на граѓаните и правните субјекти за да се зачува стабилноста на системот на осигурување, а со тоа и на финансискиот систем во целина, меѓутоа, за таа цел потребно е пропишаните услови да бидат јасни и прецизни и тие ограничувачки услови да произлегуваат од правосилна судска одлука со која едно лице е осудено за кривични дела од определена област и додека траат правните последици од осудата или пак кога на лицето му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од една или повеќе години, со тоа што ограничувањето да произлегува од правното дејство на самата правосилна судска одлука со која е изречена казната односно забраната. Тоа значи дека лицето не може да добие лиценца но, не како правна последица од осудата по сила на закон, туку како последица од казната што со правосилна судска одлука ја изрекол судот.

7. Врз основа на оспорениот член 154 став 1 точка 2 од Законот за супервизија на осигурување, Советот на експерти го донел оспорениот правилник за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето.

Со иницијативата се оспорува и Правилникот за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето, донесен од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, бидејќи Агенцијата со овој пропис се впуштила во креирање на надлежност сама да утврдува права и обврски за членовите на Комисијата, секретарот и кандидатите заинтересирани за обука и полагање на стручен испит за стекнување со стручна подготвеност за вршење на работи на застапување во осигурувањето.

Од анализата на оспорениот правилник во целина, вклучително и неговите одредби посебно, произлегува дека целта заради кој тој е донесен, е поблиску да се пропишат условите за стекнување со, и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење на работи на застапување во осигурувањето (член 154 став 1 точка 2 од Законот). Со членот 154 став 2 од Законот е определено дека организирањето на обуката и спроведувањето на стручната подготвеност на кандидатите, го спроведува Агенцијата за супервизија на осигурувањето или од неа овластен орган. Наведеното значи дека законодавецот препуштил со подзаконски акт Агенцијата или од неа овластен орган, да ги уреди прашањата во врска со организирањето и спроведувањето на обуката, како и испитувањето на кандидатите, па во таа насока со подзаконскиот акт односно со оспорениот правилник е уредено дека Советот на експерти како орган на Агенцијата формира Комисија пред која се полага стручниот испит за проверка на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето, а по спроведувањето на обуката на кандидатите. Со одредбите од оспорениот правилник исто така е уреден начинот на пријавувањето на кандидатите и потребната документација за таа цел, бодирањето и оценувањето на кандидатите, како и случаевите на целосно или делумно ослободување на лица од обука и полагање на стручниот испит во случај на претходна стекната соодветна квалификација за застапник во осигурувањето (стекнати меѓународни уверенија, лиценци и други дипломи во областа на осигурувањето).

Меѓутоа, Агенцијата односно нејзиниот орган Советот на експерти, тргнувајќи од овластувањето од членот 154 од Законот да може да ја организира обуката и да го спроведува испитот, односно поблиску да ги про-

пише условите за стекнување со и испитување на стручната подготовка потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето, не останал во тие рамки, туку излегол надвор од даденото овластување на начин што се впуштил во изворно уредување на прашања за права и обврски на членовите на Комисијата и секретарот, како и правата и обврските за кандидатите, пропишувајќи услови кои не произлегуваат од Законот. Конкретно со членот 3 став 5 од оспорениот правилник, Агенцијата односно Советот на експерти, пропишал право на награда за членовите на Комисијата и секретарот, а со членот 4 став 4 од наведениот правилник, пропишал и обврска за кандидатите за плаќање на надоместок за посетата на обуката и полагањето на испитот во висина на реалните трошоци за спроведувањето на обуката и испитот. Исто така, обврска за плаќање на надоместок е пропишан и со членот 9 став 2 од оспорениот правилник за лица кои посетуваат дел од обука и полагање на испит, која висина на надоместок ја утврдува советот на експерти на агенцијата. Следствено на вака пропишаните одредби, со членот 5 став 2 точка 3 од оспорениот правилник, е пропишана и обврска за кандидатите кон пријавата за посета на обуката и полагањето на испитот да достават и доказ за платен надомест за учеството на обуката и полагањето на испитот.

Во конкретниот случај, Агенцијата за супервизија на осигурувањето односно Советот на експерти како нејзин орган, впуштајќи се во операционализација на одредбите од Законот по однос на начинот на организирање и спроведување на обуката и полагањето на стручните испити, со подзаконскиот акт пропишал права и обврски за членовите на комисијата, секретарот и кандидатите заинтересирани за посета на обуката и полагањето на испитите, кои се предмет на законско уредување, а не со подзаконски акт, односно даденото овластување го употребил во насока на изворно уредување на прашања кои се законска материја, па оттука ваквата подзаконска формулација на оспорените одредби од Правилникот, Судот оцени дека не може да се смета како разработка на конкретна законска норма во функција на нејзино извршување.

Поради наведеното, Судот оцени дека членот 3 став 5, членот 4 став 4, членот 5 став 2 точка 3 и членот 9 став 2 од оспорениот правилник со кои се уредуваат право на награда за членовите на комисијата и секретарот и обврски за кандидатите за плаќање на надоместоци, не се во функција на операционализација на одредби од Законот, бидејќи во Законот не се утврдени критериумите и рамките за тие права и обврски, па оттука без претходно постоење на начелно уредување на овие прашања во Законот, од каде понатаму тие би се операционализирале со подзаконски или други акти, се доведува во прашање нивната уставна и законска оправданост. Ова од причини што ако нема права и обврски во Законот и критериуми, тогаш не ќе може со подзаконскиот акт ниту поблиску да се уредуваат и операционализираат тие права и обврски. Конкретно таков е случајов во овој предмет, каде законодавецот со закон не ги регулирал правата и обврските и критериумите на правата и обврските на членовите на комисијата, секретарот и кандидатите, а изворно ги регулирал со подзаконски акт, што претставува мешање на законодавната и извршната власт кои во системот на поделбата на власта се јасно разграничени.

Тргувајќи од претходно наведеното, Судот оцени дека одредбите од членот 3 став 5, членот 4 став 4, членот 5 став 2 точка 3 и членот 9 став 2 од оспорениот правилник не се во согласност со Уставот и Законот.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе, со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, д-р Гзими Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 122/2011
16 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

1825.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 9 мај 2012 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 50 став 2 точка 1 и член 116 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, на седницата одржана на 7 март 2012 година, со Решение У. бр. 208/2011, поведе постапка за оценување на уставноста на член 50 став 2 точка 1 и член 116 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 50 став 2 точка 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија, член на Советот на Народната банка не може да биде лице осудено за кривично дело со казна затвор или парична казна.

Според член 116 став 1 точка 5 од истиот закон, член на Комисијата за прекршоци може да биде отповикан ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 60 од Уставот, Народната банка на Република Македонија е емисиона банка (став 1). Народната банка е самостојна и одговорна за стабилноста на валутата, за монетарната политика и за општата ликвидност на плаќањата во Републиката и кон странство (став 2). Организацијата и работата на Народната банка се уредуваат со закон (став 3).

Со Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 158/2010) се уредуваат организацијата и работата на Народната банка на Република Македонија, задачите и овластувањата на Народната банка на Република Македонија од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија и задачите и овластувањата на Народната банка на Република Македонија по воведувањето на еврото како парична единица во Република Македонија (член 1).

Според член 3 на овој закон, Народната банка е централна банка на Република Македонија (став 1). Народната банка е правно лице со административна, финансиска и управувачка самостојност (став 2). Народната банка има овластувања за постигнување на целите и за извршување на задачите утврдени со овој закон (став 3).

Според член 46 став 1 од Законот, со Народната банка управува Советот на Народната банка. Според став 2 на истиот член, Советот на Народната банка се состои од девет члена од кои еден е гувернерот и три вице-гувернери со статус на извршни членови и пет неизвршни членови.

Критериумите за избор за член на Советот на Народната банка се утврдени во член 50 од Законот. Така, според став 1 на овој член, член на Советот на Народната банка може да биде лице, државјанин на Република Македонија, кое има соодветна репутација, најмалку високо образование и соодветно професионално или академско искуство на полето на економијата, финансите, банкарството или правото. Според став 2 на истиот член, член на Советот на Народната банка не може да биде лице:

- 1) осудено за кривично дело со казна затвор или парична казна;
- 2) должник во стечајна или ликвидациона постапка;
- 3) на кое му е изречена прекршочна санкција, забрана за вршење професија, дејност или должност и
- 4) на кое му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка или друга финансиска институција, одземање на дозвола за основање и работа на банка или друга финансиска институција, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на финансите и банкарството.

Од анализата на наведените уставни и законски одредби произлегува дека Народната банка има широки овластувања по прашања од општествен интерес и тие овластувања ги остварува во услови на целосна самостојност и независност, односно управувањето и одлучувањето по прашањата од општ интерес се во исклучива надлежност на гувернерот и другите членови на Советот на Народната банка. Оттука, евентуално нестручно, несовесно или нечесно извршување на овие овластувања се рефлектира на целата општествена заедница, а товарот паѓа на сите граѓани на Република Македонија. Поради тоа, неспорно е дека е од исклучителна важност кому ќе му биде доверено да ги извршува функциите гувернер и член на Советот на Народната банка, односно дека овие функции треба да ги извршуваат лица кои имаат соодветни професионални квалификации, но и соодветен личен интегритет.

Во таа смисла, со Законот се утврдени критериумите за избор за член на Советот на Народната банка, при што во член 50 став 2 точка 1 од Законот, се пропишува дека член на Советот на Народната банка не може да биде лице осудено за кривично дело со казна затвор или парична казна.

Со иницијативата се оспорува уставноста на ова законско решение поради непрецизноста на одредбата, која би можела да доведе до ситуација осудата за кое било кривично дело, кое нема никаква врска со конкретната должност, да биде основ за неименување на лице на функцијата член на Советот на Народната банка, поради што формулацијата на одредбата била недоволно прецизна и јасна и не обезбедувала правна сигурност на граѓаните, како еден од елементите на принципот на владеењето на правото.

Во одговор на покренатото прашање, Судот го имаше предвид следното:

Со оспорената одредба се пропишува правна последица од осуда за кривично дело со казна затвор или парична казна, која се состои во забрана за стекнување на определено право, конкретно забрана за именување на јавна функција.

Институтот правни последици од осудата е уреден со Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009 и 51/11 и 135/2011). Така, според член 101 од Кривичниот законик, правните последици од осудата што се надоврзуваат на осудите за определени кривични дела, може да настапат само кога за кривичното дело на сторителот му е изречена казна затвор. Правни последици можат да се предвидат само со закон. Според член 102 од истиот законик, правните последици од осудата настапуваат со денот на правосилноста на пресудата (став 1). Правните последици од осудата што се состојат во забрана на стекнување на определени права траат најдолго десет години од денот на издржаната, простената или застарената казна (став 2). Со бришење на осудата престануваат правните последици од осудата (став 3).

Од наведеното произлегува дека правните последици на осудата се специфичен правен институт што има големо значење за статусот на осуденото лице, но и за општествените интереси и кој секогаш резултира со ограничување на правата на осудените лица или значи забрана за стекнување на одредени права на лица осудени за одредени кривични дела. Оттаму, правните последици на осудата како еден вид посебна статусна мерка тешко го погодува осуденото лице, некогаш потешко и од изречената казна затвор, имајќи предвид дека истите најчесто значат губење на одредени права или пак забрана на нивно стекнување за одреден временски период.

Имајќи го предвид наведеното, според Судот, предвидувањето на неосудуваноста како услов едно лице да биде именувано за член на Советот на Народната банка, мора да биде во согласност со општите правила и рамки за пропишување на правните последици од осудата утврдени во Кривичниот законик. Значи неосудуваноста како услов едно лице да биде именувано за член на Советот може да егзистира само за конкретно предвидени кривични дела за кои на сторителот со правосилна судска пресуда му е изречена казна затвор, а не и за изречена парична казна и таа може да трае точно определен период, а не како трајна забрана за именување на оваа функција.

Од анализата на оспорената одредба произлегува дека со истата генерално е утврдено дека член на Советот не може да биде лице кое е осудено за кривично дело со казна затвор или со парична казна, и тоа без оглед на видот на кривичното дело и неговата природа и без оглед на времето поминато од денот на издржаната, простената или застарената казна, од каде произлегува дека вака пропишаната правна последица од осудата не е јасна и прецизна и не е во согласност со општите правила и рамки за пропишување на правните последици од осудата утврдени во Кривичниот законик.

Тргувајќи од уставниот принцип за владеење на правото и должноста за почитување на Уставот и законите од секого, а со оглед дека формулацијата на оспорената законска одредба е недоволно јасна и прецизна и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓаните, како елемент на принципот на владеењето на правото, Судот оцени дека член 50 став 2 точка 1 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Според член 115 став 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија, за прекршоците од членовите 117, 118, 119 и 120 на овој закон Народната банка покренува прекршочна постапка и изрекува прекршочни санкции. Според став 3 на истиот член, прекршочната постапка од ставот 1 на овој член ја спроведува Комисијата за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Комисијата за прекршоци) која е составена од лица вработени во Народната банка и назначени од гувернерот. Соглас-

но став 5 на истиот член, членовите на Комисијата за прекршоци се назначуваат за период од пет години со право на повторно назначување.

Според член 116 став 1 од Законот, член на Комисијата за прекршоци може да биде отповикан во следниве случаи:

- 1) по истек на времето за кое е назначен за член;
- 2) на негово барање;
- 3) со исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон;
- 4) доколку се утврди дека е трајно неспособен за работа;
- 5) ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело;
- 6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка со правосилна судска одлука;
- 7) доколку не ги исполни обврските кои произлегуваат од работењето во Комисијата за прекршоци или

8) доколку не извести за судир на интереси за случајот за кој Комисијата за прекршоци донесува одлука.

Во однос на прашањето за оценување на уставноста на законската одредба според која член на Комисијата за прекршоци може да биде отповикан ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело (член 116 став 1 точка 5), Судот имаше предвид дека со оспорената одредба се пропишува правна последица од осуда која се состои во губење на претходно стекнато право.

Од формулацијата на наведената одредба, произлегува дека член на Комисијата за прекршоци може да биде отповикан ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело воопшто, без оглед на видот на кривичното дело, неговата природа или тежина и независно од видот и висината на санкцијата. Според Судот, со тоа се ограничува по сила на закон правото на член на Комисијата за прекршоци да ја врши оваа должност и во случај кога кривичното дело за кое лицето е осудено не е во никаква врска со вршењето на оваа дејност. Ваквата преопшта формулација на оспорената одредба не е доволно прецизна и јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓаните, што е еден од елементите на уставниот принцип на владеењето на правото.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Законот не се наведени ниту видот на кривичните дела, ниту пак изречените санкции кои во конкретен случај би претставувале основ за престанување на мандатот на член на Комисијата за прекршоци, произлегува дека осудата за кое било кривично дело, на која било кривична санкција е основ за престанок на должноста член на Комисијата за прекршоци. Поради непрецизноста на одредбата, би можело да настане ситуација осудата за кривично дело кое нема никаква врска со должноста член на Комисијата за прекршоци, да биде основ за престанок на неговиот мандат.

Тргувајќи од наведената уставно-судска анализа и од формулацијата на наведената законска одредба која е недоволно прецизна и јасна и како таква не обезбедува правна сигурност на граѓаните, како еден од елементите на принципот на владеењето на правото гарантиран со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, Судот оцени дека член 116 став 1 точка 5 од Законот не е во согласност со оваа одредба од Уставот.

7. Тргувајќи од наведеното, Судот одлучи како во точките 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Бранко Наумоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спиrowsки, д-р Гзими Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 208/2011
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1826.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 03-178/2 за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност од средства на друштвото - десетта емисија на акции на Клириншка кука Клириншки интербанкарски системи АД Скопје поднесено на ден 2.5.2012 година, на седницата одржана на ден 16.5.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Клириншка кука Клириншки интербанкарски системи АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - десетта емисија на 876 обични акции во износ од 8.760.000 денари, согласно Одлука број 02-1/33 од 25.04.2012 година за зголемување на основната главнина од средства на друштвото со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со десетта емисија донесена од Собранието на акционери на Друштвото.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/33 од 25.04.2012 година за зголемување на основната главнина од средства на друштвото со издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда со десетта емисија.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Бр. 07-182
16 мај 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Накева-Кавракова, с.р.

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1827.

Врз основа на одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012), Законот за сметководство на непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија ” бр.13/05,14/07 55/07 и 17/11), Правилникот за сметководство за непрофитни организации (“Службен весник на Република Македонија” бр.42/03, 8/09,12/09 и 175/11) и Правилник за сметковен план и билансите на непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија ” бр.117/05 и 11/06), а согласно член 19 став 2 алинеја 10 и член 20 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) и Заклучокот бр. 02-2697/2 од 25.5.2012 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на 16-та седницата одржана на 25.5.2012 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ НА ФИНАНСИСКОТО И СМЕ
ТКОВОДСТВЕНОТО РАБОТЕЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА
РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I. ОСНОВНА ОДРЕДБА****Член 1**

Со овој Правилник се пропишуваат процедурите за финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија, водењето сметководство, деловните книги, потребните документи за обработка на податоци, признавање на приходите и расходите, пописот на средствата, пресметка на амортизацијата и ревалоризацијата, финансиските извештаи, пресметување, фактурирање и наплата на годишниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност и други прашања во врска со финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО**Член 2**

Сметководството на Советот за радиодифузија на Република Македонија се води на начин со кој се обезбедува точно, сеопфатно, благовремено, ажурно и поединечно прикажување на билансните позиции, состојбите на средствата, изворите на средствата, обврските, приходите, расходите и резултатите од работењето согласно Правилникот за сметководство на непрофитни организации („Службен весник на Република Македо-

нија ” бр. 42/03, 8/09,12/09 и 175/11) и Правилникот за сметковен план и билансите на непрофитните организации (“Службен весник на Република Македонија” бр.117/05 и 11/06).

**III. ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ
ДОКУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ****Член 3**

Во сметководството на Советот за радиодифузија на Република Македонија се водат деловни книги за годината на работење која е еднаква на календарската година.

Деловните книги се водат на македонски јазик со арапски цифри и вредности изразени во денари.

Член 4

Деловните книги во сметководството на Советот за радиодифузија на Република Македонија се: дневник, главна книга и помошни книги (книга за благајна, книга за влезни сметки, книга за излезни сметки и книга за набавки) .

Внесувањето и обработката на податоците на настанатите деловни промени, односно трансакции, се врши со помош на електронски сметач или пак механички со запазување на начелото за правилно водење.

Член 5

Внесувањето на податоците во деловните книги мора да се заснова врз основа на вистинити и уредни сметководствени документи.

Сметководствениот документ е писмен доказ за настанатата деловна промена, односно за извршената трансакција.

Сметководствениот документ служи како основа за внесувањето на податоците во деловните книги.

Истовремено тој служи како основа за контрола и ревизија на работењето.

Раководителот на секторот за економско финансиско работење на Советот е одговорен за составувањето на сметководствените документи, а Претседателот на Советот или неговиот заменик, со својот потпис на документот гарантира дека документот е вистинит и реално ја прикажува деловната промена, односно трансакција.

IV. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ**Член 6**

Признавањето на приходите и расходите на Советот за радиодифузија на Република Македонија се спроведува според модифицираното начело на настанувањето на деловните промени и трансакции на начин утврден со член 13 од Законот за сметководство за непрофитни организации и член 18 од Правилникот за сметководство за непрофитни организации.

Член 7

Признавањето на приходите се врши врз основа на почитување на начелото на модифицирано настанување.

Во сметководството се признаваат само приходите кои се остварени (наплатени), до 31 декември во тековната деловна година, или пак остварени во рок од 30 од пресметковниот период на кој се однесуваат, односно најдоцна до 31 јануари во наредната година под услов да се однесуваат на пресметковниот период и да служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Член 8

При утврдувањето на расходите се применува модифицирано настанување, односно се признаваат расходите кои се платени до 31 декември во пресметковниот период, или во рок од 30 дена од истекот на пресметковниот период, односно до 31 јануари наредната година, под услов расходите да се однесуваат на наведениот пресметковен период.

Член 9

Пресметката на даноците се врши врз основа на даночните основи утврдени согласно законските прописи.

V. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ, РЕВАЛОРИЗАЦИЈА И ПОПИС

Член 10

Долгорочните и краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на краткорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, даноци кои не можат да се рефундираат и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно трошоците за набавка.

Долгорочните материјални средства ги опфаќаат градежните објекти, опремата и други материјални средства, електронски, електрични и механички алатки и постројки, машини за пишување, сметање, умножување и музички инструменти, мебел и превозни средства и останати средства.

Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

Отписот на вредноста на долгорочните материјални средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишните стапки пропишани во Правилникот за сметководство за непрофитни организации.

Член 11

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ според доставените изводи за тие сметки, а пак девизните средства на сметките во деловните банки и во девизната благајна во странска валута се искажуваат во денари според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

Член 12

Задолжувањето на вработените во Советот за радиодифузија на Република Македонија со аванси (денарски и девизни) се врши врз основа на заверено решение и патен налог.

Раздолжувањето на авансите по патните налози за службените патувања во земјата и странство се врши во рок од пет работни дена од денот на враќањето од патувањето.

Секое вработено лице при реализирањето на службеното патување остварено на терет на Советот за радиодифузија на Република Македонија кое е реализирано со авионски превоз, при раздолжувањето на патниот налог е задолжително да го приложи авионскиот билет и бординг картата.

Член 13

Обврските кон добавувачите, кон вработените, обврските за плати, даноци и придонеси се искажуваат согласно нивната вредност која е во соодветниот сметководствен документ.

Член 14

Долгорочните материјални средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 евра во денарска противвредност се класифицираат како ситен инвентар кој што се отпишува еднакратно независно од корисниот век на употреба.

Член 15

Амортизација се пресметува поединечно за секое средство според стапките пропишани со Правилникот за сметководство на непрофитни организации. Се додека во целост не биде надоместена.

Кога ќе се надомести целокупната вредност се престанува со понатамошно пресметување на амортизацијата. Истото важи и доколку средствата и понатаму се во употреба.

Член 16

Долгорочните материјални и нематеријални средства се ревалоризираат на начин пропишан од министерот за финансии.

Член 17

Советот за радиодифузија на Република Македонија најмалку еднаш годишно е должен да врши усогласување на состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба што се утврдува со попис на 31 декември, на начин пропишан од министерот за финансии.

Член 18

Врз основа на донесен акт од страна на Советот за радиодифузија на Република Македонија, се формира комисија за попис, односно се определуваат нејзините членови и нивните заменици, се определуваат задачите кои треба да ги извршат, се определува времето на започнување на пописот и рокот за доставување на извештајот за извршениот попис со пописните листи.

Член 19

Советот за радиодифузија на Република Македонија го усвојува Извештајот за извршениот попис.

Извештајот за извршениот попис и одлуката на Советот за радиодифузија на Република Македонија за усвојување на Извештајот, заради книжење на разликите и усогласувањата на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот, се доставува до Секторот за економско-финансиски работи најдоцна дваесет дена пред законскиот рокот за доставување на годишната сметка.

VI. ОСНОВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 20

Советот за радиодифузија на Република Македонија за годината која завршува на 31 декември составува финансиски извештај и тоа:

- Биланс на состојба;
- Биланс на приходите и расходите;
- Белешка за распоредување на резултатот;
- Даночен биланс;
- Посебни податоци за државна евиденција на непрофитните организации и
- Структура на приходи по дејности.

Член 21

Финансискиот извештај од член 20 на овој Правилник, го усвојува Советот за радиодифузија на Република Македонија на седница на Советот.

VII. ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ФАКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ

Член 22

Годишниот надоместок за дозвола за вршење радиодифузна дејност се пресметува за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозвола-

та. Пресметување на годишниот надоместок за дозволата се врши врз основа на утврдените параметри во формулата согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност за радиодифузната дејност ("Сл.весник на РМ", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012) и Правилникот за форматите за радио и на телевизиските програмски сервиси ("Службен весник на РМ" бр.113/06,130/06 и 61/07).

За утврдениот годишен надоместок се изработува пресметка во согласност со дозволата и Анексот Б од дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Во пресметката е наведен рокот за плаќање на истата, кој изнесува 15 дена од датумот на нејзиното издавање.

Пресметката за наплата на годишниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, за секоја тековна година се издава најдоцна 5 (пет) работни дена од датумот на доделувањето и важењето на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

По извршената уплата врз основа на доставената пресметка, Советот за радиодифузија е должен на имателот на дозволата за вршење на радиодифузна дејност да му издаде фактура со пресметан данок на додадена вредност.

Член 23

Доколку по доставената пресметка, имателот на дозволата за вршење на радиодифузна дејност не изврши плаќање во наведениот рок од 15 дена, Советот за радиодифузија на РМ, согласно член 64 од Законот за радиодифузната дејност, иницира постапка за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност.

По иницирање на постапката за одземање на дозволата, Советот за радиодифузија е должен во рок од 15 дена да донесе одлука.

Во случај имателот на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за одземање на дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за одземање на дозволата се запира.

Во случај имателот на дозволата да не изврши плаќање на долгот по основ на добиената пресметка, односно не ја исполни законската обврска да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот за радиодифузија на РМ, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност ќе ја одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност.

На имателот на дозволата за вршење радиодифузна дејност, кој нема да изврши уплата по основ на издадената пресметка, ќе му биде издадена фактура која ќе се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на Одлуката за одземањето на дозволата.

Издадената фактура за наведениот период ќе треба да ја платат веднаш, а не подоцна од 8 (осум) дена по нејзиното издавање. За секој ден задоцнување се пресметува законска затезна камата.

Во спротивно наплатата на долгот ќе се изврши по судски пат.

VIII. ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН

Член 24

Годишниот финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија, содржи податоци за приходите, трошоците и предвидените капитални и оперативни трошоци за следната година.

Советот за радиодифузија на Република Македонија донесува одлука за усвојување на Годишниот финансиски план за секоја тековна година.

Во текот на годината може да се врши измена на годишниот финансиски план (пренамена на планираните средства, зголемување на планираните средства) по расходни ставки, доколку се работи за расходи кои не можеле да бидат предвидени. За сите наведени измени треба да постои писмено образложение. Одлуката за измена на финансискиот план ја донесува Советот за радиодифузија на Република Македонија.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Изменувањето и дополнувањето на овој Правилник се врши во писмена форма.

Член 26

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-2796/1
25 мај 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012064